

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.10
31 Октомври 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.10


31 Октомври 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.10, 31 Октомври 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 91

Меѓународни патенти

..... 3 – 78

ПРЕГЛЕДИ

..... 78 – 90

Пренос, Престанок

..... 90 – 91

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 92 – 233

Пријави на Трговски Марки

..... 92 – 151

ПРЕГЛЕДИ

..... 152 – 158

Решенија на Трговски Марки

..... 159 – 218

ПРЕГЛЕДИ

..... 219 – 224

Промени, Пренос, Ништовност, Спојувања, Впишувања на класи, Обновувања

..... 224 – 233

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 234 – 255

Пријави на Индустриски дизајн

..... 234 – 251

ПРЕГЛЕДИ

..... 252

Решенија на Индустриски дизајн

..... 253 – 254

ПРЕГЛЕДИ

..... 255

ЗАСТАПНИЦИ

..... 256



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (РСТ) пријава (датум на поднесување држава број на РСТ пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (РСТ) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (ЕР) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/517, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 29/00**

(11) **8639** (13) T1
(21) **2016/738** (22) 26/10/2016
(45) 31/10/2018

(30) US20040570784P 13/05/2004 US

(96) 12/05/2005 EP05752122.1

(97) 28/09/2016 EP1761540

(73) **ICOS CORPORATION**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KESICKI, Edward, A.; FOWLER, Kerry, W.; HUANG, Danwen; OOI, Hua Chee; OLIVER, Amy,

R.; RUAN, Fuqiang; TREIBERG, Jennifer and PURI, Kamal, Deep

(54) **КИНАЗОЛИНОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКИ ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА ДЕЛТА**

(57) 1 Соединението



или негова фармацевтски прифатлива сол.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395**

(11) **8634** (13) T1
(21) **2016/741** (22) 27/10/2016
(45) 31/10/2018

(30)

(96) 04/10/2011 EP11764553.1

(97) 07/09/2016 EP2625201

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) HEIDER, Karl-Heinz; BORGES, Eric; ADAM, Paul and KONOPITZKY, Renate

(54) **CD33 ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ**

(57) 1 CD33 врзувачки агенс врзувајќи се за човечки CD33, CD33 врзувачкиот агенс е антители или дериват на антители, дефиниран со специфично врзување за епитоп во рамките на аминокиселинската секвенца FFHPIPYDKNSPVHGYW (Seq ID No: 141) од човечки CD33.

Има уште 34 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 33/06**

(11) **8592**

(13) T1

(21) **2017/982**

(22) 20/12/2017

(45) 31/10/2018

(30) US201261728018P 19/11/2012 US and

US201361847860P 18/07/2013 US

(96) 18/11/2013 EP13795977.1

(97) 04/10/2017 EP2925757

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LEONG, Seh Yong; YEUNG, Bryan KS; ZOU,

Bin; CHATTERJEE, Arnab Kumar; NAGLE, Advait

Suresh; PARASELLI, Prasuna; KONDREDDI,

Ravinder Reddy; MISHRA, Pranab Kumar;

MOREAU, Robert Joseph; ROLAND, Jason

Thomas; SIM, Wei Lin Sandra; SIMON, Oliver;

TAN, Liying Jocelyn and BOLLU, Venkataiah

(54) **СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ ЗА**

ТРЕТМАНОТ НА ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата I,

или негова фармацевтски прифатлива сол, таутомер или стереоизомер, назначено со тоа,

што

п е 0, 1, 2 или 3;

р е 0, 1, 2 или 3;

L е одбрано од групата составена од $^{*}-(\text{CHR}3)1-$

$3-$, $^{*}-\text{CHR}3\text{N}(\text{R}2)-$, $^{*}-\text{CHR}3\text{O}-$, $^{*}-\text{CHR}3\text{S}-$, $^{*}-$

$\text{CHR}3\text{S}(\text{O})-$, $^{*}-\text{CHR}3\text{N}(\text{R}2)\text{CHR}3-$, $^{*} \text{C}(\text{O})-$, $^{*}-$

$\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}2)-$, $^{*}-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}2)\text{CHR}3-$, $^{*}-\text{N}(\text{R}2)-$, $^{*}-$

$\text{N}(\text{R}2)\text{CHR}3-$, $^{*}-\text{N}(\text{R}2)\text{C}(\text{O})-$, $^{*}-\text{N}(\text{R}2)\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}2)-$, $^{*}-$

$\text{N}(\text{R}2)\text{S}(\text{O})2-$, каде што

* ја претставува точката на прикачување на L за

пиразоло[1,5-а]пиридин фузиран прстен опишан

во формулата I;

секое R2 е независно одбрано од групата

составена од водород, C1-балкил, халоC1-

балкил, R-C0 4алкилен, и R-C0 4алкилен-C(O)-,

каде што R е одбрано од групата составена од

хидроксил, C1-4алкокси, amino, C1

4алкиламино, C3-6циклоалкил, C4-



6хетероциклоалкил, и C5-6хетероарил, каде што C3-6циклоалкилот, C4-6хетероциклоалкилот, и C5-6хетероарилот од R се секое несупституирано или супституирано со 1-2 супституенти независно одбрани од групата составена од хало, amino, хидроксил, C1-4алкил, C1-4алкокси, оксо, и C5-6хетероарил; и секое R3 е независно одбрано од групата составена од водород и C1-4алкил; Прстен A е одбран од групата составена од C6-10арил и C5-10хетероарил; Прстен C е одбран од групата составена од C6-10арил, C5-10хетероарил, C5-7циклоалкил, C5-7хетероциклоалкил, и фузиран бициклил што содржи C5-6хетероциклоалкил фузиран за фенил; секое R1 е независно одбрано од групата составена од хало, циано, amino, C1-4алкил, C1-

4алкоксил, хало-C1-4алкил, -C(O)NR7R8, -NHC(O)R11, фенил, и C5-6хетероарил; каде што фенилот и C5-6хетероарил од R1 се секое несупституирано или супституирано со 1-2 супституенти независно одбрани од групата составена од C1-4алкил, amino, хало, и C1-4алкиламино;

R7 и R8 се секое независно одбрано од водород, C1-4алкил и халоC1-4алкил; R11 е C1-6алкил, несупституирано или супституирано со 1-2 супституенти независно одбрани од групата составена од amino, C3-6циклоалкил и C4-6хетероциклоалкил; R17 е одбрано од групата составена од циано, хало, C1-4алкил, хало-C1-4алкил, оксо, C3-6циклоалкил, и -SO2-C1-4алкил.

Има уште 20 патентни барања

(51) **B 65D 41/32, B 65D 47/20, B 65D 47/24, B 65D 83/00, B 65D 51/16, B 65D 51/18, B 65D 47/28**

(11) **8601** (13) T1
(21) **2018/102** (22) 05/02/2018
(45) 31/10/2018
(30) USA201314108570 17/12/2013 UG
(96) 16/12/2014 EP14815668.0
(97) 31/01/2018 EP3083431
(73) **Aptar Radolfzell GmbH**

**Öschlestraße 54-56
78315 Radolfzell, DE**

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) SHANKAR, Sai; MALLARE, Antonio O.;
KRAMPEN, Gerald; HERZ, Andi and GREINER-
PERTH, Jürgen
(54) **АПАРАТ ЗА ИСПУШТАЊЕ, ЗА
ИСПУШТАЊЕ НА ФАРМАЦЕВТСКИ И/ИЛИ
КОЗМЕТИЧКИ ТЕЧНОСТИ**

(51) **A 61K 9/00, A 61K 38/22, A 61P 29/00, A 61P 9/00, A 61P 11/00**

(11) **8602** (13) T1
(21) **2018/103** (22) 05/02/2018
(45) 31/10/2018
(30) EP11187735 03/11/2011 --
(96) 30/10/2012 EP15192265.5

(97) 22/11/2017 EP3075395
(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH
Müllerstrasse 178
13353 Berlin, DE and Alfred Nobel Strasse 10
40789 Monheim am Rhein, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LERCHEN, Hans-Georg; FLAMME, Ingo;

KNORR, Andreas; WUNDER, Frank;

KÖBBERLING, Johannes; GRIEBENOW, Nils;

SCHONE-LOOP, Rudolf; WITTRICK, Sven;

KÖLLNBERGER, Maria; REDLICH, Gorden;

MARLEY, July and PRITCHARD, Iain

(54) ПРОЛЕК ОД АДРЕНОМЕДУЛИН НА БАЗА

НА ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ И НЕГОВА

УПОТРЕБА

(57) 1 Медикамент што содржи соединение со формулата (I)

во кое што

n го претставува бројот 0, 1, 2 или 3,

R1 претставува водород, метил, етил, n-пропил или изопропил,

R2 претставува линеарен или разгранет ПЕГ 20kDa до 80kDa поврзан на крај со метокси-група,

или една од неговите соли, неговите солвати

или солватите на неговите соли, во


комбинација со инертен нетоксичен

фармацевтски погоден ексципиент, каде што

медираментот е во фармацевтска форма за


инхалација.

Има уште 9 патентни барања




(I)

Нацрт 1



Нацрт 2




(51) C 07C 67/08, C 07C 69/60, C 07C 67/52

(11) 8603

(13) T1

- (21) **2018/105** (22) 06/02/2018 (45) 31/10/2018
- (30) US201161494775P 08/06/2011 US
- (96) 08/06/2012 EP12796164.7
- (97) 15/11/2017 EP2718257
- (73) **Biogen MA Inc.**
225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US
- (74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
- (72) GUZOWSKI, John; KIESMAN, William and
 IRDAM, Erwin
- (54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА МНОГУ
 ЧИСТ И КРИСТАЛЕН ДИМЕТИЛ ФУМАРАТ**
- (57) 1 Метод за подготовка на диметил
 фумарат, кој што опфаќа: Има уште 9 патентни барања
- подложување на реакција:
 (а) фумарна киселина; и
 (б) метанол;
 во присуство на сулфурна киселина;
 во сооднос помеѓу метанол и фумарна киселина
 од околу 5,7 до околу 8,6 литри метанол на
 килограм фумарна киселина;
 во реакциската мешавина да се добие
 мешавина од производот која што содржи
 ниско ниво на диметил сулфат, каде што
 нивото на диметил сулфат е помало од 4,0 ppm;
 каде што терминот "околу" овде се користи за да
 го означат дадениот број плус или минус 1 до 10
 %.







- (51) **H 01M 4/36, H 01M 8/18, H 01M 4/60**
- (11) **8604** (13) T1
- (21) **2018/106** (22) 06/02/2018 (45) 31/10/2018
- (30) DE20141001816 13/02/2014 DE
- (96) 07/02/2015 EP15705198.8
- (97) 22/11/2017 EP2997613
- (73) **Jenabatteries GmbH**
Botzstrasse 5
07743 Jena, DE
- (74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) HAGER, Martin; JANOSCHKA, Tobias and SCHUBERT, Ulrich S.






(54) РЕДОКС ПРОТОЧНА КЕЛИЈА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА

(57) 1 Редокс проточна ќелија за складирање на електрична енергија, која содржи реакциона ќелија со две комори со специфичен поларитет (1, 2) за католити и анолити, кои се поврзани со складиште за течност и се одделени со мембрана за јонска размена и кои се опремени со електроди (10, 11), при што коморите (1, 2) се полнат или содржат редокс активни компоненти присутни како неразредени, растворени, емулгирани или дисперзирани во растворувач за електролити, при што мембраната е мембрана со селективна големина (3) со селективност од најмалку 400g/mol и двете редокс активни компоненти имаат моларна маса од најмалку 400 g/mol и содржат структурна единица со формула I и со формула II или со формула I и со формула II и со формула III или со формула IV











назначено со тоа што PG1, PG2, PG3 и PG4 независно едни од други се 'рбетот на органски полимери коишто независно едни од други се добиени од мономери за полимеризација со отворање на прстени, за оксидативно спојување, за поликондензација, за полимеризација како резултат на метатеза со отворање на прстен, за радикална полимеризација или за јонска полимеризација избрана од групата на мономери M1 до M59






R₁ = Methyl, Ethyl, Phenyl




назначени со тоа што брановидни врски претставуваат ковалентни врски LI1 до LI5 или врските со премостувачките групи LI1 до LI5 или каде што PG1 е рамка на хипер-разгранет


органски полимер, кој е изведен од структурите P1 до P9 и којшто содржи групи L11 со најмалку една од структурите L1 до L21 дефинирани во понатамошниот текст или каде што L11 претставува ковалентна врска, во која P1 е хипер-разгранет полиетиленимин со следната структура




P2 е хипер-разгранет полиглицерол со следната структура




P3 до P7 се дендримери со следната структура




P3



P4




P6 со моларен сооднос на фтална киселина со сукцинска киселина од 10:90 до 30:70, а по можност 20:80



P7 е хидрогенизирана P6-структура со моларен сооднос на хексахидрофталната киселина со сукцинската киселина од 10:90 до 30:70, а по можност 20:80

P8 е хипер-разгранети полипропиленимински или полипропилениминендимерски дендримери со следната структура

и P9 е хипер-разгранет полиестер со следната структура





RAE1 претставува моновалентна редокс-активна група,

LI1, LI2 и LI3 независно една од друга се ковалентни врски помеѓу атомите на PG1 и RAE1, PG2 и COM1 или PG3 и COM2 или се бивалентни органски премостувачки групи, избрани од подолу дефинираните остатоци L1 до L26, COM1 и COM2 независно едни од други се водород, хидроксил, amino група, група на

сулфонска киселина или различни моновалентни органски странични групи, кои се избрани од остатоците од алкил група на 20 јаглеродни атоми, карбоксилна група, алкиламино група со 20 јаглеродни атоми во алкил остаток, диалкиламино група со 20 јаглеродни атоми во алкилните остатоци, карбоксилна амидна група, N-алкилкарбоксилна амидна група со до 20 јаглеродни атоми во алкилниот остаток, N, N-диалкилкарбоксилна амидна група со до 20 јаглеродни атоми во алкилните остатоци, или кои произлегуваат од акрилна киселина, метакрилна киселина, алкилни акрилати, алкилметакрилати, олигоетилен-гликолни акрилати и метакрилати, стирен, стирен сулфонат и негови соли, (винилбензил) триметиламониумхлорид и споредливи соли, бутадиен, изопен, етиленоксид, пропиленоксид, винилметилетер, винилетилетер, тιοфен, 3-хектилтиофен, 3,4-етилендиокситиофен и пирол, RAE2 претстави двовалентна редокс-активна група, LI4 претставува ковалентна врска помеѓу атомите на две RAE2 групи или помеѓу атомите на RAE2 и PG4 или е бивалентна органска премостувачка група избрана од остатоците L1 до L26 дефинирани во понатамошниот текст, LI5 претставува ковалентна врска помеѓу атомите на две групи PG4 или помеѓу атомите на RAE2 и PG4 или бивалентна органска премостувачка група одбрана од остатоците L1 до L16 дефинирани во понатамошниот текст, остатоците со формулите L1 до L26 го имаат


следново значење



назначени со тоа што брановидните врски претставуваат врски со групите PG1 и RAE1, PG2 и COM1, PG3 и COM2, PG4 и RAE2 и две RAE2 групи,

x претставува цел број ≥ 1 ,
 y претставува цел број ≥ 0 ,
 z претставува цел број ≥ 0 ,
 a претставува цел број ≥ 1 , и
 b претставува цел број ≥ 0 , и потенцијалната разлика помеѓу редоксните реакции на редокс активните компоненти што се случуваат во анолитот и во католитот е помеѓу 0 и 4.0 V, под услов поли(4,4'-бипиридин-ко-поли(етиленгликол) е исклучен како редокс-активна компонента во анолитот.

Има уште 11 патентни барања



Нацрт 1

(51) C 07D 217/02, C 07D 217/24, C 07D 405/06,
A 61K 31/472, A 61P 9/00

(11) 8605

(13) T1

(21) 2018/107

(22) 06/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) FR20140051389 21/02/2014 FR

(96) 20/02/2015 EP15709289.1

(97) 15/11/2017 EP3107900

(73) Les Laboratoires Servier

35, rue de Verdun


92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) VILAINE, Jean-Paul; CHIMENTI, Stefano;
COURCHAY, Christine; DESSINGES, Aimée;
GELLIBERT, Françoise; GOUMENT, Bertrand;
KONNERT, Marc; PEGLION, Jean-Louis;
POITEVIN, Christophe and VILLENEUVE, Nicole

(54) 5-БЕНЗИЛИЗОКИНОЛИНСКИ ДЕРИВАТИ
ЗА ТРЕТМАН НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата (I):



при што:

- X претставува група -C(=O), -CH(OH)- или -CH₂-,
 - R₁ претставува водороден атом или хидроксилна група,
- со тоа што соединението со формулата (I), каде што R₁ претставува хидроксилна група, може да биде претставено со следната таутомерна форма:



- R₂ и R₃, кои може да бидат исти или различни, секој претставува водороден атом, (C1-C6)алкил група или халоген атом,
- R₆, R₇ и R₈, кои може да бидат исти или различни, секој претставува водороден атом или халоген атом,
- R₁ и R₅, кои може да бидат исти или различни, секој претставува водороден или халоген атом, -O(C1-C6)алкил група или (C1-C6)алкил група,
- R₂ претставува водороден или хидроген атом, хидроксилна група, -O(C1-C6)алкил група, -(C1-C6)алкил група, хетероциклич што содржи азот, кој има од 3 до 7 прстенести членови, или група -O-(CH₂)_m-NR'R'',
- R₃ претставува водороден атом, -

O(C1-C6)алкил група, -(C1-C6)алкил група, хетероциклич што содржи азот и има од 3 до 7 прстенести членови или група -CR_{y1}R_{y2}NH(R_{y3}),

- R₄ претставува водороден или хидроген атом, -O(C1-C6)алкил група, -(C1-C6)алкил група, или група -CR_{y1}R_{y2}NH(R_{y3}), каде што се подразбира дека:

- R₁, R₂, R₃, R₄ и R₅ не смеат истовремено да претставуваат водороден атом,
- R₃ и R₄ не смеат истовремено да претставуваат група -CR_{y1}R_{y2}NH(R_{y3}),
- R₁ и R₂ може да формираат заедно со јаглеродните атоми што ги носат хетероциклич што има од 4 до 7 членови во прстенот, избрани од тетраhydroфуран, 1,4-диоксан, тетраhydroпиран, тетраhydro-2H-пиран-4-амин и 1-(тетраhydro-2H-пиран-4-ил)метанамин и,
- R₂ и R₃ може да формираат заедно со јаглеродните атоми што ги носат јаглеводороден прстен кој има од 4 до 7 членови во прстенот, избрани од циклопентан, циклопентанамин, N-циклопентилглицинамид и 1-метилциклопентамин,

- m е цел број, чија вредност е фиксирана на 1, 2 или 3,
- R' и R'', кои може да бидат исти или различни, секој претставува -(C1-C6)алкил групи или заедно со азотниот атом што ги носи формира хетероциклич, што има од 3 до 7 членови во прстенот,
- R_{y1} претставува атом на водород, -(C1-C6)алкил група, -CH₂-циклохексилна група или 3-метоксифенилна група,
- R_{y2} претставува атом на водород или - (C1-C6)алкил група,
- R_{y3} претставува:
 - водороден атом
 - група -C(=O)-CHR_{y4}-NHR_{y5} каде R_{y4}



претставува атом на водород или (C1-C6)алкил група и Ry5 претставува водороден атом или метил група, или

- -(C1-C6)алкил група, која може да биде супституирана со хидроксилна група, -O(C1-C3)алкил група, циклохексилна група или метилсулфонилна група,

или Ry1 и Ry2 заедно со јаглеродниот атом што ги носи формираат циклопропан, циклобутан

или тетрахидропиран група, или Ry2 и Ry3 заедно со атомите на јаглерод и азот што ги носат, формираат соодветно пиролидин или пиперидин група, неговите оптички изомери, таму каде што тие постојат, и нивни додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина и нејзини хидрати.

Има уште 17 патентни барања

(51) **F 16D 55/226, F 16D 65/095, F 16D 65/092**

(11) **8606** (13) T1
(21) **2018/108** (22) 06/02/2018
(45) 31/10/2018

(30) DE102011115213 28/09/2011 DE

(96) 13/09/2012 EP12759109.7

(97) 27/12/2017 EP2761198

(73) **KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH
80809 München, DE**


(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) SCHOENAUER, Manfred

(54) **ДИСК СОПИРАЧКА И КАЛЕМ ОД
КОЧНИЦА ЗА ДИСК СОПИРАЧКА**

(57) 1 Диск сопирачка за комерцијално возило, со калем од кочница (1) дизајниран како лебдечки процеп и опфаќа диск за сопирање (3), при што на работната страна на сопирачката (5,4) од страна на апликацијата и на страната на одговорот се аранжирани во сопирачката (1), што во моментот на дејството на сопирање со

помош на средство за нанесување на сопирачките (8), може да се притисне на двете страни на дискот за сопирање (3), при што ресетирањето на кочницата од страна на одборот (4) со столб на носач на облогата (6) кој носи фрикционна обвивка (7), против задниот сид (2) на потпирачот за сопирачки (1) и страничната сопирачка за сопирање (4), во површина свртена кон склоп отворот (11) на потпирачот (1) на сопирачката (1), во неработната положба, се формира јаз кој е поширок од соседното подрачје, должината која соодветствува барем на должината (L) на потпорниот сид (2) од плочата на носачот на облогата (6) во положбата на контактот, што се карактеризира со тоа што јазот е формиран од барем еден сад (9) на носачот за обложување (6) вграден во рамнината на задната страна (12), што е паралелно со страната (13) што ја носи кочницата (7), при што садот (9) се протега одвоено од рабовите на носечката плоча (6) дефинирана за надолжните страни. Има уште 8 патентни барања



(51) **B 01D 53/04, B 01D 53/047, C 10L 3/08, C 10L 3/10, C 12M 1/00**

(11) **8607**

(13) T1

(21) **2018/112**

(22) 08/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) IT2014MI01190 30/06/2014 IT

(96) 26/06/2015 EP15174149.3

(97) 15/11/2017 EP2963107

(73) **Ricerca Sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.**

Via R. Rubattino,54

20134 Milano, IT

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **NOTARO, Maurizio; MAZZOCCHI, Luigi;**

CASTELLAZZI, Paola and CAVALLARI, Andrea

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРЕРАБОТУВАЊЕ НА ПРОТЕК НА БИОГАС ВО БИОМЕТАН И СООДВЕТЕН УРЕД ЗА НЕГОВОТО ИЗВЕДУВАЊЕ**

(57) 1 Постапка за надоградба на проток на биогаз (2) произведен со бактерииска дигестија

на органски остатоци во анаеробни услови, која што опфаќа најмалку метан и CO₂, во биометан, при што спомнатата постапка опфаќа најмалку следни фази:

а) доведување на дел (4) на спомнатиот протек (2) на биогаз во когенерационен систем (M) и производство на флуид за греење (3) и електрична енергија (18);

б) доведување на спомнатата електрична енергија (18) најмалку во средства за разладување (R) и производство на флуид за разладување (5);


с) доведување на преостанатиот дел (6) на спомнатиот протек (2) на биогаз во TPSA систем (S) за третирање кој ја опфаќа најмалку првата (U1) и другата единица (U2) за третирање, каде што секоја опфаќа најмалку еден цврст сорбент (25); при што во спомнатиот систем (S) за третирање, за најмалку одреден работен период во режимски услови, се случува да: - CO₂ присатен во спомнатиот преостанат дел (6) на спомнатиот протек (2) на биогаз се

апсорбира на цврстиот сорбент (25) на спомнатата прва единица (U1) за третирање со формирање на протек на биометан (16'); - цврстиот сорбент (25) на спомнатата друга единица (U2) за третирање се подложува на регенерација со формирање на протек на десорбован CO₂ (17') и регенериран цврст

сорбент;

во кој спомнатиот флуид за греење (3) и спомнатиот флуид за разладување (5) се употребуваат за регулација на температура на спомнатите цврсти сорбенти (25).

Има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) В 65D 5/50, В 65D 81/133, В 65D 77/04

(11) 8608

(13) T1

(21) 2018/114

(22) 09/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) FR20140050112 08/01/2014 FR

(96) 16/12/2014 EP14828218.9

(97) 15/11/2017 EP3092183

(73) Chanel Parfums Beauté
135 Avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) CASTEX, Nicolas; LEGASTELOIS, Sylvie
and PERRIN, Olivier

(54) **АРТИКЛ ВКЛУЧУВАЈЌИ ШИШЕ НА
КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОД И ПАКУВАЊЕ**

(57) 1 Артикул (10), којшто се состои од шише (12) на козметички производ и пакување (14) кое што се состои од најмалку еден сид (18, 20) кој има барем еден релјефен дел (28, 30, 32) што сугерира, или дури и репродуцира, облик на шише за да го имобилизира во однос на сидот, назначен со тоа што пакувањето содржи два сида (18, 20) секој сид (18, 20) има барем еден релјефен дел (28, 30, 32) што сугерира, или дури и репродуцира, облик на шишето за да го имобилизира во однос на сидот, каде што

споменатите два зида го сместуваат шишето (12) меѓу нив како во сендвич и при што пакувањето (14) е генерално со U-облик и има

јадро (16) продолжено од двата зида (18, 20). Има уште 9 патентни барања



(51) **H 02K 15/04, H 02K 15/00**

(11) **8609**

(13) T1

(21) **2018/115**

(22) 09/02/2018

(45) 31/10/2018

(30)

(96) 18/12/2015 EP15201100.3

(97) 06/12/2017 EP3182568

(73) **Aumann Espelkamp GmbH**

In der Tütenbeke 37

32339 Espelkamp, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) LÜTTGE, Wolfgang

(54) **УРЕД ЗА БРАНОВИДНО НАМОТУВАЊЕ**

(57) 1 Уред за брановидно намотување за
производство на брановидни калемии со единица
за намотување (1), што има плоча за

намотување (10) која што може да ротира околу
оската за намотување (A) во правец на
намотување (P1) и на која што треба да се
намота жица за намотување (4) во правец на
насоката (Y) на единицата за намотување (1) за
намотување на плочата за намотување (10),
карактеризиран со тоа што уредот за
брановидно намотување понатаму има
преносен уред (3) кој што ко-ротира со плоча за
намотување (10) и кој што е конфигуриран да ја
пренесе жицата за намотување (4) која што е
намотана на брановидна намотка на плочата за
намотување (10), во правец на пренос (X)
паралелен на оската за намотување (A), каде
што е назнаена на преносниот уред (3) има
склоп за преносување (31, 32) кој што го движи
брановидното намотување низ преносниот уред
(3) во правец на транспорт (X), назначен со тоа
што склопот за преносување (31, 32) е монтиран

на уредот за пренос (3) способен за ротирање во намотување. Има уште 8 патентни барања
 правец на намотување (P1) на оска за ротација (A) која што работи коаксијано со оската за



(51) A 23C 9/13, A 23L 2/00, A 61K 33/26, A 61K 9/50

(11) 8610

(13) T1

(21) 2018/116

(22) 09/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) EP20080166052 08/10/2008 -- and
US20080114261P 13/11/2008 US

(96) 07/10/2009 EP09783831.2

(97) 13/12/2017 EP2349228

(73) Frutarom Belgium, N.V.

Ambachtsstraat 6


1840 Londerzeel, BE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) DRUDIS SOLÉ, Galí

(54) ПРОИЗВОД КАКО ИЗВОР НА ЖЕЛЕЗО
ВО ФОРМА НА КАПСУЛА И ПОСТАПКА ЗА
НИВНО ПРИГОТВУВАЊЕ

(57) 1 Прехрамбен производ обогатен со
железо кое што го опфаќа производот како извор
на железо во форма на цврсти капсули, при што
тие капсули го опфаќаат јазгротот кое што го
опфаќа железозалгинат, и надворешниот слој кој
што опфаќа калцијумалгинат, при што
просечната големина на тие капсули опфаќа
опсег од 5 до 20 μm , и каде тие капсули опционо
го формираат макроскопски агрегати од
големина до 1 mm.
Има уште 11 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) **B 01D 21/01, C 02F 1/36, C 02F 1/56, C 02F 103/42, C 02F 9/00, E 04H 4/16**

(11) **8611**

(13) T1

(21) **2018/131**

(22) 14/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) CL2008003900 24/12/2008 CL

(96) 11/03/2009 EP09835402.0

(97) 20/12/2017 EP2367609

(73) **Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.
Kaya W.F.G. (Jombi)**

Mensing 14, --

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FISCHMANN TORRES, Fernando, Benjamin

(54) **ЕФИКАСНА ПОСТАПКА ЗА
ФИЛТРАЦИЈА НА ВОДА ВО РЕЗЕРВОАР ЗА
РЕКРЕАТИВНИ И ОРНАМЕНТАЛНИ
УПОТРЕБИ, КАДЕ ШТО ФИЛТРАЦИЈАТА СЕ
ИЗВЕДУВА ВРЗ МАЛ ВОЛУМЕН НА ВОДА И
НЕ ВРЗ ЦЕЛАТА ВОДА ОД РЕЗЕРВОАРОТ**

(57) 1 Постапка за филтрација на вода во резервоари, каде што филтрацијата се изведува

врз мал волумен на вода и не врз целиот волумен на водата во резервоарот назначено со тоа, што постапката опфаќа:

а. емитирање ултразвучни бранови во резервоарот, при што емитери на ултразвучни бранови се лоцирани под површината на водата, така што целата вода од резервоарот ќе ги прими емитираните ултразвучни бранови, и при што ултразвучните бранови се емитираат со фреквенција од 20 до 100 kHz, и моќност во опсег од 10 до 45 W;


б. додавање агенс за флокулација на водата за флокулација на суспендираните цврсти материи во водата;

ц. вшмукување проток на вода од дното на резервоарот што содржи флокулирани цврсти тела со уред за вшмукување за да се обезбеди уред за вшмукување на проток од отпадни води;

д. празнење на протокот од отпадни води од уредот за вшмукување до линија за собирање отпадни води;

е. филтрирање на протокот од отпадни води од

уредот за вшмукување од наведената линија за резервоарот.
 собирање отпадни води за да се произведе
 филтриран проток; и Има уште 12 патентни барања
 ф. враќање на филтрираниот проток до



(51) **C 07D 403/14, C 07D 403/04, C 07D 409/14, A 61K 31/497, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P 3/10, A 61P 19/06, A 61P 13/12, A 61P 43/00**

(11) **8612**

(13) T1

(21) **2018/132**

(22) 14/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) JP2014099677 13/05/2014 JP

(96) 12/05/2015 EP15792266.7

(97) 15/11/2017 EP3144306

(73) **Teijin Pharma Limited**

2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MARUYAMA, Akinobu; TAKEUCHI, Susumu and TAKAHASHI, Yoshimasa

(54) **ПИРАЗИН ДЕРИВАТ**

(57) 1 Пиразин дериват претставен со следнава формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол, или негов солват:



назначено со тоа, што

X1 претставува атом на азот или CH;

R1 претставува атом на водород, C1-C6 алкил група, C3-C6 циклоалкил група, C2-C6 алкенил група, C2-C6 алкинил група, халоген атом, трифлуорометил група, дифлуорометил група, циано група, C2-C7 алкил-карбонил група, C1-C6 алкилсулфонилгрупа, нитро група, amino група, ди(C1-C6 алкил)амино група, формил

група, хидроксил група, C1-C6 алкокси група, C1-C6 алкилтио група, или фенил група или фенокси група која може да е супституирана со 1 до 3 Ra's;


Ra претставува халоген атом, C1-C6 алкил група, C3-C6 циклоалкил група, или C1-C6 алкокси група;

R2 претставува C1-C6 алкил група, C3-C6 циклоалкил група, или C1-C6 алкокси група;

r претставува било кој цел број од 0 до 2;


R3 претставува атом на водород, C1-C6 алкил група, C3-C6 циклоалкил група, C2-C6 алкенил група, C2-C6 алкинил група, C1-C6 алкокси група, C2-C7 алкилкарбонил група, C1-C6 алкилтио група, халоген атом, трифлуорометил група, дифлуорометил група, циано група, фенил група, пиридил група, фенокси група, или COORb;

R4 претставува тетразолил група, -COORc, -CONHSO₂-(C1-C6 алкил), или било која од следниве групи:



Rb и Rc може да се исти или различни и претставува атом на водород, или C1-C6 алкил група;

Z претставува било која од следниве групи претставени со Z1 до Z7:



R5 претставува атом на водород или а C1-C6 алкил група;

R6 и R7 може да се исти или различни и претставува атом на водород, халоген атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, трифлуорометил група, трифлуорометокси група, циано група, нитро група, или фенокси група,

или R6 и R7 заедно формираат C1- C3 алкилендиокси група;

R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, и R15 секое независно претставува атом на водород, халоген атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група, дифлуорометил група, трифлуорометил група, циано група, или ди (C1-C6 алкил)амино група;

R16 и R17 може да се исти или различни и претставуваат халоген атом;

q и г независно претставуваат 0 или 1;

W претставува атом на сулфур, атом на кислород, или NRd; и

Rd претставува атом на водород, C1-C6 алкил група, или бензил група.

Има уште 16 патентни барања

(51) **B 01D 53/70, B 01D 53/78, B 01D 53/73**

(11) **8613** (13) T1

(21) **2018/133** (22) 14/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) AT20120000205 20/02/2012 AT

(96) 14/02/2013 EP13709296.1

(97) 22/11/2017 EP2817082

(73) **Commerzbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft**

Judengasse 11

7210 Mattersburg, AT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) PHILIPP, Franz, Josef


(54) **МЕТОД ЗА ДЕКОМПОЗИЦИЈА НА**

ТОКСИЧНИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД

ОТПАДНА ВОДА И/ИЛИ ИЛИ ОТПАДНИ ГАСОВИ

(57) 1 Метод за распаѓање на токсични органски соединенија содржани во отпадни води и/или отпадни гасови при што отпадните води и/или отпадните гасови наполнети со токсични органски соединенија најпрво се хранат во водена, основна, алкали/алкална бања со земјен раствор/суспензија за дестабилизација на токсични органски соединенија, се

карактеризира со фактот дека бањата со раствор/суспензија што ги содржи дестабилизираните токсични органски соединенија потоа се воведува на растечки начин на капиларна маса поставена над него, формирана од преработена пулпа и тресет смешан со бентонит, зеолит и/или вар со големина на честички $<200\mu\text{m}$. Има уште 6 патентни барања



(51) H 04N 19/105, H 04N 19/124, H 04N 19/13, H 04N 19/61, H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N 19/176

(11) 8614

(13) T1

(21) 2018/135

(22) 15/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) KRA20110124580 25/11/2011 KR

(96) 09/11/2012 EP12851659.8

(97) 10/01/2018 EP2786577

(73) Infobridge Pte. Ltd.

10 Anson Road

23-140 International Plaza

Singapore 079903, SG

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock


(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ХРОМА СЛИКА

(57) 1 Постапка за декодирање на хрома слика во кодирање на видео со висока ефикасност, HEVC, која што вклучува: изведување на режим на хрома интра предикција од единица за предикција; определување на големината на постоечки хрома блок користејќи информација за големина на лума трансформирање; генерирање на блок за хрома предикција од постоечкиот хрома блок користејќи режим на хрома интра предикција; генерирање на хрома резидуален блок од постоечкиот хрома блок користејќи режим на хрома интра предикција и параметар за хрома

квантизација; и
генерирање на хрома реконструиран блок со
додавање на хрома блокот за предикција и
хрома резидуалниот блок,
каде што параметарот за хрома квантизација е
генериран користејќи параметар за лума
квантизација определен по единица за
квантизација и информација која што го
покажува односот помеѓу параметарот за лума
квантизација и параметарот за хрома
квантизација,
каде што големината на единицата за
квантизација е една од дозволените големини
на единицата за кодирање,
каде што минималната големина на единицата
за квантизација е определена по слика и
параметарот за специфицирање на
минималната големина на единицата за
квантизација е вклучен во комплетот на
параметрите за слика,
каде што ако големината на единицата за
кодирање е еднаква на или поголема од
минималната големина на единицата за
квантизација, тогаш единицата за кодирање
станува единица за квантизација,
каде што информацијата која што го покажува
односот помеѓу параметарот на лума
квантизација и параметарот на хрома
квантизација е сигнализиран на комплетот на
параметри за слика или на заглавието на
исечокот,
каде што параметарот на лума квантизација е
генериран користејќи предиктор на параметар
на лума квантизација и параметар на лума
диференцијална квантизација, предикторот на
параметарот на лума квантизација е генериран
со користење на два параметри на квантизација
ако најмалку два од левиот параметар на лума
квантизација, горниот параметар на лума
квантизација и претходниот параметар на лума
квантизација се достапни,
каде што двата параметри на квантизација

користени за генерирање на предиктор на
параметар на лума квантизација се определени
соодветно на левиот параметар на лума
квантизација, горниот параметар на лума
квантизација и претходниот параметар на лума
квантизација,
каде што ако обата од левиот параметар на
лума квантизација и горниот параметар на лума
квантизација се достапни, тогаш просекот на
левиот параметар на лума квантизација и
горниот параметар на лума квантизација е
подесен како предиктор на параметар на лума
квантизација,
каде што ако само еден од левиот параметар на
лума квантизација и горниот параметар на лума
квантизација е достапен, тогаш просекот од
достапниот параметар на лума квантизација и
претходниот параметар на лума квантизација е
подесен како предиктор на параметарот на лума
квантизација,
каде што ако обата од левиот параметар на
лума квантизација и горниот параметар на лума
квантизација не се достапни, претходниот
параметар на лума квантизација е подесен како
предиктор на параметарот на лума
квантизација,
каде што диференцијалниот параметар на лума
квантизација е повторно воспоставен со
аритметичко-декодирање на енкодиран
диференцијален параметар на лума
квантизација за да генерира бинарна низа и со
применување на инверзна бинаризација на
бинарната низа,
каде што бинарната низа вклучува бинарна низа
која што ја покажува апсолутната вредност на
диференцијалниот параметар на лума
квантизација и низа која го покажува знакот на
диференцијалниот параметар на лума
квантизација.

Има уште 2 патентни барања



Слика 1

(51) A 23L 27/30, A 23L 2/60

(11) 8615

(13) T1

(21) 2018/136

(22) 15/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201161577202P 19/12/2011 US and
US201261651099P 24/05/2012 US

(96) 19/12/2012 EP12858932.2

(97) 15/11/2017 EP2793618

(73) The Coca-Cola Company and PureCircle
SDN BHD

One Coca-Cola Plaza, NW

Atlanta, GA 30313, US and PT 23419 Lengkok

Teknologi Techpark

Enstek

71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan, MY


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Prakash, Indra; Markosyan, Avetik;
Chaturvedulla, Venkata Sai Prakash; Campbell,
Mary; San Miguel, Rafael; Purkayastha,
Siddhartha and Johnson, Marquita

(54) **ПИЈАЛОК ШТО СОДРЖИ СТЕВИОЛ
ГЛИКОЗИДИ**

(57) 1 Пијалок што содржи состав од
засладувач, назначено со тоа, што составот од
засладувач содржи Ребаудиозид X (Реб Џ) и
соединение одбрано од групата составена од
Ребаудиозид A (Реб А), Ребаудиозид B (Реб Б),
Ребаудиозид D (Реб Д), Mogroside V, еритритол
и комбинации од истите, каде што
концентрацијата на Реб Џ во пијалокот е од 50
ppm до 600 ppm.
Има уште 17 патентни барања



Име на соединење	R ₁ (C-19)	R ₂ (C-13)
1. Стернол	H	H
2. Стернолмоноид	H	β-Glc
3. Рубусозид	β-Glc	β-Glc
4. Стернолбозид	H	β-Glc-β-Glc(2→1)
5. Стернозид	β-Glc	β-Glc-β-Glc(2→1)
6. Ребаудиозид А	β-Glc	β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1)
7. Ребаудиозид Б	H	β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1)
8. Ребаудиозид Ц (Дулкоид Б)	β-Glc	β-Glc-α-Rha(2→1) β-Glc(3→1)
9. Ребаудиозид Д	β-Glc-β-Glc(2→1)	β-Glc-β-Glc(2→1) β-Glc(3→1)
10. Ребаудиозид Е	β-Glc-β-Glc(2→1)	β-Glc-β-Glc(2→1)
11. Ребаудиозид Е	β-Glc	β-Glc-β-Xyl(2→1) β-Glc(3→1)
12. Дулкоид А	β-Glc	β-Glc-α-Rha(2→1)

НАЦРТ 1

(51) G 07D 11/00, G 07F 19/00, G 07F 7/04, B 65H 29/12, B 65H 29/00, B 65H 29/46

(11) 8616 (13) T1

(21) 2018/137 (22) 15/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) DE102008046811 11/09/2008 DE

(96) 12/08/2009 EP09736100.0

(97) 06/12/2017 EP2324463

(73) adp Gauselmann GmbH

Merkur-Allee 1-15

32339 Espelkamp, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) GAUSELMANN, Paul

(54) МЕТОДА НА РАБОТА НА АПАРАТ КОЈ СПРОВЕДУВА БАНКНОТИ ОД ЕДИНИЦА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА И ПРИФАЌАЊЕ НА БАНКНОТИ ДО УРЕД ЗА СКЛАДИРАЊЕ БАНКНОТИ

(57) 1 Метода на работење на транспортирачки систем (8) кој транспортира банкноти помеѓу апарат (1) за примање на банкноти и

проверување на автентичноста и вредноста на истите и барем еден апарат (3) за складирање банкноти, каде што апаратот за примање на банкноти и проверување на автентичноста и вредноста на истите и транспортирачкиот систем секој содржи одделна контролна единица, и каде што транспортирачкиот систем (8) содржи помошно-управуван придвижувач, назначено со тоа, што, кога банкнота е примена од апаратот (1) за примање на банкноти и проверување на автентичноста и вредноста на истите или од апаратот (3) за складирање банкноти, брзината на транспортирање или спроведување во транспортирачкиот систем (8) е поголема од брзината на транспортирање во апаратот кој ја пренесува банкнотата и, штом банкнотата ќе биде примена од контролната единица на транспортирачкиот систем (8), брзината на транспортирање или спроведување се намалува така што истата е помала од брзината на транспортирање во апаратот (1) за примање на

банкноти и проверување на автентичноста и банкнотата.
вредноста на истите или во апаратот (3) за
складирање банкноти, до кој е транспортирана Има уште 4 патентни барања



(51) C 07C 213/02, C 07C 45/30, C 07C 217/60, C 07C 231/02, C 07C 303/28, C 07C 303/30, C 07C 309/65, C 07C 309/66, C 07C 309/73, C 07C 41/16, C 07C 41/18, C 07C 41/26, C 07C 41/32, C 07C 43/23, C 07C 217/58

(11) 8617

(13) T1

(21) 2018/138

(22) 15/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) FR20130062198 05/12/2013 FR

(96) 04/12/2014 EP14821794.6

(97) 29/11/2017 EP3077354

(73) Les Laboratoires Servier

35, Rue de Verdun
92284 Suresnes, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) LECOUE, Jean-Pierre; BRIERE, Jean-
François; LEBEUF, Raphaël; LEVACHER, Vincent
and HARDOUIN, Christophe

(54) **НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗАТА НА
АГОМЕЛАТИН**

(51) A 23G 1/00, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 1/02

(11) 8618

(13) T1

(21) 2018/144

(22) 19/02/2018

(30)

(96) 08/07/2015 EP15002048.5

(97) 21/02/2018 EP3114942

(45) 31/10/2018

(73) **ODC Lizenz AG**

Alter Postplatz 2

6370 Stans, CZ

(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.**
СКОПЈЕ

бул. “Кузман Јосифовски Питу”, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) **HÜHN, Tilo**

(54) **ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО БАЗИРАНИ НА**
НЕФЕРМЕНТИРАНИ ЗРНА ОД КАКАО И
ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ

(57) 1 Постапка за процесирање на
неферментирани зрна од какао, која што ги
вклучува чекорите на:


- (а) додавање на вода на наведените
неферментирани зрна од какао со или без
пулпа од какао и смола за да се формира
суспензија;
- (б) влажно мелење на наведената суспензија;
- (ц) подложување на наведената суспензија на
третман на загревање на температура од 70°C
или помалку;
- (д) сепарирање на суспензијата на водена фаза

(тешка фаза), масна фаза (лесна фаза) и
цврста фаза, наведената масна фаза содржи
путер од какао како главна компонента и цврсти
честички и/или вода како малцински
компоненти и наведената цврста фаза содржи
какао во прав и вода; и
(е) одделно процесирање на трите фази, кои
опционално вклучуваат:

- сепарирање на путерот од какао од
масната фаза,
 - сепарирање на какаото во прав од
цврстата фаза, и
 - сепарирање на аромата на какао и
полифенолите во прав најмалку од водената
фаза;
- каде што наведените неферментирани зрна од
какао не се претходно исушени; и
каде што наведените неферментирани зрна од
какао биле подложени на чекор на инкубација
пред чекорот (а).

Има уште 10 патентни барања

Слика 1



(51) C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A 61P 31/12, A 61P 35/00

(11) 8619

(13) T1

(21) 2018/145

(22) 19/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US20100334976P 14/05/2010 US;
US20100376911P 25/08/2010 US and
US20110029930P 25/03/2011 US

(96) 16/05/2011 EP11781407.9

(97) 29/11/2017 EP2569436

(73) Oregon Health & Science University
690 SW Bancroft Street
Mail Code L 106TT
Portland, OR 97239, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PICKER, Louis; NELSON, Jay, A.; FRUEH, Klaus; JARVIS, Michael, A. and HANSEN, Scott, G.

(54) РЕКОМБИНАНТНИ HCMV И RHCMV ВЕКТОРИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Рекомбинантен RhCMV или HCMV вектор кој ја опфаќа секвенцата на нуклеинската киселина која што го кодира хетерологниот антиген, каде хетерологниот антиген представува хуман патоген-специфичен антиген изолиран од вирус на хумана имунодефицијенција (HIV), при што векторот ја вклучува делеција на еден или повеќе RhCMV или HCMV гени кои што се потребни за или ја зајакнуваат репликацијата.

Има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) C 07D 401/12, C 07D 403/12, C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P 31/12, A 61P 31/18

(11) 8620

(13) T1

(21) 2018/146

(22) 19/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201261692641P 23/08/2012 US

(96) 23/08/2013 EP13831626.0

(97) 06/12/2017 EP2887943

(73) Virostatics Srl

Porto Conte Ricerche

S.P.55 Porto Conte/Capo Caccia Km 8.400

07041 Alghero (SS), IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LORI, Franco; KÉRI, György; CHAFOULEAS,


James; DE FORNI, Davide; SOLINAS, Antonio;

VARGA, Zoltán; GREFF, Zoltán and ORFI, László

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА 4,6-**

ДИСУПСТИТУИРАН АМИНОПИРИМИДИН


(57) 1 Соединение на формула



во која што X, Y и Z су H, F, или Cl;

R1 е OR, каде што R е водород или група одбрана од рамен или разгранет C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, хетероцикл, CF3, CCl3, и арил во положби 2, 3 или 4; R2 е OH, алкокси, арилокси, CH2OR (во кое R е H, рамен или разгранет арил, циклоалкил или алкил), CH2NR'R'' (во кое R' и R'' се независно H, рамен или разгранет арил, циклоалкил или алкил), CHO, OCOW (во кое W е рамен или разгранет арил или алкил или C-(халоген)3), CONR'R'' (во кое R' и R'' се независно H, алкил, циклоалкил или арил), COOR (во кое R е H, алкил, циклоалкил или

арил), CH2NHSO2R (во кое R е H, алкил, циклоалкил или арил), Cl, Br, F, CH2-N-бензимидазол, CONHN'R'' (во кое R' и R'' се независно H, алкил, циклоалкил или арил), NRCOOR' (во кое R и R' се независно H, алкил, циклоалкил или арил), NH2, NR'R'' (во кое R' и R'' се независно алкил, циклоалкил или арил), NHCOR (во кое R е H, алкил, циклоалкил или арил), нитро, OCH2CH2-хетероцикл, OCOR (во кое R е H, алкил, циклоалкил или арил), OCONR'R'' (во кое R' и R'' се независно H, алкил, циклоалкил или арил), OCOOR (во кое R е H, алкил, циклоалкил или арил), NHCOOCH2C-halo3, NRCONR'R'' (во кое R, R' и R'' се независно H, алкил, циклоалкил или арил), NHSO2R (во кое R е H, алкил, циклоалкил или арил), NHSO2NR'R'' (во кое R' и R'' се независно H, алкил, циклоалкил или арил),



а R3 е OH, алкокси, арилокси, NR'R'' (во кое R' и R'' се H), NHCOR (во кое R е H, алкил, циклоалкил или арил), и CONR'R'' (во кое R' и R'' се независно H, алкил, циклоалкил или арил).

Има уште 12 патентни барања

(51) **C 07K 14/65, C 08F 4/52, C 12N 9/96, C 12N 9/16, C 12N 9/24, A 61K 38/47**

(11) **8621**

(13) T1

(21) **2018/148**

(22) 20/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201161490957P 27/05/2011 US



(96) 25/05/2012 EP12793015.4

(97) 22/11/2017 EP2714752

(73) **Amicus Therapeutics, Inc.**

1 Cedar Brook Drive

Cranbury, NJ 08512, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DO, Hung

(54) **МЕТОДИ ЗА СПОЈУВАЊЕ ЦЕЛНИ**

ПЕПТИДИ НА РЕКОМБИНАНТНИ

ЛИЗОЗОМАЛНИ ЕНЗИМИ ЗА ПОДОБРЕНИ

ТРЕТМАНИ НА ЛИЗОЗОМСКИ БОЛЕСТИ НА

СКЛАДИРАЊЕ

(57) 1 Метода за правење целен пептид коњугиран за рекомбинантен лизозомален ензим, методата содржана:

(а)

и. модифицирање на аминокислотин (N)-завршетокот и еден или повеќе лизин остатоци на рекомбинантен човечки лизозомален ензим користејќи прв вкрстувачки агенс за да се добие прв вкрстувачки агенс модифициран рекомбинантен човечки лизозомален ензим; ии. модифицирање на првата аминокислотина од краток продолжувачки поврзувач на аминокислотин (N)-завршетокот на варијантен ИГФ-2 пептид користејќи втор вкрстувачки агенс за да се добие втор вкрстувачки агенс модифициран варијантен ИГФ-2 пептид; и иии. коњугирање на првиот вкрстувачки агенс-модифициран рекомбинантен човечки лизозомален ензим за вториот вкрстувачки агенс-модифициран варијантен ИГФ-2 пептид што содржи краток продолжувачки поврзувач; или

(б) коњугирање хетеробифункционален вкрстувачки агенс за варијанта ИГФ-2 пептид; и коњугирање хетеробифункционалниот вкрстувачки агенс модифициран варијантен ИГФ-2 пептид за рекомбинантен човечки лизозомален ензим преку реакција со N-завршетокот и еден или повеќе лизин остатоци на рекомбинантниот човечки лизозомален

ензим;

или

(ц) коњугирање хетеробифункционален вкрстувачки агенс за рекомбинантен човечки лизозомален ензим преку реакција со N-завршетокот и еден или повеќе лизин остатоци за рекомбинантниот човечки лизозомален ензим; и коњугирање на хетеробифункционалниот вкрстувачки агенс модифициран рекомбинантен човечки лизозомален ензим за варијанта ИГФ-2 пептид;

назначено со тоа, што рекомбинантниот човечки лизозомален ензим е селектиран од рекомбинантна човечка α -глюкозидаза (rhGAA), рекомбинантен човечки α -галактозидаза А (GLA), рекомбинантна човечка киселинска β -глукуронидаза (GUS), рекомбинантна човечка α -идуронидаза А (IduA), рекомбинантна човечка изуронидат 2-сулфатаза (I2S), рекомбинантна човечка β -хексосаминидаза А (HexA), рекомбинантна човечка β -хексосаминидаза В (HexB), рекомбинантна човечка α -маносидаза А, рекомбинантна човечка β -глицерилфосфоридаза (GlcCerase), рекомбинантна човечка киселинска липаза (LPA) или некоја комбинација од истите; и

каде што првиот вкрстувачки агенс е селектиран од N-сукцинимидил 6-хидразиноникотинат ацетон (S-Хиник), сулфо-сукцинимидил 6-хидразиноникотинат ацетон (сулфо-S-Хиник), C6-сукцинимидил 6-хидразино-никотинамид (C6-S-Хиник), сукцинимидил 4-хидразидотерефталат хидрохлорид (SHTH) сукцинимидил 4-хидразиниум никотинат хидрохлорид (SHNH) или N-хидроксисукцинимид естер-(PEG)n-хидразид, каде што n е 3-24 PEG единици; и вториот вкрстувачки агенс е селектиран од PEG4-пентафлуоробензен-4-формилбензоат (PEG4-PFB), сукцинимидил 4-формилбензоат (SFB) и C6-сукцинимидил 4-формилбензоат (C6-SFB); или

првиот вкрстувачки агенс е селектиран од N-хидроксисукцинимид естер фосфин (NHS-

фосфин), сулфо-N-хидроксисукцинимид естер-фосфин (сулфо-NHS-фосфин), N-хидроксисукцинимид естер-тетраоксапентадекан ацетилен (NHS-PEG4-ацетилен) или N-хидроксисукцинимид естер-(PEG) n ацетилен, каде што n е 3-24 PEG единици, расцепувачки хетеробифункционални вкрстувачи како на пример NHS-PEG3-S-S-ацетилен или хетеробифункционални вкрстувачи што содржи циклооктини како на пример дифлуороциклооктин (DIFO) и дибензоциклооктин (DIBO); и вториот вкрстувачки агенс е селектиран од N-хидроксисукцинимид естер-PEG4-азид (HS-PEG4-азид), N-хидроксисукцинимид естер азид (NHS-азид), N-хидроксисукцинимид естер-(PEG) n азид, каде што n е 3-24 PEG единици, или NHS-PEG3-S-S-азид; или хетеробифункционалниот вкрстувачки агенс е селектиран од m -малеимидобензиол-N-хидроксисукцинимид естер (MBS), сулфо- m -малеимидобензиол-N-хидроксисукцинимид естер (сулфо-MBS) и сулфосукцинимидил-4-(N-малеимидометил)циклохексане-1-карбоксилат (SMCC);


и

каде што варијантниот IGF-2 пептид содржи една или повеќе од следниве модификации во однос на природната човечка IGF-2 секвенца: супституција на аргинин за глутаминска киселина на позиција 6; бришење на аминокиселини 1-4 и 6; бришење на аминокиселини 1-4, 6 и 7; бришење на аминокиселини 1-4 и 6 и супституција на лизин за треонин на позиција 7; бришење на аминокиселини 1-4 и супституција на глицин за глутаминска киселина на позиција 6 и супституција на лизин за треонин на позиција 7; супституција на леуцин за тирозин на позиција 27; супституција на леуцин за валин на позиција 43; супституција на аргинин за лизин на позиција 65; и/или варијантниот IGF-2 пептид содржи афинитетска ознака и/или поврзувач продолжен регион од барем 5 аминокиселини што претходат на IGF-2.

Има уште 8 патентни барања

Наврт 1

А



Б

Поголеми варијантни азиди:

сулфонил-6-хидрокси-1,2,3,4-тетра- α -D-галактоза-5- α -D-галактоза (S-Hut)
сулфонил-4-хидрокси-1,2,3,4-тетра- α -D-галактоза (S-Hut)
сулфонил-4-хидрокси-1,2,3,4-тетра- α -D-галактоза (S-Hut)
N-хидроксисукцинимид естер-PEG4-азид, каде што n е 3-24 PEG единици

Поголеми варијантни азиди:

PEG4-хидрокси-1,2,3,4-тетра- α -D-галактоза (PEG4-Hut)
сулфонил-4-хидрокси-1,2,3,4-тетра- α -D-галактоза (S-Hut)
С-6-сулфонил-4-хидрокси-1,2,3,4-тетра- α -D-галактоза (С-6-S-Hut)

(51) **C 12N 15/55, C 12N 9/84, C 12P 35/04, C 12P 37/04**

(11) **8622**

(13) T1

(21) **2018/149**

(22) 20/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) EP08172831 23/12/2008 --

(96) 22/12/2009 EP09796734.3

(97) 22/11/2017 EP2367940

(73) **DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.**

Alexander Fleminglaan 1

2613 AX Delft, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VAN DER LAAN, Jan Metske; MOODY, Harold, Monro; KERKMAN, Richard and VAN DER DOES, Thomas

(54) **МУТАНТНИ ПЕНИЦИЛИН Г АЦИЛАЗИ**

(57) 1 Мутантна прокариотска пеницилин Г ацилаза што има СЕК ИД Бр: 1 или има секвенца што има процентуална идентичност од 80%-100% со СЕК ИД Бр: 1 изведени од див-тип пеницилин Г ацилаза назначено со тоа, што мутантот има аланин на позиција Б24 и има леуцин на позиција В460 според нумерирање на аминокиселините од Ешерихија коли пеницилин Г ацилаза што ја има секвенцата на аминокиселина опишана во СЕК ИД Бр: 1. Има уште 11 патентни барања

(51) **C 07D 413/14, C 07D 498/04, A 61K 31/536, A 61K 31/5365, A 61P 37/08, A 61P 35/00, A 61P 19/02, A 61P 33/06**

(11) **8623**

(13) T1

(21) **2018/150**

(22) 20/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201161579231P 22/12/2011 US

(96) 20/12/2012 EP12823036.4

(97) 06/12/2017 EP2794600

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35

4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CARAVATTI, Giorgio; FURET, Pascal; HURTH, Konstanze; CHAMOIN, Sylvie; HÖGENAUER, Klemens; KALIS, Christoph; KAMMERTOENS, Karen; LEWIS, Ian; MOEBITZ, Henrik; SMITH, Alexander Baxter; SOLDERMANN, Nicolas; WOLF, Romain and ZECRI, Frédéric

(54) **2,3-ДИХИДРО-БЕНЗО[1,4]ОКСАЗИН ДЕРИВАТИ И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА**

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОИНОСИТИД-3 КИНАЗА (PI3K) ЗА ТРЕТМАНОТ НА НА.ПР. РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС

(57) 1 Соединение со формулата (I)




или негова сол, назначено со тоа, што
Y е одбрано од O или NH;
V е одбрано од CR5 или N;
W е одбрано од CH2, или O;
U е одбрано од N или CH;
Q е одбрано од N или CR6;
каде што U и Q не се обете N;
R1 е одбрано од фенил, пиридил,

пиримидинил, пиразинил, пиридазинил, 1,2,3-триазинил, 1,2,4-триазинил, 1,3,5-триазинил, или
 -X-R4
 каде што X е одбрано од C(O), S(O)₂ или CH₂ и
 R4 е одбрано од C1-C8-алкил, хало-C1-C8-алкил, хидрокси-C1-C8-алкил, C1-C8-алкокси-C1-C8-алкил, циано-C1-C8-алкил, N,N-ди-C1-C4-алкил-амино-C1-C8-алкил, C1-C4-алкил-сулфонил-C1-C8-алкил, фенил, хетероциклил, хетероциклил-окси, хетероциклил-C1-C8-алкил, C3-C12-циклоалкил, C3-C12-циклоалкил-окси, C3-C12-циклоалкил-C1-C8-алкил, хетероарил, хетероарил-окси, хетероарил-C1-C8-алкил, хидрокси, C1-C8-алкокси, amino, N-C1-C8-алкил-амино или N,N-ди-C1-C8-алкил-амино, каде што C1-C8-алкил во N-C1-C8-алкил-амино и во N,N-ди-C1-C8-алкил-амино може да се несупституирани или супституирани од халоген, хидрокси или C1-C4-алкокси, каде што C3-C12-циклоалкил во C3-C12-циклоалкил и во C3-C12-циклоалкил-C1-C8-алкил може да се несупституирани или супституирани од 1-5 супституенти одбрани од халоген, хидрокси или C1-C4-алкокси; каде што 'хетероциклил' е 3 до 7 член заситен или парцијално незаситен моноцикличен прстенест систем што содржи 1 до 3 хетероатоми одбрани од N, O или S, секој од истите е несупституиран или супституиран од 1-5 супституенти одбрани од оксо, халоген, C1-C8-алкил, хало-C1-C8-алкил, хидрокси-C1-C8-алкил, хидроксил, C1-C8-алкокси, C1-C8-алкокси-C1-C8-алкил, amino, N-C1-C8-алкил-амино, N,N-ди-C1-C8-алкил-амино, C1-C8-алкил-карбонил, хало-C1-C8-алкил-карбонил, хидрокси-C1-C8-алкил-карбонил или C1-C8-алкокси-C1-C8-алкил-карбонил; каде што 'хетероциклил' може да биде прикачен на хетероатом или јаглероден атом и каде што N и/или S хетероатомите исто така може опционално да се оксидирани до различни

состојби на оксидација, каде што 'хетероарил' е 3 до 7 член целосно незаситен моноцикличен прстенест систем што содржи 1 до 3 хетероатоми одбрани од N, O или S, или пиразоло[1,5-а]пиримидин или имидазо[2,1-б]тиазол, секој од истите е несупституиран или супституиран од 1-5 супституенти одбрани од халоген, C1-C8-алкил, хало-C1-C8-алкил, хидрокси-C1-C8-алкил, хидроксил, C1-C8-алкокси, C1-C8-алкокси-C1-C8-алкил, amino, N-C1-C8-алкил-амино, N,N-ди-C1-C8-алкил-амино, C1-C8-алкил-карбонил, хало-C1-C8-алкил-карбонил, хидрокси-C1-C8-алкил-карбонил или C1-C8-алкокси-C1-C8-алкил-карбонил; каде што 'хетероарил' може да биде прикачен на хетероатом или јаглероден атом и каде што N и/или S хетероатомите исто така може опционално да се оксидирани до различни состојби на оксидација; R6 е одбрано од водород, халоген, C1-C4-алкил, хало-C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, C1-C4-алкил-сулфонил, C1-C4-алкил-сулфинил, C1-C4-алкил-сулфанил, хало-C1-C4-алкокси, C1-C4-алкокси-C1-C4-алкил, amino, N-C1-C8-алкил-амино, N,N-ди-C1-C8-алкил-амино; R7 е одбрано од водород, халоген, циано, нитро, C1-C4-алкил, хало-C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, N(R8)₂-сулфонил, C1-C4-алкил-сулфонил, C1-C4-алкил-сулфонил-амино, C1-C8-алкокси-C1-C8-алкил, amino, N-C1-C8-алкил-амино, или N,N-ди-C1-C8-алкил-амино; или R6 и R7, заедно се CH=CH-CH=CH, каде што R8 е независно одбрано од водород, C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси или две R8 заедно со азотот на кој тие се прикачени формираат 4 до 7 член хетероцикличен прстен што содржи 1-2 хетероатоми одбрани од N, O, S, што е несупституирано или супституирано од 1-3 супституенти одбрани од C1-C4-алкил; R5 е независно одбрано од H, D, F или C1-C2-алкил; R30 е независно одбрано од H, D или F.

Има уште 16 патентни барања



(51) В 63В 35/00, В 63С 9/00, В 63С 9/02, В 63Н 11/00, В 63Н 21/17, В 63Н 25/02

(11) 8641

(13) Т1

(21) 2018/162

(22) 26/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201161473077P 07/04/2011 US and US201213440782 05/04/2012 US

(96) 06/04/2012 EP12767701.1

(97) 10/01/2018 EP2694360

(73) Mulligan, Anthony C. and Lautrup, Robert
1691 W. Duval Commerce Point Place
Green Valley, AZ 85614, US and 11700 Talley Court

Oakton, VA 22124, US


(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) Mulligan, Anthony C. and Lautrup, Robert

(54) **ДАЛЕЧИНСКИ КОНТРОЛИРАНА
МОТОРИЗИРАНА БОВА ЗА СПАСУВАЊЕ**

(57) 1 Далечински контролираната моторизирана бова, се состои од: основно тело, пловен механизам прицврстен за основното тело и конфигуриран така да ја држи бовата во вода во исправена позиција; обвивка за пловење (110) дизајнирана да одговара на формата на бовата и прицврстена е за основното тело; мотор (520) поставен во внатрешноста на основното тело и конфигуриран така да ги прима контролните сигнали од далечинскиот контролер (106); механизам прицврстен за основното тело и конфигуриран да го обезбеди човекот во вода, со тоа што механизмот вклучува јаже поставено по целата должина на обвивката (14) на бовата, и прекинувач за приклучување/исклучување (170) поставен на надворешната страна од преминот на бовата.

Има уште 6 патентни барања



(51) **С 07J 41/00, С 07J 75/00, С 07J 9/00, А 61К 31/575, А 61Р 35/00**

(11) **8640**

(13) T1

(21) **2018/163**

(22) 26/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US20120305518 10/05/2012 US and

US201261656151P 06/06/2012 US

(96) 07/05/2013 EP13729470.8

(97) 13/12/2017 EP2847204

(73) **Beta Innov**

49 rue Rouelle

75015 Paris, FR

(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) **MERSEL, Marcel; CLARION, Ludovic and**

PETITE, Didier

(54) **ДЕРИВАТИ НА СТЕРОЛ И НИВНА**

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА

ЗАБОЛУВАЊА КОИ ВКЛУЧУВААТ

ТРАНСФОРМИРАНИ АСТРОЦИТНИ КЛЕТКИ

ИЛИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МАЛИГНИ ХЕМОПАТИИ

(57) 1 Соединение со формула (I) кое што има бета-хидроксихолестерол базна структура

што се карактеризира со тоа што е селектирано од следните соединенија:


- 7-((терт-бутоксикарбонил)окси)-10,13-диметил-17-(6-метилхептан-2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекахидро-1H-циклопента[а]фенантрен-3-ил 2-(2-(((бензилокси)карбонил)амино)-ацетамидо)пропаноат (молекула 1.а);
- 7-ацетокси-10,13-диметил-17-(6-метилхептан-2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

тетрадекахидро-1H-циклопента[а]фенантрен-3-ил 2-(2-(((бензилокси)карбонил)амино)-ацетамидо)пропаноат (молекула 1.b);
 - 7-((терт-бутоксикарбонил)окси)-10,13-диметил-17-(6-метилхептан-2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекахидро-1H-циклопента[а]фенантрен-3-ил 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-карбоксилат (молекула 2.a);
 - 7-ацетокси-10,13-диметил-17-(6-метилхептан-

2-ил)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекахидро-1H-циклопента[а]-фенантрен-3-ил 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-карбоксилат (молекула 2.b),

за употреба при третирање на малигни хемопатии.

Има уште 10 патентни барања



(51) **G 01N 33/569**

(11) **8642**

(13) T1

(21) **2018/169**

(22) 27/02/2018

(45) 31/10/2018

(30) US20100294048P 11/01/2010 US and
 US20100316193P 22/03/2010 US

(96) 11/01/2011 EP11732315.4

(97) 29/11/2017 EP2524060

(73) **Biogen MA Inc.**

225 Binney Street

Cambridge, MA 02142, US

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) GORELIK, Leonid; SIMON, Kenneth, J.;

SUBRAMANYAM, Meena and RUSHE, Mia, Marie

(54) **ИСПИТУВАЊЕ ЗА АНТИТЕЛА НА ЈС ВИРУС**

(57) 1 Ин витро метод кој што се состои од:


(а) доведување во контакт на биолошки примерок добиен од субјект со високо прочистени честички слични на вирус (HPVLPи), кои што претежно се состојат од VP1 протеинот на ЈС вирусот (JCV), во раствор во услови кои што се погодни за врзување на JCV антитело во примерокот на HPVLP, со што се обезбедува

претходно инкубиран примерок;
(б) доведување во контакт на претходно инкубираниот примерок со HPVLPи, кои што претежно се состојат од VP1 протеинот на JCV, имобилизиран на цврста подлога во услови кои што се погодни за врзување на JCV антитело во примерокот за HPVLP;
(в) откривање на нивото на JCV антитело во претходно инкубираниот примерок што се врзува за имобилизираните HPVLPи; и
(г) споредување на откриеното ниво на JCV антитело во претходно инкубираниот биолошки

примерок со нивото на JCV антитело откриено во биолошки примерок добиен од субјектот кој што бил претходно инкубиран во раствор без HPVLPи, и беше доведен во контакт со HPVLP имобилизирана на цврста подлога во услови кои што се погодни за врзување на JCV антитело во примерокот за HPVLP,

каде што HPVLPи се составени од повеќе од 5, најмалку 50, 150 или 360 VP1 полипептиди.

Има уште 18 патентни барања



(51) A 01N 37/50, A 01N 43/40, A 01N 43/54, A 01N 43/56, A 01N 43/653, A 01N 45/02, A 01N 47/24, A 01P 3/00

(11) 8643

(13) T1

(21) 2018/195

(22) 06/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) EP10185310 01/10/2010 -- and

EP10189918 04/11/2010 --

(96) 28/09/2011 EP11776380.5

(97) 06/12/2017 EP2621277

(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215

4058 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WALTER, Harald and STIERLI, Daniel

(54) **ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ**


(57) 1 Метода за контролирање фитопатогени болести на корисни растенија или на материјал за размножување на истите, која содржи

нанесување на комбинација од компонентите (А) и (Б) на корисните растенија, локусот на истите или материјалот за размножување на истите, во синергистички ефективна количина, каде што компонента (А) е 3-дифлуорометил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксилна киселина метокси-[1-метил-2-(2,4,6-трихлорофенил)-етил]-амид

и агрохемиски прифатливи соли/изомери/структурни изомери/стереоизомери/диастереоизомери/енантиомери/таутомери и N-оксиди од овие соединенија;

и компонента (Б) е соединение одбрано од групата составена од (Б1) стробилурин фунгицид, (Б2) азол фунгицид, (Б3) анилино-пиримидин фунгицид одбран од

групата составена од ципродинил, мепанипирим и пириметанил; (Б4) фунгицидот флуазинам, (Б5) изопиразам, и соединението со формулата



(VII).

Има уште 3 патентни барања

(51) **A 61K 31/138, A 61K 31/439, A 61K 45/06, A 61P 11/06, A 61P 11/08**

(11) **8571**

(13) T1

(21) **2018/202**

(22) 07/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) GB20090021075 01/12/2009 GB

(96) 29/11/2010 EP10781527.6

(97) 20/12/2017 EP2506844

(73) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **BAKER, Darrell; BRUCE, Mark; CRATER, Glenn; NOGA, Brian; THOMAS, Marian and WIRE, Patrick**

(54) **КОМБИНАЦИИ НА МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ И БЕТА-2 АДРЕНОРЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ**


(57) 1 Производ на фармацевтска комбинација за употреба во лекувањето на хронично опструктивно белодробно заболување (COPD)

и/или астма, каде што производот содржи

а) соединение со формулата:



каде што X- е фармацевтски прифатлив анјон; и б) соединение со формулата:



или негова фармацевтска прифатлива сол (Соединение (II)); и понатаму кадешто производот е администриран еднаш на ден.

Има уште 17 патентни барања

(51) **A 61K 39/08, A 61K 8/64, A 61Q 19/08**

(11) **8573**

(13) T1

(21) **2018/203**

(22) 07/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US20080142063P 31/12/2008 US

(96) 28/12/2009 EP09837072.9

(97) 28/02/2018 EP2379104

(73) **Revance Therapeutics, Inc.**

7555 Gateway Boulevard

Newark, CA 94560, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) RUEGG, Curtis, L.; STONE, Hongran, F. and WAUGH, Jacob, M.

(54) **ИНЈЕКТАБИЛНИ БОТУЛИНУМ ТОКСИН ФОРМУЛАЦИИ**


(57) 1 Не-терапевтска постапка за администрирање на ботулинум токсин за да се постигне козметички ефект кај индивидуа при негова потреба, постапката којашто содржи

инјектирање на ефективна количина на

стерилна инјектибилна формулација којашто содржи ботулинум токсин состав кај индивидуа за да се постигне козметички ефект, кадешто ботулинум токсин состав содржи

позитивно наполнет носач којшто ја содржи аминокиселинската секвенца RKKRRQRRRG-(K)15-GRKKRRQRRR (SEQ ID NO:7), ботулинум токсин компонента присутна во количина соодветна за инјекција, ботулинум токсин компонента избрана од групата составена од ботулинум токсин комплекс, редуциран ботулинум комплекс и ботулинум токсин и фармацевтски прифатлив дилуенс соодветен за инјекција, кадешто позитивно наполнетиот носач е не-ковалентно поврзан со ботулинум токсин компонента.

Има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 16/28**(11) **8574**(21) **2018/204**

(13) T1

(22) 08/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) JP20100028028 10/02/2010 JP

(96) 09/02/2011 EP11742267.5

(97) 20/12/2017 EP2535358

(73) **Fujifilm RI Pharma Co., Ltd. and Perseus Proteomics Inc.****14-1, Kyobashi 2-chome****Chuo-ku****Tokyo 104-0031, JP and Park Bldg, 7-6 Komaba****4-chome Meguro-ku****Tokyo 153-0041, JP**


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) HINO, Akihiro; NAGANO, Akio; WATANABE, Masahiko; MATSUURA, Tadasi; SATOH, Hirokazu; NOMURA, Fumiko and MITOMO, Katsuyuki

(54) **АНТИ-КАДХЕРИН АНТИТЕЛО
ОБЕЛЕЖАНО СО РАДИОАКТИВЕН МЕТАЛ**

(57) 1 Анти-Р-кадхерин антитело обележано со радиоактивен метал, што е добиен со врзување на радиоактивен метален елемент со анти-Р-кадхерин антитело преку метал-хелатен реагенс, каде што анти-Р-кадхерин антителото е моноклонално антитело или рекомбинантно антитело произведено од клетка за производство на антитела претставена со пристапен број на NITE BP-897, NITE BP-899, NITE BP-1048, NITE BP-1049 или NITE BP-1050 или Р-кадхерин врзувачки фрагмент од било кои од овие антитела.

Има уште 15 патентни барања



Нацрт 1.

(51) A 61K 9/48, A 61K 31/519, A 61K 31/496, A 61P 9/00, A 61P 25/02, A 61P 27/02, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 43/00, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 1/16, A 61P 19/02

(11) 8575

(13) T1

(21) 2018/205

(22) 08/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) ep20080157749 06/06/2008 -- and us20080078882p 08/07/2008 US

(96) 04/06/2009 EP15179438.5

(97) 17/01/2018 EP2985025

(73) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
Binger Str. 173

55216 Ingelheim am Rhein, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STEFANIC, Martin Friedrich; HILBERG, Frank; KAISER, Rolf and SHAPIRO, David

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА**

(57) 1 Фармацевтска комбинација којшто го содржи соединението 3-Z-[1-(4-(N-((4-метил-пиперазин-1-ил)-метилкарбонил)-N-метил-амино)-анилино)-1-фенил-метиле]-6-метоксикарбонил-2-индолинон или негова фармацевтска прифатлива сол и соединението N-[4-[2-(2-амино-4,7-дихидро-4-оксо-1H-пироло[2,3-d]пиримидин-5-ил)етил]бензоил]-L-глутаминска киселина или негова фармацевтска прифатлива сол за употреба во постапка за лекување на малигнен плеврален или перитонеален мезотелиом. Има уште 10 патентни барања

Слика 1



(51) F 23C 1/00, F 23L 7/00, F 27B 7/34, F 27B 7/36, F 27B 7/10

(11) 8578

(13) T1

(21) 2018/207

(22) 09/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) DE102014015660 23/10/2014 DE

(96) 21/10/2015 EP15190748.2

(97) 13/12/2017 EP3012567

(73) Messer Austria GmbH

Industriestrasse 5

2352 Gumpoldskirchen, AT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Demuth, Martin and Potesser, Michael

(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА

РЕРНА КОРИСТЕЈЌИ МНОГУКРАТЕН


СОГОРУВАЧ НА ГОРИВО

(57) 1 Метода за загревање комора на печка во која, користејќи многукратен согорувач на гориво

(1, 24, 44), примарно гориво и примарен

оксиданс како и најмалку едно секундарно гориво и секундарен оксиданс се воведуваат во комора на печка (5, 27, 47), назначено со тоа, што како секундарен оксиданс, се користи течен кислород кој се воведува користејќи кислородно копје (8, 25, 45) и кој, пред да се воведо, се доведува во термички контакт со средина чија температура е под температурата на течниот кислород и на тој начин се под-разладува и воведува во комората на печката (5, 27, 47) како течен млаз (21, 30, 53), каде што кислородот се под-разладува до температура која е одбрана така што кислородот останува во течната состојба како истиот да е транспортиран низ кислородното копје (8, 25, 45) и најмалку парцијално за време на неговиот тек низ комората на печката (5, 27, 47).

Има уште 8 патентни барања



Нацрт 1

(51) **F 42B 12/28, F 42B 12/22**

(11) **8579**

(13) T1

(21) **2018/208**

(22) 09/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) AT20140050190 14/03/2014 AT

(96) 10/03/2015 EP15715665.4

(97) 31/01/2018 EP3117178

(73) **Hirtenberger Defence Systems GmbH & Co KG**
Leobersdorferstrasse 31-33
2552 Hirtenberg, AT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) PICHLER, Peter; MÜLLER, Christian;
EMSENHUBER, Martin and MAYER, Bernhard

(54) **ПРОЕКТИЛ**

(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30, A 61K 39/00**

(11) **8580**

(13) T1

(21) **2018/209**

(22) 09/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US20080112323P 07/11/2008 US;

US20090183291P 02/06/2009 US and

US20090221269P 29/06/2009 US

(96) 06/11/2009 EP15154416.0

(97) 20/12/2017 EP2918604

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2
81477 München, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Zugmaier, Gerhard

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА ПЕДИЈАТРИСКА АКУТНА
ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА**

(57) 1 CD19xCD3 биспецифична единечна низа на конструкција на антитело за употреба во постапка за лекување, подобрување или елиминација на педијатриска акутна лимфобластна леукемија (ALL) кај педијатриски

ALL пациент, каде што споменатиот пациент е Филадельфија хромозом позитивен или негативен.

Има уште 7 патентни барања



Слика 1

(51) C 21D 8/12, C 21D 9/46, C 22C 38/04, C 22C 38/02, C 22C 38/16, C 22C 38/00

(11) 8581

(13) T1

(21) 2018/210

(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) WO2012IB01475 31/07/2012 --

(96) 30/07/2013 EP13773324.2

(97) 03/01/2018 EP2880190

(73) ArcelorMittal

24-26 Boulevard d'Avranches

1160 Luxembourg, LU

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) GABOR, Ban and VAN DE PUTTE, Tom

(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗРНЕСТ СИЛИКОНСКИ ЧЕЛИЧЕН ЛИМ, ЗРНЕСТ

ЕЛЕКТРИЧЕН ЧЕЛИЧЕН ЛИМ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Метод за производство на ладно валан Fe-Si челичен лим кој се состои од:

- топење на челичната смеса која во масени проценти содржи:

$2.8 \leq \text{Si} \leq 4$

$0.4 \leq \text{Cu} \leq 0.6$,

$0.05 \leq \text{Mn} \leq 0.4$,

$0.001 \leq \text{Al} \leq 0.04$,

$0.025 \leq \text{C} \leq 0.05$,

$0.005 \leq \text{N} \leq 0.02$,

$0.005 \leq \text{Sn} \leq 0.03$

$\text{S} < 0.015$

и по потреба Ti, Nb, V или B во кумулативна количина под 0.02,

но се почитува следниот сооднос во поглед на:

$Mn/Sn \leq 40$,
 $2.0 \leq C/V \leq 5.0$
 $Al/N \geq 1.20$

и избалансирано со Fe и други неизбежни нечистотии

- и производство на плочки со дебелина не повисока од 80 милиметри, па така, по солидификацијата, површината на плочата се лади на температура не пониска од 850°C не подолго од 5 минути,
- повторно загревање на плочата до температура помеѓу 1080°C до 1200°C околу најмалку 20 минути,
- последователно, првото намалување на дебелината на жешко валаната плоча се случува на температура од над 1060°C и последното намалување на дебелината се случува на завршната температура за валање од 950°C со цел да се добие ладна лента,
- ладење на жешката лента до температура помеѓу 500°C и 600°C во период помал од 10 секунди, потоа
- ладење на жешката лента до температура назначено со тоа што жешката лента содржи помалку од 60% од Al растворлив во киселина во заситена форма, преципитацијата не содржи AlN преципитати со големина помеѓу 5 nm и 150 nm,
- чистење на површината, потоа
- изведување на првиот чекор од ладното валање со однос од најмалку 60% без претходно

калење на ладната трака, потоа

- изведување на примарното рекристализационо каљење на температура T1 помеѓу 780°C и 980°C, челикот се држи на температурата T1 минимум време t1 од 2 минути во атмосфера составена од смеса од водород, азот и водена пареа, потоа ладење на собна температура за да се добие карбонизиран челик со состав под 0.004% и просечна примарна гранулација со големина под 16 микрометри по ладењето, потоа
- изведување на секундарното ладно валање со однос од 50%, добивање на ладно валан челичен лим со крајна дебелина, потоа
- поставување на слој од изолационен сепаратор врз површината од ладно валаниот челичен лим, потоа
- изолираниот ладно валан челичен лим поминува низ секундарното каљење во атмосфера која содржи водород и азот, односот на односот на загревањето на челикот V1 под 150°C на час е помеѓу 600°C и 1150°C, температурата на челикот се држи на минимум температура T2 од 1150°C за минимум време t2 од 600 минути, вкупното време на каљење е над 120 часови за да се намали содржината на сулфур и азот под 0.001 % и да се добие секундарна просечна гранулација со големина под 15 милиметри, потоа
- се изведува бавно ладење до собна температура.

Има уште 10 патентни барања

(51) A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61K 31/465, A 61K 31/616, A 61K 36/03, A 61K 9/70, A 61K 47/36, A 61P 25/34, A 61P 29/00

(11) 8582

(13) T1

(21) 2018/211

(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) SE20050002900 23/12/2005 SE

(96) 22/12/2006 EP06844046.0

(97) 21/02/2018 EP1976562

(73) Uppsalagruppen Medical AB
Lahällsvägen 48

183 30 Täby, SE

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) Stenberg, Kjell and Hübnette, Fredrik
(54) **ВОДОРАСТВОРЛИВИ СЛОЕВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ АЛГИНАТИ СО НИЗОК ВИСКОЗИТЕТ**

(57) 1 Водорастворлив слој кој што содржи најмалку една биолошки активна супстанца и / или најмалку една терапевтски активна супстанца и агенс за формирање на слој, при што споменатиот агенс за формирање на слој се состои од алгинатна сол на моновалентен катјон или мешавина од алгинатни соли на моновалентен катјон, а споменатиот агенс за формирање на слој има просечна содржина на гулуронат (G) од 50 до 85 % според тежината, просечна содржина на мануронат (M) од 15 до 50% според тежината, просечна молекуларна

тежина од 30.000 g/mol до 90.000 g/mol и е таков што 10 % воден раствор од него на температура од 20°C има вискозитет од 100-1000 mPas, мерено со брзина на отсекување од 20 rpm со употреба на Брукфилдов вискометар со вретено бр. 2, при што споменатиот слој може да се добие со подготовка на раствор од споменатиот агенс за формирање на слој, кој што раствор исто така ја содржи најмалку едната биолошки активна супстанца и / или најмалку една терапевтски активна супстанца, разнесување на растворот на тврда површина и овозможување на растворот да се исуши на споменатата површина.

Има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 487/10, C 07D 471/20, C 07D 519/00, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 61K 31/407, A 61K 31/437, A 61P 43/00, A 61P 35/02, A 61P 35/00

(11) 8583

(13) T1

(21) 2018/212

(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) JP2011052687 10/03/2011 JP and US201161546805P 13/10/2011 US

(96) 09/03/2012 EP12755073.9

(97) 28/02/2018 EP2684880


(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku
Tokyo 103-8426, JP

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) YAMAGUCHI, Akitake; SUGIMOTO, Yuuichi; UOTO, Kouichi; MIYAZAKI, Masaki; SETOGUCHI, Masaki; TANIGUCHI, Toru; YOSHIDA, Keisuke; YOSHIDA, Shoko and WAKABAYASHI, Takanori

(54) **ДЕРИВАТ НА ДИСПИРОПИРОЛИДИН**

(57) 1 Соединение претставено со општата формула (1) или негова сол:



каде што

прстенот А претставува спиро-поврзан 4- до 6-член заситен јаглеродороден прстен кој може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 1, или спиро-поврзан 6-член заситен хетероцикличен прстен кој може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 1; прстенот В претставува бензенев прстен кој може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 2, пиридин прстен кој може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 2, или пиримидин прстен кој може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 2;

R1 претставува арил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 3, хетероарил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 3, C3-C6 циклоалкил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 3, или C3-C6 циклоалкенил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 3;

R2 претставува C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три хидроксигрупи, или водороден атом; и

R3 претставува група претставена од следниве општи формули (2), (3), или (4):

каде што во формулата (2),

R4 и R5 секој независно претставува хидроксигрупа, C1-C6 алкил група, или C1-C6 алкоксигрупа, или R4 и R5 заедно со јаглеродните атоми за кои R4 и R5 групи се соодветно сврзани може да формираат 4- до 6-член заситен јаглеродороден прстен;

во формулата (3),

испрекинатата линија во прстенестата структура укажува на тоа дека врската може да биде двојна врска,

R6 претставува C1-C6 алкил група кој може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 4, карбамоил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 5, 5- или 6-члена азотна хетероарил група која може да биде супституирана со оксо група или една или повеќе C1-C6 алкил групи кои може да бидат супституирани со оксо група или една хидроксигрупа, хидроксигрупа, или -NR'R'', каде што

R' и R'' секој независно претставуваат C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, оксо група, или една до три хидроксигрупи, C3-C4 циклоалкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три

хидроксигрупи, или водороден атом, или R' и R'' заедно со азотниот атом за кој R' и R'' се сврзани може да формираат 4- до 7-члена азотна хетероциклична група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од C1-C6 алкил група и хидроксигрупа,

R7 претставува C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со една хидроксигрупа, хидроксигрупа, или водороден атом, или R6 и R7 може заедно да формираат спиро-поврзан 4- до 6-член јаглеродороден прстен или спиро-поврзан 4- до 6-член азотен хетероцикличен прстен,

R8 отсуствува или претставува еден или повеќе супституенти избрани од хидроксигрупа, C1-C6 алкил група, и C1-C6 алкоксигрупа, и

Z претставува CH₂, NH, или кислороден атом; и во формулата (4),

R9 претставува C1-C6 алкил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 4, карбамоил група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од Група 5, 5- или 6-члена азотна хетероарил група која може да биде супституирана со оксо група или една или повеќе C1-C6 алкил групи кои може да бидат супституирани со оксо група или една хидроксигрупа, хидроксигрупа, или -NR'R'', каде што

R' и R'' секој независно претставуваат C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, оксо група, или една до три хидроксигрупи, C3-C4 циклоалкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три хидроксигрупи, или водороден атом, или R' и R'' заедно со азотниот атом за кој R' и R'' се сврзани може да формираат 4- до 7-члена азотна хетероциклична група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од C1-C6 алкил група и хидроксигрупа,

R10 претставува C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со една хидроксигрупа, хидроксигрупа, или водороден атом, или



R9 и R10 може заедно да формираат спиро-поврзан 4- до 6-член јаглеродороден прстен или спиро-поврзан 4- до 6-член азотен хетероцикличен прстен, и

R11 отсуствува или претставува еден или повеќе супституенти избрани од хидрокси група, C1-C6 алкил група, и C1-C6 алкокси група:

Група 1: халоген атом, C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, C1-C6 алкокси група, и цијано група,

Група 2: халоген атом, C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, C3-C4 циклоалкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, винил група, етинил група, цијано група, и C1-C6 алкокси група,

Група 3: халоген атом, C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три хидрокси групи, C3-C4 циклоалкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три хидрокси групи, винил група, етинил група, цијано група, -OR', -NR'R", -COOR', и -CONHR', каде што

R' и R" секој независно претставуваат C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три хидрокси групи, C3-C4 циклоалкил група која може да биде супституирана со еден до три

халогени атоми или една до три хидрокси групи, или водороден атом, или R' и R" заедно со азотниот атом за кој R' и R" се сврзани може да формираат 4- до 7-члена азотна хетероциклична група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од C1-C6 алкил група и хидрокси група,

Група 4: халоген атом, хидрокси група, карбамоил група, морфолино група, C1-C6 алкокси група, C1-C6 алкилсулфонил група, и -NR'R", каде што

R' и R" секој независно претставуваат C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, една до три хидрокси групи, или оксо група, C3-C4 циклоалкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми или една до три хидрокси групи, или водороден атом, или R' и R" заедно со азотниот атом за кој R' и R" се сврзани може да формираат 4- до 7-член азотна хетероциклична група која може да има еден или повеќе супституенти избрани од C1-C6 алкил група и хидрокси група, и
Група 5: C1-C6 алкил група која може да биде супституирана со еден до три халогени атоми, една до три хидрокси групи, или C1-C6 алкокси група, C3-C6 циклоалкил група, C1-C6 алкокси група, и тетрахидропиранил група.

Има уште 24 патентни барања

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 7/02

(11) 8584

(13) T1

(21) 2018/213

(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201261712850P 12/10/2012 US

(96) 11/10/2013 EP13780287.2

(97) 28/02/2018 EP2906551

(73) Bristol-Myers Squibb Company

Route 206 and Province Line Road

Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) DABROS, Marta and WEI, Chenkou

(54) КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА ИНХИБИТОРОТ НА ФАКТОРОТ XIa

(57) 1 HCl:SA-1 (растворена моно-HCl сол) форма од кристална (S,E)-4-(2-(3-(3-хлоро-2-флуоро-6-(1H-тетразол-1-ил)фенил)акрилоил)-5-(4-метил-2-оксопиперазин-1-ил)-1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-1-карбоксамидо)бензоева киселина, чиј прашкаст

примерок се карактеризира со рендгенски дифрактограм кој содржи четири или повеќе 2 θ вредности (CuK α λ = 1.5418 Å): 6.0, 8.3, 8.7, 12.3, 16.2, 16.7, 17.5, 19.9, и 20.4. Има уште 13 патентни барања

(51) **A 61H 7/00, A 61H 15/00**

(11) **8585**

(13) T1

(21) **2018/214**

(22) 12/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) FR20140055162 06/06/2014 FR

(96) 17/04/2015 EP15724337.9

(97) 03/01/2018 EP3151805

(73) **LPG SYSTEMS**

30 Rue Docteur Henri Abel

26000 Valence, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FUSTER, Arnaud

(54) **ГЛАВА ЗА МАСАЖА И УРЕД ЗА**


МАСАЖА КОЈ ШТО КОРИСТИ ТАКВА ГЛАВА

(57) 1 Глава за масажа која што содржи кукиште кое што формира внатрешна комора

дефинирана со заден зид, два странични зида, и два напречни зида, и отворен на својата површина спротивно на задниот зид и има набори кои таму се формираат кога главата за масажа се аплицира на кожата на пациентот, се карактеризира со тоа што:

- е формиран од два модула (50, 51) во кои што е вграден уред за овозможување за нивно меѓусебно реверзибилно прицврстување,
- секој од наведените модули (50, 51) интегрираат функционален елемент (10, 53, 54, 55, 100), кој што дефинира еден од трансверзалните зидови на внатрешната комора.

Има уште 8 патентни барања



(51) **C 07D 471/08, A 61K 31/439, A 61P 31/04**

(11) **8586**

(13) T1

(21) **2018/215**

(22) 13/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201261618993P 02/04/2012 US

(96) 02/04/2013 EP13715426.6

(97) 27/12/2017 EP2834239

(73) **Entasis Therapeutics Limited**

2 Kingdom Street

London W2 6BD, GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MCGUIRE, Helen; BIST, Shanta; BIFULCO,

Neil; ZHAO, Liang; WU, Ye; HUYNH, Hoan;

XIONG, Hui; COMITA-PREVOIR, Janelle;


DUSSAULT, Daemian; GENG, Bolin; CHEN,

Brendan; DURAND-REVILLE, Thomas and

GULER, Satenig

(54) **ХЕТЕРОБИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
КАКО БЕТА-ЛАКТАМАЗА ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение во согласност со формула (Ia):



или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто:

R1 е -CONR'R" или -CN_{SEP}

R2 и R3 се независно избрани од H, хало, -CN, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C6 циклоалкил, C1-C6 алкокси, -CONR'R", или C(O)2R'; кадешто алкил, алкенил, циклоалкил и алкокси претставени со R2 или R3 се независно и опционално супституирани со еден или повеќе хало, -CN, -OH, C1-C3 алкил,

C1-C3 халоалкил, C3-C6 циклоалкил, C1-C3 алкокси, C1-C3 халоалкокси, -NR'R", 5-7 член хетероциклил, -C(O)NR'R" или -NR'C(O)R"; и ^[1,1]_{SEP} секој R' и R" се независно избрани од водород, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, фенил, 5 до 6 член хетероциклил или 5 до 6 член хетероарил; каде што секој алкил, циклоалкил, фенил, хетероциклил и хетероарил е опционално и независно супституиран со еден или повеќе хало, -CN, -OH, C1-C3 алкил, C1-C3 халоалкил,

C3-C6 циклоалкил, C1-C3 алкокси, C1-C3 халоалкокси, -C(O)(C1-C6 алкил), -C(O)(C1-C6 алкокси), -NH₂, -NH(C1-C3 алкил), -N(C1-C3 алкил)₂, 5-7 член хетероциклил или 5-7 член хетероарил;

под услов да R₂ и R₃ не се заедно водород; и кога R₁ е -C(O)NR'R", тогаш ниту еден од R₂ или R₃ не е -C(O)NR'R".

Има уште 14 патентни барања

(51) C 07D 498/14, C 07D 498/18, A 61K 31/553, A 61K 31/535, A 61K 31/513, A 61K 31/675, A 61P 31/18

(11) 8587

(13) T1

(21) 2018/216

(22) 13/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201462015245P 20/06/2014 US

(96) 19/06/2015 EP15739063.4

(97) 10/01/2018 EP3157932

(73) Gilead Sciences, Inc.

333 Lakeside Drive

Foster City, CA 94404, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) ZIA, Vahid; CARRA, Ernest, A. and CHEN, Irene


(54) НАТРИУМ(2R, 5S, 13AR) -7, 9-ДИОКСО-10- ((2,4,6-ТРИФЛУОРОБЕНЗИЛ)

КАРБАМОИЛ) -2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 13А-ОКТАХИДРО-2, 5-МЕТАНОПИРИДО [1',2' : 4.5]ПИРАЗИНО [2,1-В]ОКСАЗЕПИН-8-ОЛАТ

(57) 1 Соединение на Формула II:



Има уште 19 патентни барања



(51) **C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 29/00**

(11) **8588**

(13) T1

(21) **2018/217**

(22) 13/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US557492P 30/03/2004 US; US601534P 13/08/2004 US; US620072P 18/10/2004 US; US648625P 31/01/2005 US and US651778P 10/02/2005 US

(96) 30/03/2005 EP10011788.6

(97) 10/01/2018 EP2316837

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

1, rue Jean Piret

2350 Luxembourg, LU


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Kyle, Donald; Chapman, Robert; Rider, Lonn S.; Hong, Qi and Kupper, Robert

(54) **ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ОКСИКОДОН ХИДРОХЛОРИД СО ПОМАЛКУ
ОД 25 ppm НА 14-ХИДРОКСИКОДЕИНОН**

(57) 1 Процес за намалување на количина на 14-хидроксикодон во композиција на оксикодон хидрохлорид до ниво помало од 25 ppm како што е одредено со HPLC постапка во Пример 6, постапката опфаќа реагирање на композиција на оксикодон хидрохлорид со каталитички ефикасно количество на катализатори на паладиум-јаглерод и гасовит водород, такво хидрогенирање на 14-хидроксикодон. Има уште 3 патентни барања

СЛИКА 1



Реакциска шема на постапка која се користи за добивање на оксикодон HCl од тебаин

(51) В 05В 9/08, В 05В 11/00, В 65Д 77/22, В 65Д 83/70, В 65Д 51/16

(11) 8589

(13) Т1

(21) 2018/218

(22) 13/03/2018

(45) 31/10/2018

(30)

(96) 19/10/2010 EP10777084.4

(97) 13/12/2017 EP2490821

(73) Ecolab USA Inc.

1 Ecolab Place

St. Paul, MN 55102, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SYSON, Paul; SIMPSON, Neil; TUCKER,

James and ROSSINGTON, Karen


(54) РАСПРСКУВАЧ НА СПРЕЈ

(57) 1 Распрснувач на спреј кој што содржи резервоар за чување на течност која треба да се распрсне и монтажен склоп за екстрахирање на течност од наведениот резервоар, монтажниот склоп за распрснување содржи вентил за намалување на притисок (115) за ослободување

на прекумерниот притисок во резервоарот, и филтер, кадешто филтерот е лоциран во внатрешноста на кукиште на филтерот, вентилот за намалување на притисок (115) е еднонасочен вентил и филтерот дозволува излез на гас од резервоарот низ филтерот и низ вентилот за намалување на притисок (115), филтерот го попречува излезот на течност од резервоарот низ филтерот, вентилот за намалување на притисок (115) е затворен во отсуство на прекумерен притисок за да го спречи излезот на воздух и контаминантите во резервоарот, кадешто

филтерот е во патеката на протокот на гасот помеѓу внатрешноста на резервоарот и вентилот за намалување на притисок (115), и вентилот за намалување на притисок (115) е во патеката на протокот на гасот помеѓу внатрешноста на резервоарот и филтерот

Има уште 14 патентни барања



Слика 1
Претходна состојба на техниката

(51) **A 61B 17/128, A 61B 17/12**

(11) **8590**

(13) T1

(21) **2018/219**

(22) 13/03/2018

(45) 31/10/2018

(30)

(96) 31/03/2014 EP14721990.1

(97) 03/01/2018 EP3125780

(73) **JITMED Sp. z o.o.**

Al. Zwyciestwa 96/98

81-451 Gdynia, PL


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **ROGOWSKI, Jan; BRZEZINSKI, Maciej and DABROWSKI, Leszek**

(54) **УРЕД ЗА ОКЛУЗИЈА НА ЛЕВАТА ГОРНА СРЦЕВА КОМОРА**


(57) 1 Уред за оклузија на левата горна срцева комора кој што содржи најмалку две зглобни клешти прицврстени за заеднички еластичен елемент во форма на лак кој што ги држи клештите близу една до друга, се карактеризира со тоа што лакот (3) содржи обрач со пресечен жлеб, кадешто секој од рабовите (4) на жлебот е поврзан со зглобна клешта (2), кадешто секоја зглобна клешта (2) содржи внатрешен канал (5). Има уште 7 патентни барања




Слика 1



Слика 2



Слика 3



Слика 4

(51) **A 61K 39/395**

(11) **8591**

(21) **2018/220**

(13) T1

(22) 14/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201261653478P 31/05/2012 US

(96) 31/05/2013 EP13730702.1

(97) 28/02/2018 EP2854849

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road

Tarrytown, NY 10591, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **WALSH, Scott and DIX, Daniel**

(54) **СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ**

КОИШТО СОДРЖАТ АНТИ-DLL4 АНТИТЕЛА

(57) 1 Фармацевтска формулација којашто содржи:

(a) 25 mg/mL □ 3.75 mg/mL од човечко IgG1 антитело коешто се врзува специфично за човечки делта-сличен лиганд 4 (DII4);
(b) 10 mM □ 1.5 mM фосфат, pH 6 □ 0.5;
(c) 0.2% □ 0.03% полисорбат 20;
(d) 150 mM □ 22.5 mM натриум хлорид; и
(e) 10% □ 1.5% сукроза, кадешто:

(a) антителото содржи тешка низа на варијабилни домен (HCVD) од SEQ ID NO: 1 и лесна низа на варијабилни домен (LCVD) од SEQ ID NO: 5;
(b) антителото има молекуларна маса од околу 150 kDa; и
(c) околу 82% до околу 87% од антителата се фукозилирани.

Има уште 4 патентни барања



(51) **A 61K 31/337, A 61K 31/4184, A 61K 31/4709, A 61K 31/4725, A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/02**

(11) **8593** (13) T1
(21) **2018/221** (22) 15/03/2018
(45) 31/10/2018

(30) US201361749695P 07/01/2013 US

(96) 14/10/2013 EP13869984.8

(97) 07/03/2018 EP2941251

(73) **Arog Pharmaceuticals, Inc.**

5420 LBJ Freeway

Suite 410

Dallas, TX 75240, US

(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) JAIN, Vinay, K.

(54) **КРЕНОЛАНИБ ЗА ТРЕТМАН НА FLT3 МУТИРАНИ ПРОЛИФЕРАТИВНИ ПОРЕМЕТУВАЊА**

(57) 1 Состав кој опфаќа терапевтски ефикасна количина на креноланиб или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба во третманот на акутна миелоидна леукемија (АМЛ) во мутација на FLT3 кај субјект, при што субјектот е човечки субјект. Има уште 37 патентни барања

(51) **C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **8594** (13) T1
(21) **2018/222** (22) 15/03/2018
(45) 31/10/2018

(30)

(96) 14/03/2008 EP08734614.4

(97) 17/01/2018 EP2125897

(73) **Ganymed Pharmaceuticals GmbH and Johannes Gutenberg-Universität Mainz**

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, DE and , DE

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SAHIN, Ugur; KOSLOWSKI, Michael and TÜRECI, Özlem

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ GT468 ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР**

(51) **C 07D 501/00, C 12N 11/04, C 12N 9/84, C 12P 35/04**

(11) **8595** (13) T1
(21) **2018/223** (22) 15/03/2018
(45) 31/10/2018

(30) EP03077102 03/07/2003 -- and

EP03104445 28/11/2003 --

(96) 01/07/2004 EP04740631.9

(97) 20/12/2017 EP1641933

(73) **DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.**

Alexander Fleminglaan 1

2613 AX Delft, NL

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MOODY, Harold, Monro; LENHARDT, Carlos, Enrique; DOOREN, VAN, Theodorus, Johannes, Godfried, Maria; HEEMSKERK, Dennis and HOGENBOOM, Anja Gerarda Margaretha

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЦЕФРАДИН**

(57) 1 Постапка за подготвување цефрадин, наведената постапка опфаќа реакција на 7-аминодесасетокси цефалоспоранска киселина (7-ADCA) со D-дихидрофенилглицин во активирана форма (DHа) во присуство на ензим

во реакциона мешавина за да се формира цефрадин, што резултира во конверзија од 7-ADCA во цефрадин од барем 70 %, каде што концентрацијата на D-дихидрофенилглицин (DH) во реакционата мешавина се одржува под 2 wt.% во текот на реакцијата каде што наведениот ензим е див тип пеницилин ацилаза,

и каде што наведената реакција се изведува на температура под 15°C и на pH од барем 7.0 или каде што наведениот ензим е Pen-G ацилаза мутант Phe-24-Ala, и каде што наведената реакција се изведува на температура од барем 15°C и на pH под 7.7. Има уште 14 патентни барања

(51) **C 07K 14/72, C 07K 7/08, A 61K 39/00**

(11) **8596**

(13) T1

(21) **2018/224**

(22) 15/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) GB201314052 06/08/2013 GB

(96) 06/08/2014 EP14772444.7

(97) 27/12/2017 EP3030259

(73) **Apitope International NV**

Campus Diepenbeek Agoralaan

3590 Diepenbeek, BE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) **WRAITH, David**

(54) **ПЕПТИДИ**

(57) 1 Пептид што е способен за ин витро врзување на МНСмолекул и е презентираан на Т клетка без процесирање антиген, кој е селектиран од следниве:
RNB_4K: NLPNISRIYVSIDVT (CEK ИД Бр. 62)
RNB_4K-GKK: KKG NLPNISRIYVSIDVTGKK (CEK ИД Бр. 63)
RNB_9B: GLKMFPDLTKVYSTD (CEK ИД Бр. 18)

Има уште 9 патентни барања

НАЦРТ 1



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 25/00**

(11) **8597**

(13) T1

(21) **2018/225**

(22) 15/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201361920407P 23/12/2013 US

(96) 22/12/2014 EP14827669.4

(97) 14/02/2018 EP3087075

(73) **Gilead Sciences, Inc.**

333 Lakeside Drive

Foster City, CA 94404, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SWAMINATHAN, Sundaramoorthi;

BLOMGREN, Peter A.; CURRIE, Kevin S.;

KROPF, Jeffrey E.; LEE, Seung H.; LO, Jennifer


R.; MITCHELL, Scott A.; SCHMITT, Aaron C.;

XIONG, Jin-Ming; XU, Jianjun and ZHAO,

Zhongdong


(54) **СУК ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение коешто ја има структурата со Формула I:



Formel I

Слика 1



Формула I

или фармацевтска прифатлива сол,
фармацевтски прифатлив ко-кристал,
стереоизомер, смеса на стереоизомери или
негов таутомер, кадешто:

R1 е избран од групата составена од

и

кадешто * го означува јаглеродниот атом на
означениот фенил прстен со Формула I за
којшто R1 е прицврстен;

R2 е H или 2-хидроксиетоксил;

R3 е H или метил; и R^3 е H или метил.

R4 е H или метил.

Има уште 28 патентни барања

(51) **C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 31/00**

(11) **8599**

(21) **2018/226**

(13) T1

(22) 16/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) EP11166538 18/05/2011 --

(96) 18/05/2012 EP12721852.7

(97) 20/12/2017 EP2709989

(73) **Janssen Sciences Ireland UC**

Eastgate Village, Eastgate

Little Island, County Cork, IE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
PIETERS, Serge, Maria, Aloysius; MC GOWAN,
David; JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; LAST,
Stefaan, Julien and EMBRECHTS, Werner

(54) ХИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата (I)



или негова фармацевтски прифатлива
сол, солват или полиморф, назначено со тоа,
што

R1 е C4-8 алкил супституиран со хидроксил,
R2 е водород, халоген, хидроксил, амин, C1-
7алкил, C1-7 алкиламино, C1-6алкокси, (C1-
4)алкокси-(C1-4)алкил, C3-6циклоалкил, C4-
7хетероцикл, ароматичен бицикличен
хетероцикл, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил, карбоксилен амид,
карбоксилен естер секој од истите е опционално
супституиран од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, хидроксил,
амино, C1-6 алкил, ди-(C1-6)алкиламино, C1-6
алкиламино, C1-6 алкил, C1-6алкокси, C3-6
циклоалкил, карбоксилна киселина, карбоксилен
естер, карбоксилен амид, хетероцикл, арил,

алкенил, алкинил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил или нитрил,
R3 е водород, халоген, хидроксил, амин, C1-
7алкил, C1-7алкенил, C1-7алкинил, C1-7
алкиламино, C1-6алкокси, (C1-4)алкокси-(C1-
4)алкил, C3-6циклоалкил, C4-7хетероцикл,
ароматичен бицикличен хетероцикл, арилалкил,
хетероарил, хетероарилалкил, арилокси,
хетероарилокси, кетон, нитрил секој од истите е
опционално супституиран од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од халоген,
хидроксил, амино, C1-6 алкил, ди-(C1-
6)алкиламино, C1-6 алкиламино, C1-6 алкил,
C1-6 алкокси, C3-6 циклоалкил, карбоксилна
киселина, карбоксилен естер, карбоксилен
амид, хетероцикл, арил, алкенил, алкинил,
арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил или
нитрил.

R4 е водород, халоген, хидроксил, амин, C1-
7алкил, C1-7 алкиламино, C1-6алкокси, (C1-
4)алкокси-(C1-4)алкил, C3-6циклоалкил, C4-
7хетероцикл, бицикличен хетероцикл,
арилалкил, хетероарилалкил, арилокси,
хетероарилокси секој од истите е опционално
супституиран од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, хидроксил,
амино, C1-6 алкил, ди-(C1-6)алкиламино, C1-6
алкиламино, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C3-6
циклоалкил, карбоксилна киселина, карбоксилен
естер, карбоксилен амид, хетероцикл, арил,
алкенил, алкинил, арилалкил, хетероарил,
хетероарилалкил или нитрил, и

R5 е водород, флуор, хлор или метил под услов
да

Има уште 6 патентни барања

(51) C 07K 16/28

(11) 8600

(21) 2018/227

(13) T1

(22) 16/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201161495460P 10/06/2011 US;
US201161530461P 02/09/2011 US and
US201261613317P 20/03/2012 US

(96) 08/06/2012 EP12796646.3

(97) 10/01/2018 EP2718320

(73) **MedImmune Limited**

**Milstein Building Granta Park Cambridge
CB21 6GH, GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) DIGIANDOMENICO, Antonio; WARRENER, Paul, G.; STOVER, Charles, K.; SELLMAN, Bret;

GUILLARD, Sandrine; MINTER, Ralph; RUST, Steven and TOMICH, Mladen

(54) АНТИ-ПСЕВДОМОНА ПСЛ ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Моноклонално антитело кое специфично се врзува за Псевдомона ПСЛ ексополисахарид, назначено со тоа, што антителото промовира опсонофагоцитно умртување (ОФУ) на П. аеругиноза, опционално при што антителото инхибира прикачување на П. аеругиноза за епителни клетки.

Има уште 13 патентни барања



(51) C 07D 417/12, A 61K 31/517, A 61P 29/00

(11) 8624

(21) 2018/228

(30) US201261700422P 13/09/2012 US and
US201361767387P 21/02/2013 US

(96) 13/09/2013 EP13837571.2

(97) 10/01/2018 EP2895174

(13) T1

(22) 16/03/2018

(45) 31/10/2018

(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CASILLAS, Linda, N.; HAILE, Pamela, A.:

MARQUIS, Robert, W., Jr. and WANG, Gren

(54) **ПРОЛЕКОВИ НА АМИНО КИНАЗОЛИН
КИНАЗЕН ИНХИБИТОР**


(57) 1 Соединение коешто е 2-((4-(бензо[d]тиазол-5-иламино)-6-(терц-бутилсулфонил)киназолин-7-ил)окси)етил дихидроген фосфат, со формула:



или негова фармацевтска прифатлива сол или негов хидрат.

Има уште 10 патентни барања

Слика 1



(51) C 07D 471/04, A 61K 31/506, A 61K 31/501, A 61K 31/497, A 61K 31/4545, A 61P 9/10, A 61P 9/04, A 61P 43/00, A 61P 3/06, A 61P 13/12

(11) 8625

(13) T1

(21) 2018/229

(22) 19/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) JP2013258008 13/12/2013 JP

(96) 12/12/2014 EP14869320.3

(97) 07/03/2018 EP3081566

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited

3-5-1 Nihonbashi-honcho

Chuo-ku

Tokyo 103-8426, JP

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) KOBAYASHI, Hideki; ARAI, Masami;

KANEKO, Toshio and TERASAKA, Naoki

(54) **ДЕРИВАТ НА 5-ХИДРОКСИ-4-(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)ПИРАЗОЛОПИРИДИН**

(51) **H 04N 21/44**(11) **8626**

(13) T1

(21) **2018/230**

(22) 19/03/2018

(45) 31/10/2018

(30) GB0913389 31/07/2009 GB; GB201003034
23/02/2010 GB; GB201004738 22/03/2010 GB
and GB201008787 26/05/2010 GB

(96) 02/08/2010 EP10773677.9

(97) 20/12/2017 EP2460352

(73) **Sky CP Limited****Isleworth, Middlesex TW7 5QD, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PATTEN, Christopher John; CAINES,
Christopher David; EALES, Jeffrey Russell and
MURRET-LABARTHE, Herve


(54) **СИСТЕМ ЗА МЕДИУМСКО ВМЕТНУВАЊЕ**

(57) 1 Метод за селекција на мноштво
медиумски елементи, секој за излез со
програмски приемник (1) во соодветен отвор од
мноштвото отвори во програмска пауза, при што

методот се состои, во при-ем-никот (1):

а. примање од функцијата за централно
закажување (8), за секој од споменатите отвори,
на соодветен список (LL) на еден или повеќе
можни медиумски елементи закажани за излез
во споменатиот отвор;
б. одредување, од секој спомнат список (LL), на
еден или повеќе можни медиумски елементи
(SL) кои што се достапни од локалното
складиште во програмскиот приемник (1); и
в. селекција (P3) за секој од споменатите отвори,
од едниот или повеќето можни медиумски
елементи (SL) од соодветниот список (LL) кои
што се достапни од локалното складиште, сè до
еден медиумски елемент за излез во тој отвор со
разрешување на еден или повеќе
ограничувања поврзани со еден или повеќе
медиумски елементи селектирани за излез во
најмалку еден од отворите за време на прекинот.

Има уште 12 патентни барања



(51) **A 61K 31/202, A 61K 31/513, A 61N 5/10, A 61P 43/00**

(11) **8576**

(13) T1

(21) **2018/404**

(22) 18/05/2018

(45) 31/10/2018

(30) EP10175293 03/09/2010 -- and US379775P 03/09/2010 US

(96) 26/08/2011 EP11746585.6

(97) 21/02/2018 EP2611439

(73) **Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg
v.d.H., DE**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) **SCHLOTZER, Ewald; KRAMPITZ, Barbara
and SUCHNER, Ulrich**

(54) **СОСТАВ ШТО СОДРЖИ КОМБИНАЦИЈА
ОД ДХК И ЕПК ЗА ПАРЕНТЕРАЛНА**

**АДМИНИСТРАЦИЈА ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕ
НА ХЕМОТЕРАПИЈА**

(57) 1 Состав што содржи комбинација од омега-3 масните киселини еикозапентанонска киселина (ЕРА) и докосахекаеноична киселина (ДХК) за употреба во подобрување на ефикасноста на хемотерапија или радиотерапија и/или во спречувањето или намалувањето на несакани ефекти предизвикани од хемотерапија или радиотерапија кај пациент кој боледува од рак, назначено со тоа, што составот треба да се администрира парентерално на пациентот само 48 до 24 часа пред започнување на циклус на хемотерапија или радиотерапија, каде што составот содржи 1.0 g/100 mL до 7.0 g/100 mL ЕПК и 1.0 g/100 mL до 7.0 g/100 mL ДХК. Има уште 11 патентни барања

Нацрт 1:



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00**

(11) **8577**

(13) T1

(21) **2018/406**

(22) 18/05/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201462029676P 28/07/2014 US

(96) 24/07/2015 EP15744308.6

(97) 28/03/2018 EP3174881

(73) **Astrazeneca AB
151 85 Södertälje, SE**


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **BRADBURY, Robert Hugh; RABOW, Alfred
Arthur; WARING, Michael James; MCCABE,
James Francis; GLOSSOP, Steven Christopher;
MAHMOOD, Arshed and COTTER, Zoe Ann**

(54) **[1,2,4]ТРИАЗОЛО[4,3-Б]ПИРИДАЗИНИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА
ПРОЛИФЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ**


(57) 1 Соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол




(I)

назначено со тоа, што:-

R1 е групата



или групата




и ---- ја означува точката на прикачување;

R2 е C1-C4 алкил; и

n е 2 или 3.

Има уште 14 патентни барања



Напрг А: Модел на прекршување на X-зраци врз прашок од соединење А, форма А

(51) G 01N 33/68, C 12Q 1/68

(11) 8572

(13) T1

(21) 2018/417

(22) 21/05/2018

(45) 31/10/2018

(30)

(96) 12/08/2011 EP11763787.6

(97) 21/02/2018 EP2742359

(73) ARTPred B.V.

Seringenstraat 15 5213 GS 's-Hertogenbosch,
NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOK, Dirk Jan; LAVEN, Jozef Stephanus

Elisabeth; MAGHDID, Delshad Mama and

BECKERS, Nicole Geertje Maria

(54) **НОВА МЕТОДА И ПРИБОР ЗА
ПРЕДВИДУВАЊЕ УСПЕХ ВО ИН ВИТРО
ОПЛОДУВАЊЕ**

(57) 1 Метода за предвидување на шансата за
успешна или неуспешна бременост кај субјект,
подобро, каде што субјектот е подложен на или

е квалификуван за метода на вештачко осеменување, како на пример ИВФ или ИЦСИ, што ги опфаќа чекорите на:

- а. Земање примерок од урина или вагинален примерок;
- б. Утврдување на количината на бактерии кои припаѓаат на групата на Lactobacillaceae, подобро, вид на Lactobacillus и бактерии кои припаѓаат на видот на Staphylococcus како процент од вкупната количина на бактерии присутни во наведениот примерок; и
- ц. Предвидување на шансата за успешна бременост каде што шансата за успешна бременост се одредува со формулата:

а има вредност од 0.025 до 0.051, подобро вредност од 0.025 до 0.04; б има вредност од 0.04 до 0.07, подобро вредност од 0.04 до 0.06; ц има вредност од -1.10 до -0.66, подобро вредност од -1.06 до -0.9, уште подобро од -1.06 до -1.01; %Lactobacillus е количината на Lactobacillus бактерии изразени како процент од вкупната количина на бактерии; %Staphylococcus е количината на Staphylococcus бактерии изразени како процент од вкупната количина на бактерии; и каде што Y ја претставува шансата за успех.

назначено со тоа, што

Има уште 12 патентни барања

(51) **C 12N 15/33, C 12N 15/863, C 12N 7/00, C 12N 5/10, C 12N 5/071**

(11) **8570** (13) T1
(21) **2018/435** (22) 28/05/2018
(45) 31/10/2018

(30) AU2013904242 01/11/2013 AU and AU2014900370 07/02/2014 AU

(96) 03/11/2014 EP14858802.3

(97) 28/02/2018 EP3063278

(73) **Sementis Limited**

9 Sing Crescent Berwick, Victoria 3806, AU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOWLEY, Paul Michael and LIU, Liang

(54) **ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВИРАЛЕН ВЕКТОР**

(57) 1 Модифицирана клетка на цицач во која геномот на клетката е модифициран да содржи секвенца што кодира CP77 под контрола на конститутивен промотор така што модифицираната клеточна линија подржува размножување на поксвирус што е помалку способен или неспособен да се размножува во немодифицираната клетка и назначено со тоа, што геномот на клетката дополнително содржи секвенца што кодира D13L под контрола на конститутивен промотор.
Има уште 12 патентни барања

(51) **C 07K 14/12, C 07K 14/165, C 07K 14/145, C 07K 14/13, C 07K 14/015, C 12N 7/04, C 12N 7/00, C 12N 15/86, A 61K 39/23, A 61K 39/205, A 61K 39/175, A 61K 39/12**

(11) **8598** (13) T1
(21) **2018/453** (22) 05/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) US20100308620P 26/02/2010 US

(96) 25/02/2011 EP11707047.4

(97) 25/04/2018 EP2538972

(73) **Merial, Inc**



3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AUDONNET, Jean-Christophe and MINKE, Jules

(54) РЕКОМБИНАНТНИ CDV СОСТАВИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Состав којшто содржи:

а) канарипокс изразувачки вектор, кадешто канарипокс изразувачкиот вектор е ALVAC, кадешто ALVAC векторот содржи:

и) прв полинуклеотид којшто кодира CDV НА полипептид којшто има барем 80% идентичност

со секвенцата како што е прикажано во SEQ ID NO: 2, кадешто споменатиот прв полинуклеотид е вметнат на C5 локусот на ALVAC под контролата на вакцинија H6 промотерот; и ii) втор полинуклеотид којшто кодира GM-CSF полипептид којшто има барем 80% идентичност со секвенцата како што е прикажано во SEQ ID NO: 4, кадешто споменатиот втор полинуклеотид е вметнат на C3 локусот на ALVAC и е оперативно поврзан со вакцинија H6 промотерот; и

б) фармацевтски или ветеринарен прифатлив носач, адјуванс, дилуенс или ексципиенс.

Има уште 6 патентни барања

Слика 1 (1/2)

SEQ ID NO	Type	
1	DNA	Codon-c
2	Protein	CDV H ₆
3	DNA	Codon-c
4	Protein	Codon-c
5	Protein	CDV H ₆
6	DNA	Part of p strand
7	DNA	The enti
8	DNA	Part of p strand
9	DNA	The enti
10	oligo	13220C
11	oligo	13225C
12	oligo	7931DC
13	oligo	7932DC
14	DNA	Part of v
15	oligo	18073H
16	oligo	18073H
17	oligo	8103IV
18	oligo	8104IV
19	DNA	Part of v
20	Protein	AAQ051
21	Protein	ABF556
22	Protein	CAA356
23	Protein	AAQ066
24	Protein	ABF556
25	Protein	ACS882
26	Protein	ABK357
27	Protein	ACD925
28	Protein	ACT283
29	Protein	ACT283
30	Protein	ACN386
31	Protein	ABB511
32	Protein	ABK357
33	Protein	ACJ464
34	Protein	ABX304

(51) C 07K 5/00, A 61K 38/23, A 61P 3/04

(11) 8627

(13) T1

(21) 2018/457

(22) 06/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201161554771P 02/11/2011 US and US201161578620P 21/12/2011 US

(96) 02/11/2012 EP16174260.6

(97) 02/05/2018 EP3095484

(73) KeyBioscience AG

Spichermatt 30 6370 Stans, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HENRIKSEN, Kim; МЕНТА, Nozer M.; STERN, William; STURMER, Amy M. and KARSDAL, Morten Asser

(54) КАЛЦИТОНИН МИМЕТИК ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ И НАРУШУВАЊА

(57) 1 Калцитонин миметик за употреба како лек, кадешто калцитонин миметикот е:


AcCSNLSTCVLGKLSQELHKLQTYPRTDVGANAP-NH₂

SEQ ID NO: 15

Има уште 7 патентни барања



Слика 1А



Слика 1Б

(51) C 08J 9/34, A 62D 1/00

(11) 8628

(13) T1

(21) 2018/459

(22) 07/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) RU20110104729 10/02/2011 RU

(96) 09/02/2012 EP12744457.8

(97) 04/04/2018 EP2674198

(73) Independent Fire Suppression Technologies; Inc.

4047 MT Everest Way Katy, Texas 77449, US


(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) BLIZNETS, Igor and SEREGIN, Victor

(54) АВТОНОМЕН ПРОТИВПОЖАРЕН АГЕНС

(57) 1 Автономен противпожарен агенс (10) изработен од материјал со карактеристики да гасне оган кој содржи микрокапули (2) исполнети со соединение кое гасне оган со големина од 2 до 10 μ m, микрокапулите се халојаглеродно затворени во полимерна обвивка од полиуреа и/или полиуретан, и сврзувач (3), каде сврзувачот (3) е композитен материјал со полимерна компонента и неоргански влакна (5) и/или честички. Има уште 9 патентни барања



(51) A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 61K 47/10, A 61K 47/08, A 61K 31/537, A 61K 31/573, A 61K 45/06, A 61K 45/08, A 61K 47/02, A 61K 47/06, A 61M 39/22, A 61M 15/00, B 65D 83/14, B 65D 83/54

(11) 8629

(13) T1

(21) 2018/460

(22) 07/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) EP20130199783 30/12/2013 --

(96) 23/12/2014 EP14827449.1

(97) 04/04/2018 EP3096737

(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BONELLI, Sauro; USBERTI, Francesca;
ZAMBELLI, Enrico; COPELLI, Diego and DAGLI
ALBERI, Massimiliano

(54) **СТАБИЛЕН СОСТАВ НА АЕРОСОЛ
РАСТВОР ПОД ПРИТИСОК НА
ГЛИКОПИРОНИУМ БРОМИД И ФОРМОТЕРОЛ
КОМБИНАЦИЈА**

(57) 1 Состав на фармацевтски аеросол
раствор којшто е наменет за употреба во
инхалатор со измерена доза под притисок
којшто содржи:

- (a) гликопирониум бромид во доза во опсегот од 5 до 26 μ g по активирање;
- (b) формотерол или негова сол или солват од споменатата сол, во доза во опсегот од 1 до 25 μ g по активирање;
- (c) HFA пропелант;
- (d) ко-растворувач;
- (e) стабилизирачка количина на минерална киселина;

споменатиот состав е содржан во аеросол
којшто е обезбеден со вентил за мерење којшто
има гумена затка од бутил.

Има уште 17 патентни барања

(51) C 07D 263/48, C 07D 417/10, C 07D 417/04, C 07D 417/02, C 07D 413/04, C 07D 413/02, C 07D 403/02, C 07D 277/56, C 07D 263/40, C 07D 263/42, C 07D 417/12, C 07D 277/34, C 07D 277/42, A 61K 31/472, A 61K 31/4439, A 61K 31/427, A 61K 31/426, A 61K 31/4245, A 61K 31/422, A 61K 31/421, A 61P 29/00

(11) 8630

(13) T1

(21) 2018/462

(22) 11/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) 11194365 19/12/2011 -- and 12178327 27/07/2012 --

(96) 19/12/2012 EP12812229.8

(97) 18/04/2018 EP2793883


(73) **Dompé farmaceutici s.p.a.**
20122 Milano, IT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MORICONI, Alessio; ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca; BRANDOLINI, Laura; LIBERATI, Chiara; BOVOLENTA, Silvia and COLAGIOIA, Sandro

(54) **TRPM8 АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение кое што има формула I:



и негови фармацевтски прифатливи соли, каде што:

X е селектиран од S или O;

R1 е селектиран од групата која што се состои од:

-OR5 каде што R5 е селектиран од H; C1-C4 алкил, трифлуорометансулфонил, бензил, (трифлуорометил)бензил, (хало)бензил, (трифлуорометил)бензоил, N-бензилкарбаматил, циклохексилоксиацетонил заменет со најмалку една C1-C3 алкил група, (C1-C3 алкокси)метил, C1-C3 алканоил и CH₂CH₂NHR6, каде што

R6 е селектиран од H и (фуран-2-ил)метил;

-NHR7 каде што R7 е селектиран од H, терт-бутоксикарбонил, C1-C3 алканоил, (4-трифлуорометил)бензоил, N-фениламиноакарбонил, CH₂R8, каде што

R8 е селектиран од фенил, бензо[d][1,3] диоксол, пиридин-3-ил, (пиролдин-1-ил)метил, -CH₂NHR9 каде што

R9 е селектиран од H, C1-C3 алкил и циклоалкил;

R2 е селектиран од групата која што се состои од

-COOR10 каде што

R10 е селектиран од H, C1-C3 алкил и циклохексил незадолжително заменет со најмалку една C1-C3 алкил група;

-OH; -CONH₂; CN
-тетразол-5-ил или 1-(C1-C3 алкил)тетразол-5-ил,

-5-(C1-C3 алкил)1,2,4 триазол-3-ил,
-5-(C1-C3 алкил) 1,2,4- оксадиазол-3-ил,
-5-(C1-C3 алкил) 1,3,4-оксадиазол-2-ил;
R3 е селектиран од F или H,



R4 е селектиран од H, CH₃, халоген, диметиламино, пиридин-4ил, фенил, 2- или 4-(хало)пе-нил, 2- или 4-(трифлуорометил)фенил и 2- и/или 4-халобензилокси за употреба во спречувањето и / или третирањето на заболување поврзано со активноста на TRPM8 селектирано од групата која што се состои од болка, јадеж, респираторни пореметувања поттикнати од настанка, исхемија, синдром на болна бешика, интерстицијален цистит,

хиперактивност на детрусорот, уринарна неконтролираност, неврогена хиперактивност на детрусорот, идиопатска хиперактивност на простатата, мозочен удар, невродегенерација и психијатриски пореметувања.

Има уште 14 патентни барања

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
B	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
C	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
D	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
E	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
F	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
G	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
H	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
I	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
J	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
K	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
L	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
M	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
N	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
O	Tyr	EC ₅₀	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT
P	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	Tyr	ANT

Слика 1

(51) **A 61K 31/4164, A 61P 33/02**

(11) **8631**

(13) T1

(21) **2018/463**

(22) 11/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201361758918P 31/01/2013 US

(96) 31/01/2014 EP14705908.3

(97) 25/04/2018 EP2950795

(73) **Merial, Inc.**

3239 Satellite Boulevard Duluth GA 30096-4640, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **POLLMEIER, Matthias and BLAIR, Jeffrey, Jynn**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ И ИЗЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕИШМАНИОЗА СО КОРИСТЕЊЕ НА ФЕКСИНИДАЗОЛ**

(57) 1 Фексинидазол за употреба во лекување на Леишманија инфантум (*Leishmania infantum*) инфекција кај животно куче, кадешто кучето не страда од рецидив за барем триесет дена по фексинидазол третман.

Има уште 8 патентни барања

(51) **C 04B 28/12, C 04B 40/06, E 04B 1/74**

(11) **8632** (13) T1

(21) **2018/465** (22) 12/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) DE102013021702 20/12/2013 DE;

DE102014101055 29/01/2014 DE and

DE102014101704 12/02/2014 DE

(96) 22/12/2014 EP14827416.0

(97) 28/03/2018 EP3083522

(73) **Interbran Systems AG**

76131 Karlsruhe, DE

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BÜTTNER, Siegmund and SCHÜMCHEN, Kurt

(54) **СУВА МЕШАВИНА НА ГРАДЕЖНИ**

МАТЕРИЈАЛИ И ГИПС ЗА ТЕРМИЧКА

ИЗОЛАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕН ОД ТОА

(57) 1 Сува мешавина на градежни материјали за производство на малтер за изолација, што се карактеризира со тоа што сувата мешавина на градежни материјали содржи

(А) аерогел во количини од 5 до 35 wt.% во однос на сувата мешавина на градежен матери-

јал,


(Б) најмалку една маса со мала тежина, посебно перлит, во количини од 40 до 75 wt.% во однос на сувата мешавина на градежни материјали, (В) најмалку еден врзувач базиран на вар, посебно хидраулична вар, во количини од 8 до 40 wt.% во однос на сувата мешавина на градежни материјали,

(Г) најмалку еден врзувач базиран на цемент, посебно бел цемент, во количини од 1,5 до 10 wt.%, во однос на сувата мешавина на градежни материјали, и

(Д) најмалку еден адитив во количини од 0,1 до 5 wt.% во однос на сувата мешавина на градежни материјали,

каде што сувата мешавина на градежни материјали ги содржи аерогелот и лесната маса во тежински сооднос помеѓу аерогелот и масата со мала тежина од 1:1 до 1:13, и каде што сувата мешавина на градежни материјали ги содржи врзувачот базиран на вар и врзувачот базиран на цемент во тежински сооднос помеѓу врзувачот базиран на вар и врзувачот базиран на цемент од 1:1 до 15:1.

Има уште 11 патентни барања



(51) **B 65B 69/00**

(11) **8633**

(13) T1

(21) **2018/467**

(22) 12/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) FR20130062377 10/12/2013 FR

(96) 10/12/2014 EP14825420.4

(97) 28/03/2018 EP3079994

(73) **Finance Developpement Environnement Charreyre - FIDEC**

ZA de Polignac 43000 Polignac, FR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **CHARREYRE, Fabien, Michel, Alain**

(54) **УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ОТВАРАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ КОИШТО СОДРЖАТ ХЕТЕРОГЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**

(57) 1 Уред (1) за отворање на контејнери (C) којшто содржи хетероген материјали (M) од видот на отпаден материјал во домаќинство со цел да му овозможи на наведениот материјал (M) да биде ослободен од контејнерите (C), наведениот уред (1) содржи:

- заграден простор (2) обезбеден на доводот (3) за прием на контејнерите (C) и одвод (4) за ослободување на материјали (M), доводот (3) за наоѓа над одводот (4);


- алат за мелење (10) кој што е вртливо монтиран околу оска на ротација (X-X') во рамките на заградениот простор (2), уредот за мелење (10), додека е во ротација, е погоден да му овозможи на контејнерот (C) движење низ заградениот простор (2) за да се отвори кога ќе дојде во контакт со наведените контејнери (C), наведениот алат за мелење (10) се протега долж оската на ротација (X-X') помеѓу долен завршеток (11) и горен завршеток (12) на наведениот алат за мелење (10), наведениот алат за мелење (10) е вртливо монтиран на водечки супорт (17) со помош на негов горен завршеток (12), долниот завршеток (11) на наведениот алат за мелење (10) е слободен во внатрешноста на наведениот заграден простор (2); и

- погонски уред (14) за придвижување на наведениот алат за секање (10) во ротација;

уредот (1) се карактеризира со тоа што наведениот алат за мелење (10) претставува референтна позиција која природно ја опфаќа во отсуство на контејнерите (С) во заградениот простор (2), наведениот алат за мелење (10) е погоден за за оддалечување од својата референтна позиција кога контејнерите (С)

поминуваат низ наведениот заграден простор (2) додека продолжува да ги изведува своите функции на отворање на контејнери (С) кои поминуваат низ наведениот заграден простор (2), наведениот алат за мелење (10) природно се стреми да се врати во својата референтна позиција со помош на делување на средство за враќање (34).

Има уште 17 патентни барања



(51) **С 07К 16/24, С 07К 16/18**

(11) **8635**

(13) T1

(21) **2018/468**

(22) 13/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) US201361792800P 15/03/2013 US

(96) 05/03/2014 EP14711899.6

(97) 16/05/2018 EP2970447

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BEIDLER, Catherine Brautigam; KIKLY, Kristine Kay; STRIFLER, Beth Ann; WITCHER, Derrick Ryan and BOYLES, Jeffrey Streetman

(54) **PAN-ELR+ CXС ХЕМОКИН АНТИТЕЛА**

(57) 1 Антитело коешто се врзува за човечки Gro-алфа, Gro-бета, Gro-гама, ENA-78, GCP-2, NAP-2, и IL-8, антителото коешто содржи лесна низа и тешка низа, кадешто лесната низа содржи лесна низа на варијабилан регион (LCVR) и тешката низа содржи тешка низа на варијабилан регион (HCVR), кадешто LCVR содржи LCDR1, LCDR2, LCDR3 и HCVR содржи HCDR1, HCDR2,



HCDR3, кадешто LCDR1 е RASQSI>NNLH (SEQ ID NO: 7), LCDR2 е YTSRSVS (SEQ ID NO: 8), LCDR3 е GQNNNEWPEV (SEQ ID NO: 9), HCDR1 е GYEFTSYWIH (SEQ ID NO: 10), HCDR2 е

NISPNSGSANYNEKFKS (SEQ ID NO: 11), и HCDR3 е EGPYSYPSRXaaYYGSDL (SEQ ID NO: 20) кадешто Хаа е Е или Q. Има уште 11 патентни барања

(51) **H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/139, H 04N 19/46, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/157**

(11) **8636** (13) T1
(21) **2018/473** (22) 14/06/2018
(45) 31/10/2018

(30) US201261667117P 02/07/2012 US

(96) 02/07/2013 EP13813478.8

(97) 13/06/2018 EP2869563

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si,
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KIM, Il-koo


(54) **ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО**
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

(57) 1 Постапка за декодирање на видео, постапката содржи:


добивање (2720), од податочен тек, назнака за поделена информација за постојна длабочина, и кадешто назнаката за поделената информација укажува на не-поделеност за постојната длабочина, определувајќи дека длабочината на трансформацијата е еднаква на постојната длабочина;
добивање на најмалку една трансформациска единица од кодираната единица врз основа на назнаката за поделена информација;
определување (2730) на параметар за зголемување на контекст за определување на индекс на контекст врз основа на тоа дали длабочината на трансформација е еднаква на нула или не е, и обезбедување на модел на контекст за аритметичко декодирање на

трансформациска единица со значаен коефициент на назнака на лума компонента којашто укажува на тоа дали не-нула коефициентот на трансформација постои во трансформациска единица од лума компонентата, употребувајќи индексен контекст добиен со додавање на параметар за зголемување на контекст и контекстен офсет; аритметичко декодирање (2740) на трансформациска единица со значаен коефициент на назнака врз основа на определениот контекстен модел; и определување на тоа дали најмалку еден не-нула коефициент на трансформација егзистира во единицата за трансформација со длабочина на трансформација, врз основа на трансформациска единица со значаен коефициент на назнака, кадешто определувањето за зголемување на контекстот понатаму содржи:
кога длабочината на трансформација е еднаква на нула, определување на параметарот за зголемување на контекст како еден; и
кога длабочината на трансформација не е еднаква на нула, определување на параметарот за зголемување на контекст како нула,
кадешто, кога назнаката за поделена трансформација индицира поделеност на постојна длабочина, единицата за трансформација со постојна длабочина е поделена во една или повеќе единици за трансформација со следна длабочина, и азнаката за поделена трансформација за следната длабочина е добиена од податочниот тек.

Слика 1



Слика 2



(51) Н 04N 19/14, Н 04N 19/119, Н 04N 19/122, Н 04N 19/61, Н 04N 19/174, Н 04N 19/176, Н 04N 19/30, G 06T 9/00

(11) 8637

(13) T1

(21) 2018/474

(22) 14/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) KR20090104421 30/10/2009 KR

(96) 29/10/2010 EP16163927.3

(97) 13/06/2018 EP3059708

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CHEON, Min-Su

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА КОДИРАНА ЕДИНИЦА ВО ГРАНИЦА НА СЛИКА

(57) 1 Постапка за декодирање на слика, постапката


содржи:

делење на слика (1410) во множество на максимални кодирани единици коишто имаат претходно определена максимална големина на кодирана единица; определување дали прва кодирана единица (1020, 1040) вклучува регион кој се протега над граница (1010, 1030) од сликата со споредба на долна граница од првата кодирана единица (1040) кон долна граница (1030) на сликата, каде што првата кодирана единица (1020, 1040) е еден од множеството на максимални кодирани; кога првата кодирана единица (1040) го вклучува регионот кој се протега над границата (1010, 1030) на сликата, поделувајќи на првата кодирана единица (1040) во втори кодирани единици (1150, 1160, 1170, 1180) и кодирајќи само втори кодирани единици (1150, 1160) кои се во внатрешен регион (1042) на сликата, од помеѓу вторите кодирани единици (1150, 1160, 1170, 1180) создадени со делење на првата


кодирана единица (1040); и
кога првата кодирана единица не го вклучува
регионот кој се протега над границата (1010,
1030) на сликата, декодирајчи ја првата
кодирана единица со изведба ба предвидување
и трансформација без делење на првата
кодирана единица,
се карактеризира со тоа што:
делењето на првата кодирана единица (1040) во
втори кодирани единици (1150, 1160, 1170, 1180)
содржи делење на висина и ширина на првата
кодирана единица (1020, 1040) на два; и
кога Y- координата од долната граница од

првата кодирана единица (1040) е поголема од
висината на сликата, првата кодирана единица
(1040) е определена да го вклучи регионот кој се
протега над горната граница (1030) на сликата,
првата кодирана единица (1040) е поделена на
две кодирани единици (1150, 1160, 1170, 1180),
и информацијата за назанак околу поделените
групи на првата кодирана единица (1040) во
вторите кодирани единици (1150, 1160, 1170,
1180) не е декодирана.


Слика 1



Слика 2



Слика 3



(51) В 24С 9/00, F 26В 3/084

(11) 8638

(13) T1

(21) 2018/475

(22) 18/06/2018

(45) 31/10/2018

(30) CZ20150000437 25/06/2015 CZ

(96) 24/06/2016 EP16176284.4

(97) 11/04/2018 EP3109002

(73) PTV, spol. s.r.o.

253 01 Hostivice, CZ

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје


(72) Mestaneek, Jiri; Pokorny, Pavel and Kala,

Daniel

(54) КОМОРА ЗА СУШЕЊЕ, ЕДИНИЦА ЗА
СУШЕЊЕ, СУШАРА ЗА РЕЦИКЛИРАН
АБРАЗИВ И МЕТОД ЗА СУШЕЊЕ ВЛАЖЕН
РЕЦИКЛИРАН АБРАЗИВ

(57) 1 Комора за сушење (5) за сушење на рециклиран абразив која се карактеризира со фактот дека содржи вибрациска мрежа (12) и сад за собирање (13) со накосено дно, кое е поставено над мрежата (12) и зафаќа 50 до 80% од просторот над мрежата (12), што го ограничува слободниот простор (16) каде се

поставени вертикални сечила (20), помеѓу сидот на комората за сушење (5) и сидот на садот за собирање (13), а садот за собирање (13) се испразнува во излез (15) за сувиот рециклиран абразив од комората за сушење (5). Има уште 13 патентни барања



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61K45/06	8A61K31/4725	8593	T1
8A61K31/517	8C07D239/95	8599	T1
8C07C67/08	8C07C67/08	8603	T1
8B01D53/04	8C12M1/00	8607	T1
8B65D5/50	8B65D77/04	8608	T1
8B65D81/133	8B65D77/04	8608	T1
8H02K15/04	8H02K15/00	8609	T1

8A61K9/50	8A23L2/00	8610	T1
8B01D21/01	8B01D21/01	8611	T1
8C07D403/04	8C07D403/04	8612	T1
8H04N19/196	8H04N19/61	8614	T1
8C07C213/02	8C07C41/16	8617	T1
8C07C41/32	8C07C41/16	8617	T1
8C07K14/65	8C08F4/52	8621	T1
8C12N15/55	8C12N15/55	8622	T1



8C12N9/84	8C12N15/55	8622	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8625	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	8592	T1
8A61P33/02	8A61K31/4164	8631	T1
8A61K31/439	8A61K31/138	8571	T1
8A61P11/08	8A61K31/138	8571	T1
8C12P35/04	8C12P35/04	8595	T1
8C07K14/72	8A61K39/00	8596	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	8597	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8597	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8597	T1
8C21D9/46	8C21D8/12	8581	T1
8C22C38/16	8C21D8/12	8581	T1
8A61P35/00	8C07D471/20	8583	T1
8A61K31/439	8C07D471/08	8586	T1
8C12N7/04	8A61K39/12	8598	T1
8C07K16/24	8C07K16/18	8635	T1
8A61P3/04	8A61P3/04	8627	T1
8A61K31/519	8A61K31/496	8575	T1
8A61P1/16	8A61K31/496	8575	T1
8A61P27/02	8A61K31/496	8575	T1
8A61P9/00	8A61K31/496	8575	T1
8A61P7/02	8C07D401/14	8584	T1
8A61K31/472	8A61K31/421	8630	T1
8C07D263/48	8A61K31/421	8630	T1
8C07D417/04	8A61K31/421	8630	T1
8B65D77/22	8B05B9/08	8589	T1
8H04N19/139	8H04N19/176	8636	T1
8H04N19/159	8H04N19/176	8636	T1
8A61K31/517	8C07D487/04	8639	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	8639	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8639	T1
8A61K31/575	8C07J9/00	8640	T1
8H04N19/14	8G06T9/00	8637	T1
8H04N19/30	8G06T9/00	8637	T1
8B24C9/00	8B24C9/00	8638	T1
8A61K31/4725	8A61K31/4725	8593	T1
8A61P35/00	8A61K31/4725	8593	T1
8A61P31/00	8C07D239/95	8599	T1
8B65D47/20	8B65D51/16	8601	T1
8B65D51/18	8B65D51/16	8601	T1
8B65D83/00	8B65D51/16	8601	T1
8F16D65/095	8F16D65/092	8606	T1

8A23C9/13	8A23L2/00	8610	T1
8C02F9/00	8B01D21/01	8611	T1
8A61K31/497	8C07D403/04	8612	T1
8A61P3/10	8C07D403/04	8612	T1
8H04N19/105	8H04N19/61	8614	T1
8C07C217/58	8C07C41/16	8617	T1
8A61P31/12	8C12N15/869	8619	T1
8C07D417/12	8C07D417/12	8624	T1
8A61K31/497	8C07D471/04	8625	T1
8A61K31/506	8C07D471/04	8625	T1
8A61P13/12	8C07D471/04	8625	T1
8A61P9/10	8C07D471/04	8625	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8592	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	8580	T1
8C21D8/12	8C21D8/12	8581	T1
8A61K31/192	8A61K47/36	8582	T1
8A61K9/70	8A61K47/36	8582	T1
8A61P25/34	8A61K47/36	8582	T1
8C07D519/00	8C07D471/20	8583	T1
8A61H15/00	8A61H7/00	8585	T1
8A61P31/04	8C07D471/08	8586	T1
8A61P31/18	8C07D498/14	8587	T1
8A61K39/12	8A61K39/12	8598	T1
8A61K39/175	8A61K39/12	8598	T1
8A61K39/23	8A61K39/12	8598	T1
8C07K14/145	8A61K39/12	8598	T1
8A62D1/00	8A62D1/00	8628	T1
8A61P19/02	8A61K31/496	8575	T1
8A61P25/02	8A61K31/496	8575	T1
8A61K31/496	8C07D401/14	8584	T1
8A61K31/573	8A61K45/06	8629	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	8629	T1
8A61K47/02	8A61K45/06	8629	T1
8A61M15/00	8A61K45/06	8629	T1
8B65D83/14	8A61K45/06	8629	T1
8C07D277/34	8A61K31/421	8630	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	8639	T1
8E04B1/74	8C04B28/12	8632	T1
8B65B69/00	8B65B69/00	8633	T1
8A01P3/00	8A01P3/00	8643	T1
8G06T9/00	8G06T9/00	8637	T1
8H04N19/176	8G06T9/00	8637	T1
8C07D239/95	8C07D239/95	8599	T1

8B65D41/32	8B65D51/16	8601	T1
8H01M8/18	8H01M4/36	8604	T1
8F16D65/092	8F16D65/092	8606	T1
8B01D53/047	8C12M1/00	8607	T1
8A61P9/12	8C07D403/04	8612	T1
8H04N19/61	8H04N19/61	8614	T1
8B65H29/00	8B65H29/00	8616	T1
8B65H29/46	8B65H29/00	8616	T1
8C07C217/60	8C07C41/16	8617	T1
8C07C41/26	8C07C41/16	8617	T1
8C07C43/23	8C07C41/16	8617	T1
8A61K38/47	8C08F4/52	8621	T1
8C12N9/24	8C08F4/52	8621	T1
8A61K31/4545	8C07D471/04	8625	T1
8A61P43/00	8C07D471/04	8625	T1
8F23C1/00	8F23L7/00	8578	T1
8C22C38/02	8C21D8/12	8581	T1
8A61K31/4439	8C07D471/20	8583	T1
8A61P43/00	8C07D471/20	8583	T1
8C07D498/18	8C07D498/14	8587	T1
8C07K14/015	8A61K39/12	8598	T1
8C07K14/165	8A61K39/12	8598	T1
8C07K5/00	8A61P3/04	8627	T1
8C12N15/33	8C12N15/863	8570	T1
8A61K31/167	8A61K45/06	8629	T1
8A61K47/10	8A61K45/06	8629	T1
8A61K31/422	8A61K31/421	8630	T1
8C07D277/42	8A61K31/421	8630	T1
8C07D403/02	8A61K31/421	8630	T1
8C07D413/02	8A61K31/421	8630	T1
8C07D417/12	8A61K31/421	8630	T1
8B05B11/00	8B05B9/08	8589	T1
8H04N19/157	8H04N19/176	8636	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	8639	T1
8C04B40/06	8C04B28/12	8632	T1
8C07J75/00	8C07J9/00	8640	T1
8B63C9/00	8B63C9/02	8641	T1
8G01N33/569	8G01N33/569	8642	T1
8A01N47/24	8A01P3/00	8643	T1
8H04N19/119	8G06T9/00	8637	T1
8A61P35/02	8A61K31/4725	8593	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	8594	T1
8B65D47/28	8B65D51/16	8601	T1

8B65D51/16	8B65D51/16	8601	T1
8B65D77/04	8B65D77/04	8608	T1
8A61K33/26	8A23L2/00	8610	T1
8B01D53/73	8B01D53/70	8613	T1
8A23L2/60	8A23L27/30	8615	T1
8G07F19/00	8B65H29/00	8616	T1
8C07C303/30	8C07C41/16	8617	T1
8C07C309/66	8C07C41/16	8617	T1
8C07C309/73	8C07C41/16	8617	T1
8C07C41/16	8C07C41/16	8617	T1
8A23G1/02	8A23G1/00	8618	T1
8C12N9/16	8C08F4/52	8621	T1
8A61P37/08	8C07D413/14	8623	T1
8A61K31/5377	8C07D471/20	8583	T1
8C07D471/20	8C07D471/20	8583	T1
8C07D487/10	8C07D471/20	8583	T1
8C07K14/12	8A61K39/12	8598	T1
8C12N7/00	8A61K39/12	8598	T1
8A61P3/10	8A61K31/496	8575	T1
8F42B12/28	8F42B12/28	8579	T1
8A61K31/4245	8A61K31/421	8630	T1
8A61K31/485	8C07D489/08	8588	T1
8C07D489/08	8C07D489/08	8588	T1
8B05B9/08	8B05B9/08	8589	T1
8C07J9/00	8C07J9/00	8640	T1
8B63H25/02	8B63C9/02	8641	T1
8A01N37/50	8A01P3/00	8643	T1
8A01N43/40	8A01P3/00	8643	T1
8A01N45/02	8A01P3/00	8643	T1
8H04N19/174	8G06T9/00	8637	T1
8H04N19/61	8G06T9/00	8637	T1
8A61K31/337	8A61K31/4725	8593	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	8594	T1
8C12M1/00	8C12M1/00	8607	T1
8A61P43/00	8C07D403/04	8612	T1
8B01D53/78	8B01D53/70	8613	T1
8H04N19/176	8H04N19/61	8614	T1
8H04N19/186	8H04N19/61	8614	T1
8A23L27/30	8A23L27/30	8615	T1
8G07F7/04	8B65H29/00	8616	T1
8A23G1/30	8A23G1/00	8618	T1
8C07D403/12	8C07D239/42	8620	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	8623	T1



8A61P29/00	8C07D417/12	8624	T1
8A61K31/501	8C07D471/04	8625	T1
8A61P3/06	8C07D471/04	8625	T1
8C12Q1/68	8G01N33/68	8572	T1
8A61P43/00	8A61K31/202	8576	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	8596	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	8577	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	8577	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	8580	T1
8A61P29/00	8A61K47/36	8582	T1
8A61K31/407	8C07D471/20	8583	T1
8A61K31/437	8C07D471/20	8583	T1
8A61K31/506	8C07D471/20	8583	T1
8A61P35/02	8C07D471/20	8583	T1
8A61K31/553	8C07D498/14	8587	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8600	T1
8C12N5/10	8C12N15/863	8570	T1
8C12N7/00	8C12N15/863	8570	T1
8A61P11/06	8A61K31/496	8575	T1
8A61P17/06	8A61K31/496	8575	T1
8A61K31/427	8A61K31/421	8630	T1
8C07D413/04	8A61K31/421	8630	T1
8C07D417/10	8A61K31/421	8630	T1
8A61B17/12	8A61B17/12	8590	T1
8H04N19/18	8H04N19/176	8636	T1
8A61P35/00	8C07J9/00	8640	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	8594	T1
8C07C67/52	8C07C67/08	8603	T1
8C07C69/60	8C07C67/08	8603	T1
8H01M4/60	8H01M4/36	8604	T1
8F16D55/226	8F16D65/092	8606	T1
8C10L3/08	8C12M1/00	8607	T1
8C10L3/10	8C12M1/00	8607	T1
8A23L2/00	8A23L2/00	8610	T1
8C02F1/36	8B01D21/01	8611	T1
8C02F103/42	8B01D21/01	8611	T1
8E04H4/16	8B01D21/01	8611	T1
8A61P13/12	8C07D403/04	8612	T1
8A61P19/06	8C07D403/04	8612	T1
8H04N19/124	8H04N19/61	8614	T1
8B65H29/12	8B65H29/00	8616	T1
8C07C303/28	8C07C41/16	8617	T1
8C07C41/18	8C07C41/16	8617	T1

8A61K39/12	8C12N15/869	8619	T1
8A61P35/00	8C12N15/869	8619	T1
8A61K31/505	8C07D239/42	8620	T1
8C07D239/42	8C07D239/42	8620	T1
8C08F4/52	8C08F4/52	8621	T1
8A61P33/06	8C07D413/14	8623	T1
8C07D498/04	8C07D413/14	8623	T1
8A61K31/517	8C07D417/12	8624	T1
8A61P9/04	8C07D471/04	8625	T1
8A61K45/06	8A61K31/138	8571	T1
8C12N11/04	8C12P35/04	8595	T1
8A61Q19/08	8A61K39/08	8573	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8574	T1
8A61K31/513	8A61K31/202	8576	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8634	T1
8F27B7/36	8F23L7/00	8578	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	8580	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	8580	T1
8A61P25/00	8C07D487/04	8597	T1
8A61H7/00	8A61H7/00	8585	T1
8A61K31/513	8C07D498/14	8587	T1
8C07D498/14	8C07D498/14	8587	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	8635	T1
8C12N5/071	8C12N15/863	8570	T1
8F42B12/22	8F42B12/28	8579	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8584	T1
8A61K45/08	8A61K45/06	8629	T1
8A61M39/22	8A61K45/06	8629	T1
8B65D83/54	8A61K45/06	8629	T1
8A61K31/426	8A61K31/421	8630	T1
8A61K31/4439	8A61K31/421	8630	T1
8A61P29/00	8A61K31/421	8630	T1
8C07D263/42	8A61K31/421	8630	T1
8C07J41/00	8C07J9/00	8640	T1
8B63B35/00	8B63C9/02	8641	T1
8B63H11/00	8B63C9/02	8641	T1
8B63H21/17	8B63C9/02	8641	T1
8A01N43/653	8A01P3/00	8643	T1
8F26B3/084	8B24C9/00	8638	T1
8A61K31/4184	8A61K31/4725	8593	T1
8H01M4/36	8H01M4/36	8604	T1
8H02K15/00	8H02K15/00	8609	T1
8A61P9/10	8C07D403/04	8612	T1

8C07D403/14	8C07D403/04	8612	T1
8G07D11/00	8B65H29/00	8616	T1
8C07C231/02	8C07C41/16	8617	T1
8C07C45/30	8C07C41/16	8617	T1
8A61P31/12	8C07D239/42	8620	T1
8A61P31/18	8C07D239/42	8620	T1
8C07D401/12	8C07D239/42	8620	T1
8C12N9/96	8C08F4/52	8621	T1
8C12P37/04	8C12N15/55	8622	T1
8A61K31/536	8C07D413/14	8623	T1
8A61P19/02	8C07D413/14	8623	T1
8A61P35/00	8C07D413/14	8623	T1
8A61P33/06	8C07D471/04	8592	T1
8A61K31/4164	8A61K31/4164	8631	T1
8A61K31/138	8A61K31/138	8571	T1
8A61P11/06	8A61K31/138	8571	T1
8C07D501/00	8C12P35/04	8595	T1
8A61K39/08	8A61K39/08	8573	T1
8A61K31/202	8A61K31/202	8576	T1
8A61N5/10	8A61K31/202	8576	T1
8C07K7/08	8A61K39/00	8596	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	8634	T1
8F27B7/34	8F23L7/00	8578	T1
8C22C38/00	8C21D8/12	8581	T1
8A61K31/167	8A61K47/36	8582	T1
8A61K47/36	8A61K47/36	8582	T1
8C07D471/08	8C07D471/08	8586	T1
8A61K31/535	8C07D498/14	8587	T1
8A61K38/23	8A61P3/04	8627	T1
8C08J9/34	8A62D1/00	8628	T1
8C12N15/863	8C12N15/863	8570	T1
8A61K31/496	8A61K31/496	8575	T1
8A61K9/48	8A61K31/496	8575	T1
8A61P35/00	8A61K31/496	8575	T1
8A61K47/06	8A61K45/06	8629	T1
8C07D263/40	8A61K31/421	8630	T1
8C07D417/02	8A61K31/421	8630	T1
8B65D83/70	8B05B9/08	8589	T1
8A61B17/128	8A61B17/12	8590	T1
8H04N19/119	8H04N19/176	8636	T1
8H04N19/13	8H04N19/176	8636	T1
8H04N19/46	8H04N19/176	8636	T1
8B63C9/02	8B63C9/02	8641	T1

8A01N43/56	8A01P3/00	8643	T1
8H04N19/122	8G06T9/00	8637	T1
8A61K31/4709	8A61K31/4725	8593	T1
8B65D47/24	8B65D51/16	8601	T1
8C02F1/56	8B01D21/01	8611	T1
8C07D409/14	8C07D403/04	8612	T1
8B01D53/70	8B01D53/70	8613	T1
8H04N19/13	8H04N19/61	8614	T1
8C07C309/65	8C07C41/16	8617	T1
8A23G1/00	8A23G1/00	8618	T1
8A23G1/32	8A23G1/00	8618	T1
8C12N15/33	8C12N15/869	8619	T1
8C12N15/869	8C12N15/869	8619	T1
8C12P35/04	8C12N15/55	8622	T1
8A61K31/5365	8C07D413/14	8623	T1
8G01N33/68	8G01N33/68	8572	T1
8C12N9/84	8C12P35/04	8595	T1
8A61K8/64	8A61K39/08	8573	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	8577	T1
8F23L7/00	8F23L7/00	8578	T1
8F27B7/10	8F23L7/00	8578	T1
8C22C38/04	8C21D8/12	8581	T1
8A61K31/465	8A61K47/36	8582	T1
8A61K31/616	8A61K47/36	8582	T1
8A61K36/03	8A61K47/36	8582	T1
8A61K31/675	8C07D498/14	8587	T1
8A61K39/205	8A61K39/12	8598	T1
8C07K14/13	8A61K39/12	8598	T1
8C12N15/86	8A61K39/12	8598	T1
8A61P43/00	8A61K31/496	8575	T1
8A61K31/40	8A61K45/06	8629	T1
8A61K31/537	8A61K45/06	8629	T1
8A61K47/08	8A61K45/06	8629	T1
8A61K9/00	8A61K45/06	8629	T1
8A61K31/421	8A61K31/421	8630	T1
8C07D277/56	8A61K31/421	8630	T1
8A61P29/00	8C07D489/08	8588	T1
8B65D51/16	8B05B9/08	8589	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8591	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	8636	T1
8C04B28/12	8C04B28/12	8632	T1
8A01N43/54	8A01P3/00	8643	T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
adp Gauselmann GmbH	G 07D 11/00, G 07F 19/00, G 07F 7/04, B 65H 29/12, B 65H 29/00, B 65H 29/46	8616	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30, A 61K 39/00	8580	T1
Amicus Therapeutics, Inc.	C 07K 14/65, C 08F 4/52, C 12N 9/96, C 12N 9/16, C 12N 9/24, A 61K 38/47	8621	T1
Apitope International NV	C 07K 14/72, C 07K 7/08, A 61K 39/00	8596	T1
Aptar Radolfzell GmbH	B 65D 41/32, B 65D 47/20, B 65D 47/24, B 65D 83/00, B 65D 51/16, B 65D 51/18, B 65D 47/28	8601	T1
ArcelorMittal	C 21D 8/12, C 21D 9/46, C 22C 38/04, C 22C 38/02, C 22C 38/16, C 22C 38/00	8581	T1
Arog Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/337, A 61K 31/4184, A 61K 31/4709, A 61K 31/4725, A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/02	8593	T1
ARTPred B.V.	G 01N 33/68, C 12Q 1/68	8572	T1
Astrazeneca AB	C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00	8577	T1
Aumann Espelkamp GmbH	H 02K 15/04, H 02K 15/00	8609	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft and Bayer Intellectual Property GmbH	A 61K 9/00, A 61K 38/22, A 61P 29/00, A 61P 9/00, A 61P 11/00	8602	T1
Beta Innov	C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 35/00	8640	T1
Biogen MA Inc.	C 07C 67/08, C 07C 69/60, C 07C 67/52	8603	T1
Biogen MA Inc.	G 01N 33/569	8642	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/28, A 61K 39/395	8634	T1
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	A 61K 9/48, A 61K 31/519, A 61K 31/496, A 61P 9/00, A 61P 25/02, A 61P 27/02, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 43/00, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 1/16, A 61P 19/02	8575	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/14, A 61K 31/496, A 61P 7/02	8584	T1
Chanel Parfums Beauté	B 65D 5/50, B 65D 81/133, B 65D 77/04	8608	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61K 31/167, A 61K 31/40, A 61K 9/00, A 61K 47/10, A 61K 47/08, A 61K 31/537, A 61K 31/573, A 61K 45/06, A 61K 45/08, A 61K 47/02, A 61K 47/06, A 61M 39/22, A 61M 15/00, B 65D 83/14, B 65D 83/54	8629	T1
Commerzbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft	B 01D 53/70, B 01D 53/78, B 01D 53/73	8613	T1
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.	B 01D 21/01, C 02F 1/36, C 02F 1/56, C 02F 103/42, C 02F 9/00, E 04H 4/16	8611	T1

Daiichi Sankyo Company, Limited	C 07D 487/10, C 07D 471/20, C 07D 519/00, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K 31/5377, A 61K 31/407, A 61K 31/437, A 61P 43/00, A 61P 35/02, A 61P 35/00	8583	T1
Daiichi Sankyo Company, Limited	C 07D 471/04, A 61K 31/506, A 61K 31/501, A 61K 31/497, A 61K 31/4545, A 61P 9/10, A 61P 9/04, A 61P 43/00, A 61P 3/06, A 61P 13/12	8625	T1
Dompé farmaceutici s.p.a.	C 07D 263/48, C 07D 417/10, C 07D 417/04, C 07D 417/02, C 07D 413/04, C 07D 413/02, C 07D 403/02, C 07D 277/56, C 07D 263/40, C 07D 263/42, C 07D 417/12, C 07D 277/34, C 07D 277/42, A 61K 31/472, A 61K 31/4439, A 61K 31/427, A 61K 31/426, A 61K 31/4245, A 61K 31/422, A 61K 31/421, A 61P 29/00	8630	T1
DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.	C 12N 15/55, C 12N 9/84, C 12P 35/04, C 12P 37/04	8622	T1
DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.	C 07D 501/00, C 12N 11/04, C 12N 9/84, C 12P 35/04	8595	T1
Ecolab USA Inc.	B 05B 9/08, B 05B 11/00, B 65D 77/22, B 65D 83/70, B 65D 51/16	8589	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/24, C 07K 16/18	8635	T1
Entasis Therapeutics Limited	C 07D 471/08, A 61K 31/439, A 61P 31/04	8586	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 29/00	8588	T1
Finance Developpement Environnement Charreyre - FIDEC	B 65B 69/00	8633	T1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	A 61K 31/202, A 61K 31/513, A 61N 5/10, A 61P 43/00	8576	T1
Frutarom Belgium, N.V.	A 23C 9/13, A 23L 2/00, A 61K 33/26, A 61K 9/50	8610	T1
Fujifilm RI Pharma Co., Ltd. and Perseus Proteomics Inc.	C 07K 16/28	8574	T1
Ganymed Pharmaceuticals GmbH and Johannes Gutenberg-Universität Mainz	C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00	8594	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 498/14, C 07D 498/18, A 61K 31/553, A 61K 31/535, A 61K 31/513, A 61K 31/675, A 61P 31/18	8587	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 61P 25/00	8597	T1
Glaxo Group Limited	A 61K 31/138, A 61K 31/439, A 61K 45/06, A 61P 11/06, A 61P 11/08	8571	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	C 07D 417/12, A 61K 31/517, A 61P 29/00	8624	T1
Hirtenberger Defence Systems GmbH & Co KG	F 42B 12/28, F 42B 12/22	8579	T1
ICOS CORPORATION	C 07D 487/04, A 61K 31/517, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 29/00	8639	T1
Independent Fire Suppression Technologies; Inc.	C 08J 9/34, A 62D 1/00	8628	T1
Infobridge Pte. Ltd.	H 04N 19/105, H 04N 19/124, H 04N 19/13, H 04N 19/61, H 04N 19/186, H 04N 19/196, H 04N 19/176	8614	T1



Interbran Systems AG	C 04B 28/12, C 04B 40/06, E 04B 1/74	8632	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 31/00	8599	T1
Jenabatteries GmbH	H 01M 4/36, H 01M 8/18, H 01M 4/60	8604	T1
JITMED Sp. z o.o.	A 61B 17/128, A 61B 17/12	8590	T1
KeyBioscience AG	C 07K 5/00, A 61K 38/23, A 61P 3/04	8627	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	F 16D 55/226, F 16D 65/095, F 16D 65/092	8606	T1
Les Laboratoires Servier	C 07D 217/02, C 07D 217/24, C 07D 405/06, A 61K 31/472, A 61P 9/00	8605	T1
Les Laboratoires Servier	C 07C 213/02, C 07C 45/30, C 07C 217/60, C 07C 231/02, C 07C 303/28, C 07C 303/30, C 07C 309/65, C 07C 309/66, C 07C 309/73, C 07C 41/16, C 07C 41/18, C 07C 41/26, C 07C 41/32, C 07C 43/23, C 07C 217/58	8617	T1
LPG SYSTEMS	A 61H 7/00, A 61H 15/00	8585	T1
MedImmune Limited	C 07K 16/28	8600	T1
Merial, Inc	C 07K 14/12, C 07K 14/165, C 07K 14/145, C 07K 14/13, C 07K 14/015, C 12N 7/04, C 12N 7/00, C 12N 15/86, A 61K 39/23, A 61K 39/205, A 61K 39/175, A 61K 39/12	8598	T1
Merial, Inc.	A 61K 31/4164, A 61P 33/02	8631	T1
Messer Austria GmbH	F 23C 1/00, F 23L 7/00, F 27B 7/34, F 27B 7/36, F 27B 7/10	8578	T1
Mulligan, Anthony C. and Lautrup, Robert	B 63B 35/00, B 63C 9/00, B 63C 9/02, B 63H 11/00, B 63H 21/17, B 63H 25/02	8641	T1
Novartis AG	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 33/06	8592	T1
Novartis AG	C 07D 413/14, C 07D 498/04, A 61K 31/536, A 61K 31/5365, A 61P 37/08, A 61P 35/00, A 61P 19/02, A 61P 33/06	8623	T1
ODC Lizenz AG	A 23G 1/00, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 1/02	8618	T1
Oregon Health & Science University	C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A 61P 31/12, A 61P 35/00	8619	T1
PTV, spol. s.r.o.	B 24C 9/00, F 26B 3/084	8638	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395	8591	T1
Revanche Therapeutics, Inc.	A 61K 39/08, A 61K 8/64, A 61Q 19/08	8573	T1
Ricerca Sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.	B 01D 53/04, B 01D 53/047, C 10L 3/08, C 10L 3/10, C 12M 1/00	8607	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/139, H 04N 19/46, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/157	8636	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/14, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/61, H 04N 19/174, H 04N 19/176, H 04N 19/30, G 06T 9/00	8637	T1
Sementis Limited	C 12N 15/33, C 12N 15/863, C 12N 7/00, C 12N 5/10, C 12N 5/071	8570	T1
Sky CP Limited	H 04N 21/44	8626	T1
Syngenta Participations AG	A 01N 37/50, A 01N 43/40, A 01N 43/54, A 01N 43/56, A 01N 43/653, A 01N 45/02, A 01N 47/24, A 01P 3/00	8643	T1

Teijin Pharma Limited	C 07D 403/14, C 07D 403/04, C 07D 409/14, A 61K 31/497, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A 61P 3/10, A 61P 19/06, A 61P 13/12, A 61P 43/00	8612	T1
The Coca-Cola Company and PureCircle SDN BHD	A 23L 27/30, A 23L 2/60	8615	T1
Uppsalagruppen Medical AB	A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61K 31/465, A 61K 31/616, A 61K 36/03, A 61K 9/70, A 61K 47/36, A 61P 25/34, A 61P 29/00	8582	T1
Virostatics Srl	C 07D 401/12, C 07D 403/12, C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P 31/12, A 61P 31/18	8620	T1

ПРЕНОС

(11) 5700

(73) **United Kingdom Research and Innovation**

**Polaris House, North Star Avenue,
Swindon SN2 1FL,, GB**

(11) 6924

(73) **United Kingdom Research and Innovation**

**Polaris House, North Star Avenue,
Swindon SN2 1FL,, GB**

(11) 6665

(73) **United Kingdom Research and Innovation and InFlectis BioScience,
Polaris House, North Star Avenue,
Swindon SN2 1FL,, GB and Halle 13 Bio
Ouest Ile de Nantes 21 rue de la Noue
Bras de Fer 44200 Nantes, FR**

(11) 7261

(73) **United Kingdom Research and Innovation**

**Polaris House, North Star Avenue,
Swindon SN2 1FL,, GB**

ПРЕСТАНОК

(11) 675

(73) **AVENTIS PHARMA S.A
20 AVENUE RAYMOND ARON, 92160
ANTONY, FR**

(11) 1025

(73) **Sanofi - Aventis
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) 886

(73) **Sanofi - Aventis**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) 1212

(73) **AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE**

(11) 1460

(73) **ORION CORPORATION
Orionintie 1, 02200 Espoo, FI**

(11) 2142



(73) **Warner-Lambert Company LLC**
201 Tabor Road, Morris Plains, New
Jersey 07950, US

(11) **2300**

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche**
Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(11) **2849**

(73) **ACTIAL Farmaceutica S.r.L.**
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(11) **3960**

(73) **Данко Вуковиќ and Владимир**
Вуковиќ
ул."Алекса Шантиќ" ,Трн-Лакташи, ВА
and ул."Алекса Шантиќ" ,Трн-Лакташи,
ВА



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2013/725 (220) 26/07/2013
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги ТАНИ-
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово улица „И. Р. ЛОЛА,, бб, МК

(740) Африм Усеини
ул.„Киевска“ бр.8, Тетово
(540)

TANI®

(591) плава

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за еднократна
употреба

кл. 5 хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, бебешки
пелени од хартија и целулоза за еднократна
употреба, салфети од хартија за еднократна
употреба, салфети од хартија и целулоза,
тоалетна хартија

кл. 25 облека, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил

(210) ТМ 2014/558 (220) 15/05/2014
(442) 31/10/2018

(731) Љупчо Јовановски

ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица,
МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(591) бела, темно и светло зелена и сина

(531) 08.03.01;25.01.19;27.05.01;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечен производ - ајран
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз и извоз на: млеко и млечен производ -
ајран

(210) ТМ 2016/126 (220) 03/02/2016
(442) 31/10/2018

(731) LSC Communications US, LLC
35 W.Wacker Drive, 60601 Chicago, Illinois,
US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

LSC COMMUNICATIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски публикации, имено книги од
областа на белетристиката /фантастиката и
документарна литература на различни теми
кои може да се преземаат, каталози со
различни производи од други лица кои може
да се преземаат и бази со податоци за
бизниси и индивидуалци кои може да се
преземаат; софтвер кој може да се презема во
вид на мобилни апликации за користење во
областа на печатењето, дигитални содржини,
рекламирање и управување со системи на
достава, имено мобилни апликации за
креирање и надгледување на печатење преку

систем на достава и прикажување на електронски публикации како дигитални магацини; софтвер кој може да се презема во вид на мобилни апликации за користење он лајн и кај мобилни образовни услуги, имено обезбедување софтвер кој е достапен преку светска компјутерска мрежа преку преземање на безжични мобилни направи за користење при обезбедување на интерактивни електронски флеш картички поврзани со образование во природните и општествените науки, јазиците, математика и технологија, уметностите и хуманистички науки, економија, сметководство, компјутерски науки и пишување; серии на образовен софтвер за помош на учениците при припреми за тестирање; детски образовен софтвер; комуникациски софтвер за поврзување на веб страници пристапни од далечина со образовни лекции и едукативни материјали; компјутерски хардвер и софтверски системи за надзор на околните услови и контролни направи во згради, објекти, спратови или определени просторни површини; дигитални медиуми, имено ЦД ромови и ДВД-ја со образовни материјали поврзани со образование и лекции од областа на математиката, науката, општествените науки, англиски јазик и литература; компјутерски софтвер во облак кој може да се презема за играње образовни игри и упатства во областа на математиката, науката, општествените науки, англиски јазик и литература, пристап до едукативни материјали и активности за користење во врска со училишни лекции, образование и материјали поврзани со образование; компјутерски софтвер за контрола и дозвола за пристап до податоци преку оддалечени веб страници; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за преземање податоци од Интернет и нивно прикажување на компјутерски монитор кл. 16 печатени огласи и маркетинг

материјали за други, имено летоци во весници, летоци за малопродажба и летоци со огласи; печатени упатства, водичи, курсеви, наставни и образовни материјали, пишани статии, скрипти и работни тетратки во областа на математиката, англискиот јазик, литературата, науката, општествените науки и историја; природни и општествени науки, технологија, уметност и хуманистички науки, економија и сметководство, компјутерски науки, читање, пишување, медицина, инжењерство, право, историја, компјутерски науки и јазици; серии од едукативни книги на многу различни академски и едукативни теми; печатени публикации, имено книги од областа на белетристиката /фантастиката и документарна литература на различни теми, магацини на различни теми, каталози со различни производи од други, и бази со податоци за бизниси и индивидуалци; образовни книги кои содржат студиски курсеви кои нудат факултетски лекции и тестирање на среднишколци (Advanced placement (AP)) кои се продаваат во сет со пристап до соодветната образовна Интернет страница; публикации, имено, печатени книги комбинирани со ЦД ромови во областа на уметничките дела за кои не се плаќаат авторски надоместоци за користење при активности на дизајнирање и хоби; серии на книги како извор на податоци за уметност и занаети; серии на книги со флеш картички за низа академски и образовни области; серии на детски боенки; серии на книги како извор на податоци за графички дизајн; серии од книги со теркови на дизајни за везење и шиене; серии на печатени образовни табели на различни теми наменети за луѓето кои се стремат да ги испитуваат важните елементи од тие теми кл. 35 услуги за бизнис менаџмент и консалтинг; управување и компилација на компјутеризирани бази на податоци; услуги за



рекламирање; маркетинг услуги; бизнис маркетинг услуги; управување со ланец на снабдување; услуги за управување со ланец на снабдување во областа на печатеното и дигитално издаваштво; услуги за исполнување на нарачки; промовирање на стоки и услуги од други; бизнис советување; услуги на бизнис советување, имено, планирање и управување со работниот тек и управување со проекти за деловни цели; услуги за управување со компјутерски бази на податоци, имено, обезбедување на услуги на бази на податоци за припреми за издавање кои им овозможуваат на корисниците централно да управуваат, координираат, чуваат, и да ги сегментираат нивните корпоративни информации за производство уникатни и различни верзии на електронски и печатени формати; развој на маркетинг стратегии и концепти; пишување/смислување на реклами; развивање на промотивни кампањи за бизнис; дистрибуција на рекламен материјал; бизнис менаџмент консалтинг поврзан со создавање на печатени и дигитални материјали и користење на заедничка стратегија; подготовка на мејлинг листи; консултации и услуги за управување со бизнис, имено, управување и администрирање на несуштинските функции, имено, поштенски и превозни и информациски услуги; менаџмент на логистика во областа на дизајнирањето и испораката на каталози во име на бизнисот; маркетинг услуги на креативен дизајн; услуги за менаџмент на односи со клиенти и консултации; услуги за обработка на податоци; управување со инвентар; услуги на надворешни соработници; обезбедување на услуги на надворешни соработници во областа на бизнис работењето и управувањето на работата и помагањето при работата на дистрибутивниот центар или складишен објект кој опфаќа печатени документи и пропаганден материјал

на други лица; поштенски услуги, имено, планирање на пошта, услуги за сортирање и дистрибуција за рекламни цели; комерцијални и специјализирани печатарски услуги за други за управување со проекти на или надвор од локацијата; управување со бизнис информации; управување со база на податоци; деловни услуги, имено, обезбедување на услуги на надворешни соработници во областа на бизнис операциите за управување со објекти за технички операции на складишта за дистрибуција; услуги за управување со рекламации, имено, за управување со вратена стока од клиентите; бизнис консултации во областа на дигиталното управување со капитал и управување со печатени и електронски материјали; транспортна логистика, имено, организирање на испорака на нарачки за други; бизнис консалтинг и услуги за управување во областа на контрола на инвентарот и складирање; управување со логистика и исполнување услуги во областа на печатењето, електронското печатење, како и на други стоки; услуги за управување со проекти за деловни цели во областа на издаваштвото; компјутерски услуги за онлајн нарачки во областа на купување на печатени и дигитални работи директно од издавачот во количини и формати побарани од страна на корисникот; компјутеризирани услуги на онлајн продавница на мало во областа на купување на печатени и дигитални работи директно од издавачот во количини и формати побарани од страна на корисникот; компјутеризирани услуги на онлајн продавница на мало во областа на печатените уметнички дела за кои не се плаќа авторски надоместок кои може да се преземаат за употреба во активности за дизајн и хоби кл. 38 обезбедување пристап до веб страници на Интернет; електронски пренос на текст, фотографии, илустрации и шеми

кл. 39 услуги на логистика, имено складирање, транспорт и достава на стока за други по воздужен пат, со железница, брод или камион; транспорт на стоки; складирање на стоки; услуги на ко-палетизација на стоки и ко-поштенски услуги за транспортни цели, имено групирање и достава на пратки во пошта; пакување на производи по налог и спецификација од други

кл. 40 печатарски услуги; дигитално печатење; дигитално печатење книги и други документи по барање; фотографско печатење; фотографско ретуширање; услуги за укоричување за други, имено средување, превиткување, хефтање, дупчење, сечење и спојување на печетени, фотокопирани и куцани материјали; глазирање на хартија; завршни услуги за каталози, имено индивидуална изработка на хартиени каталози вклучувајќи спојување, шиене, персонализација, вметнување одбележувачи, вметнување картички, вметнување купони; повеќеслојни насловни страници, промотивни налепници, пакување во прилепена фолија и пакување во најлони за каталози; индивидуална изработка на печатени публикации и индивидуално производство на електронски публикации имено дигитално печатење на електронски публикации по налог и спецификација од други; спојување на печатени материјали за други; фотограверски услуги; ротограверски услуги; услуги на фото врежување, услуги на фотокомпозиција; литографско печатење; редување на букви; компјутерско издаваштво за други; електронска дигитализација на книги

кл. 41 онлајн електронско издаваштво, имено, издавање на електронски публикации; издавање на електронски публикации; издавање текстови, книги, магазини, и останати печатени материјали; компјутерско издаваштво за други; советување за едиторијали; услуги на дигитални

фотографии; он лајн услуги на дигитални фотографии кои се користат за разгледување, прегледување и обработка на дигитални фотографии; фотографски услуги; уредување на фотографии; уредување на напишани текстови; обезбедување електронски верзии на печатените верзии на магазини и публикации од други; електронско издаваштво на индивидуално изработени скрипти и образовни материјали автоматски подготвени он лајн и форматирани за печатење; образовни услуги, имено обезбедување он лајн курсеви со инструкции во врска со едукативни книги од природните и општествените науки, јазиците, математика и книги за технологија, книги за уметноста и хуманистичките науки, економија и сметководство, и компјутерски науки и пишување

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски софтвер; развој на индивидуални веб страници и останати формати на датотеки со информации дефинирани од корисниците; компјутерски услуги, имено креирање и имплементирање на веб страници за други; графичка уметност, изгледи и дизајни; советодавни услуги во областа на графичката уметност; обезбедување на веб страница со технологија која им дава на корисниците на компјутери можност симултано да прикачуваат, креираат и уредуваат документи, печатени публикации, он лајн публикации, фотографии, и огласи; претворање на печатени материјали во дигитален формат; пренос на документи од еден компјутерски формат во друг; претворање на податоци или документи од физички во електронски медиуми; претворање на податоци или документи од електронски во физички медиуми; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема за забрзување на производните процеси за печатење и електронски медиуми



преку дозволување на повеќе корисници од различни географски локации брз, сигурен и лесен пристап за гледање, следење, управување, преземање, делење, манипулирање, уредување и преработка на дигитални содржини кои вклучуваат слики, цртежи со концепти, огласи, копии, и страници преку светска компјутерска мрежа; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема за забрзување на производните процеси за печатење и електронски медиуми преку дозволување на повеќе корисници од различни географски локации брз, сигурен и лесен пристап за гледање, следење, управување, преземање, делење, манипулирање, уредување и преработка на распореди, контакт информации, работни статуси, и проектни планови поврзани со продукција на содржини од графичката уметност кои вклучуваат слики, цртежи со концепти, огласи, копии и страници за корисници на услуги на графичка продукција преку светска компјутерска мрежа; обезбедување привремено користење на софтвер кој не може да се презема преку глобална компјутерска мрежа со податочен тек кој го организира дизајнот и процесот на соработка при производство на каталози и летоци за малопродажба; обезбедување привремено користење на софтвер кој не може да се презема преку глобална компјутерска мрежа за корисници со податочен тек кој го организира дизајнирањето, чувањето на изминати дизајни, внесот на податоци, следењето на работата и процесот на соработка при производство на графички содржини; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема за автоматизација на изгледот и компонирање на структурирани и неструктурирани каталози, циркулари, и летоци кои прикажуваат слики на

производи, текст и ценовни податоци од сервери со содржина во матрици; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема на повеќе корисници од различни географски локации кој овозможува фотографиите во боја да се следат и гледаат со цел правење на заеднички подобрувања и коментари на тие фотографии во реално време преку светска компјутерска мрежа; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема на повеќе корисници од различни географски локации кој овозможува електронски содржини вклучително и слики во боја, страници, цртежи со концепти и пишани тестови да бидат следени и гледани со цел за подобрување, делење и уредување на тие содржини во високо точни прикази на боја преку светска компјутерска мрежа; дизајн на веб страници за други; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема за изработка на индивидуализирани скрипти за наставници и професионални издавачки фирми; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема преку светска компјутерска мрежа за претворање на електронски документи кои сами се пуштаат во документи кои симулираат анимирано вртење на страници при што се добива изглед на читање книга при разгледувањето на повеќе страници и кои обезбедуваат подобро вметнато рекламирање, лесно разгледување на документот и кои ја испраќаат деталната активност на корисникот; графички илустрации за други; обезбедување привремено користење на он лајн софтвер кој не може да се презема преку светска компјутерска мрежа за нарачување, индивидуализирање, насочување, докажување и следење на печатени и дигитални содржини; копирање на податоци и

дигитални информации на медиум; индивидуално дизајнирање на каталози базирани на податоци добиени од нарачателот; дизајн и развој на компјутерски дата бази; аналитички услуги за продажба, имено обезбедување интерактивна веб страница со технологија која им овозможува на корисниците да ја следат потрошувачката на купувачите и користење на дигитални содржини; обезбедување он лајн Интернет базирана софтверска апликација која не може да се презема која им овозможува на издавачките клиенти да управуваат со циклусот на издавање и преносот на податоци; електронско чување на податоци; електронско чување на податоци за пристап на продавачите на мало од каталог; веб базирани алатки за следење на пазарот на дигитално издаваштво и економски информации за следење на усогласеноста, влијанието и ангажирањето и преглед на животниот тек на дигиталните изданија од земањето, дистрибуцијата, и активноста на каналите; дигитални содржини со завршни решенија во облак директно за потрошувачите; промоции на платформи за наслови, рекламирање, прегледување; хостирање на дигитални содржини од други за електронска достава преку Интернет; хостирање на дигитални содржини за други за електронска достава преку Интернет; обезбедување он лајн софтвер кој не може да се презема за користење при изработка на индивидуализирани книги и публикации; услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер во областа на дигиталното издаваштво за користење за минимизирање на комплексноста на дигиталното издаваштво преку платформа која овозможува претворање, контрола, оптимизација, и испорачување на дигитални содржини; услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој им овозможува на корисниците да полнат

содржини од електронски книги на различни направи за читање и апликации кои се во јавен домен или за кои им бил овозможен влез од издавачите или продавачите; софтвер како услуга (SaaS) со софтвер во областа на дигиталното издаваштво кој овозможува да се прикажуваат електронски верзии на публикации и магазини

(210) **TM 2016/792** (220) 15/08/2016
(442) 31/10/2018

(731) **LRC Products Limited**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SCHOLL PERFECT SOLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 ортопедски и ортотички апарати и инструменти, и апарати и инструменти за педикир и за грижа за стапала; ортопедски обувки, ортопедски производи; ортопедски влошки и ѓонови; делови и фитинзи за ортопедски обувки
кл. 25 обувки; влошки; влошки и ѓонови за обувки; внатрешни ѓонови; трикотажа; делови и фитинзи за обувки

(210) **TM 2016/834** (220) 26/08/2016
(442) 31/10/2018

(731) **BLACK COMMUNICATIONS (EUROPE) LIMITED**
3rd Floor, 207 Regent Street, London, W 1B 3HH, GB
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BLACK.COM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; компјутерски периферни уреди; електронски инсталации за обработка на податоци; компјутерски мрежни апарати; делови и опрема за сите наведени стоки

(210) ТМ 2016/1047 (220) 02/11/2016

(442) 31/10/2018

(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје

ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

КУРИР

(591) црвена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2016/1048 (220) 02/11/2016

(442) 31/10/2018

(731) ЕМ МЕДИА ДОО Скопје

ул. Мирче Оровчанец бр. 25/1 кат 4-9,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

KURIR

(591) црвена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2017/161 (220) 17/02/2017

(442) 31/10/2018

(731) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ


Ристо Јанев 17, Гевгелија, МК

(740) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ ВИНАРИЈА

ГАМА

Маршал Тито 63, Демир Капија

(540)



(591) магента, бела, црна, сребрена

(531) 02.03.23; 25.01.19; 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)

кл. 43 услуги на обезбедување пијалаци

(210) ТМ 2017/162 (220) 17/02/2017

(442) 31/10/2018

(731) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ


Ристо Јанев 17, Гевгелија, МК

(740) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ ВИНАРИЈА

ГАМА


Маршал Тито 63, Демир Капија

(540)



(591) златна, кафена, беж
(531) 02.03.23;25.01.19;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2017/163 (220) 17/02/2017
(442) 31/10/2018
(731) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ
Ристо Јанев 17, Гевгелија, МК
(740) ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ Винарија
ГАМА
Маршал Тито 63, Демир Капија
(540)



(591) зелена, беж
(531) 03.07.04;03.07.10;25.01.19;27.05.10
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (вино)
кл. 43 услуги на обезбедување пијалаци

(210) ТМ 2017/417 (220) 11/04/2017
(442) 31/10/2018

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKİSEHİR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена, сите нијанси на:
кафена, жолта и портокалова
(531) 08.01.15;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити, чоколада, печива, крекери,
наполитанки, торти, пити, десерти, сладолед,
мраз за јадење

(210) ТМ 2017/1167 (220) 04/12/2017
(442) 31/10/2018

(731) Милошевска Марија
ул.Стоби бр. 5Б/2-3, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, златна, црвена
(531) 26.11.12;26.13.25;27.01.25
(554)
(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив што не се опфатени со другите класи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; комуникациски медиуми: презентација на производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолкпор, сувенири, туризам, екологија преку комуникациски медиуми, за малопродажба, нивна промоција /продажба за трети лица/, поддршка при on-line продажба за трети лица, организирање на изложби во комерцијални и рекламни цели, професионална насока на уметнички активности на горенаведените производи; изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, рекламирање, промовирање на продажбата за трети лица, маркетинг истражување, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), управување со работата, водење на работењето, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење на рекламни текстови на производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолкпор, сувенири, туризам, екологија, ширење на рекламни огласи, проспекти, печатени примероци/, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, информативни агенции, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели, надворешно рекламирање, односи со јавноста, организирање на бизнис настани за комерцијални и рекламни цели производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолкпор, сувенири, туризам, екологија, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање) за

производ(и) од областа на културното наследство, артефакти, фолкпор, сувенири, туризам, екологија; бизнис проценки; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: производи од кондиторската индустрија, пиво, минерална вода, безалкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци; сувенири; накит; облека обувки и капи
 кл. 41 образовни услуги, разонода (забава), спортски и културни активности, известување за забави, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, информирање за образование, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), организирање и водење конференции, објавување текстови / не се рекламни/, образование (информирање за образование), образовни услуги, обука (практична обука, демонстрирање), организирање и водење работилници, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), организирање саемски манифестации

(210) **TM 2018/318** (220) 11/04/2018
 (442) 31/10/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје**
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК
 (540)



(591) жолта црвена и црна
 (531) 22.01.15;26.04.18
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **TM 2018/319** (220) 11/04/2018
 (442) 31/10/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје**
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2018/320** (220) 11/04/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје**
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2018/322** (220) 11/04/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје**
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2018/323** (220) 11/04/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје**
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црвена и црна
(531) 22.01.15;26.04.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) **ТМ 2018/324** (220) 11/04/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје**
бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црвена и црна

(531) 22.01.15;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2018/325 (220) 11/04/2018

(442) 31/10/2018

(731) Акционерско друштво за поштенски
сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во
државна сопственост Скопје

бул. Орце Николов бр. 46, Скопје, МК
(540)



(591) жолта, црвена и црна

(531) 22.01.15;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 пренос на писма, пратки и пакети

(210) ТМ 2018/526 (220) 07/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) ДУНА ДОО Скопје

бул. 8 ми Септември бр. 18, Скопје, МК

(740) Српа Илова

бул. 8 ми Септември бр. 18, Скопје

(540)



(591) зелена

(531) 05.03.04;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) ТМ 2018/527 (220) 07/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) ДУНА ДОО Скопје

бул. 8 ми Септември бр. 18, Скопје, МК

(740) Српа Илова

бул. 8 ми Септември бр. 18, Скопје

(540)



(591) сина

(531) 25.01.00;26.02.08;26.13.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

(210) ТМ 2018/529 (220) 07/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(531) 14.07.03;26.01.13;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2018/577 (220) 18/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Занаетчески дуќан КООПЕР АРТ -
Данче Наумовска Охрид
ул. Гоце Делчев бр. 108, 6000, Охрид, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно кафена, бела
(531) 26.02.08;27.05.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 благородни метали, необработени или
полуобработени; жици од благородни метали;
кутии од благородни метали; медали; трофеи;
розети; сувенири од бакар; уметнички дела од
благородни метали; статуетки од благородни
метали, накит
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз и извоз со кутии од благородни метали;
медали; трофеи; розети; сувенири од бакар;

уметнички дела од благородни метали;
статуетки од благородни метали, накит;
благородни метали

(210) ТМ 2018/587 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, МК
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс бел

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер и
црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопроджба и големопродажба на
леб

(210) ТМ 2018/588 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс полубел

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопроджба и големопродажба на
леб

(210) ТМ 2018/589 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс диететски

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер
и црна
(531) 05.07.02;08.01.06;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопроджба и големопродажба на
леб

(210) ТМ 2018/590 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,„Македонско-косовска бригада“ бр. 44,
Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс полубел

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер
и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопроджба и големопродажба на
леб

(210) ТМ 2018/591 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс ФУРНАЦИСКИ ИНТЕГРАЛЕН

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопроджба и големопродажба на леб

(210) ТМ 2018/592 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(540)



Жито Лукс ФУРНАЦИСКИ КЛАСИК

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива и црна
(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир
кл. 35 малопроджба и големопродажба на леб

(210) ТМ 2018/593 (220) 21/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс ФУРНАЦИСКИ СОМУН

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива и црна

(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопроджба на леб

(210) ТМ 2018/594 (220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



Жито Лукс ФУРНАЦИСКИ со СУСАМ

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива и црна

(531) 05.07.02;08.01.01;19.03.25;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопроджба на леб

(210) ТМ 2018/595 (220) 21/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



(591) кафена, црвена и бела

(531) 08.01.01;09.07.19;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопроджба на леб

(210) ТМ 2018/625 (220) 27/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) „ГАТЕКС“ дооел Прилеп ул. Тале Христов бр. 8, Прилеп, МК (540)



(591) темно сина, бела

(531) 26.01.18;26.05.09;26.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 25 трикотажа; дресови (облека);
трикотажна облека; маици со краток ракав

(210) ТМ 2018/629 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена, црна

(531) 01.05.12;01.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи
кл. 35 услуги при продажба на млечни
производи на големо и мало увоз извоз на
стоки

кл. 39 транспорт на стоки (млечни
производи);пакување и складирање стоки

(210) ТМ 2018/630 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена, црна

(531) 05.09.24;08.03.12;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/631 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,
црвена, црна, кафена

(531) 05.09.15;19.01.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/632 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена

(531) 06.01.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/633 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,
црвена, црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/634 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена
(531) 01.05.06;03.04.02;06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/635 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена,
црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/636 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) жолта, зелена, сина, бела, сива,
црвена, црна, кафена
(531) 06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечни производи

(210) ТМ 2018/637 (220) 28/06/2018
(442) 31/10/2018

(731) ХИТ 73 ДОО
ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК
(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена, црна

(531) 08.03.12;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(210) **ТМ 2018/638** (220) 28/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) **ХИТ 73 ДОО**

ул. 101 бр. 3, с.Камењане, Боговиње, МК

(540)



(591) зелена, жолта, сина, бела, црвена, црна, кафена

(531) 06.01.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи

(210) **ТМ 2018/654** (220) 29/06/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Муслија Хирије**

ул. Фуштанска бр. 12а, Скопје, МК

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ,**
адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продукција на програми за телевизиска продажба; телевизиско рекламирање; бизнис истражување

кл. 38 емитување телевизиски програми

кл. 41 продукција на радио и телевизиски програми; ставање на располагање на телевизиски програми, кои не можат да се преземат, по пат на услуги на видео записи на барање; монтажа на видеоленти; продукција на шоу програми

(210) **ТМ 2018/690** (220) 06/07/2018

(442) 31/10/2018

(731) **ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје**

ул. Архимедова 5, Скопје, МК

(740) Владимир Ивановски

ул. Јани Лукровски бр. 8/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, бела

(531) 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиско средство за стакло

кл. 3 детергенти

(210) **ТМ 2018/716** (220) 13/07/2018

(442) 31/10/2018



(731) **Rotam Agrochem International Company Limited**
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, HK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ROMECTIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пестициди, инсектициди, хербициди, фунгициди, паразитициди, препарати за уништување на штетници, препарати за стерилизација на почвата

(210) **TM 2018/718** (220) 16/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **MOBIAK SA**
Markou Botsari 96-98, Chania 73136, Crete, GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.04;27.05.12

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 9 апарати за гаснење пожар; апарати за заштита од пожар

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; франшизи, поточно советување и помош во врска со управување и организација на комерцијални и бизнис претпријатија, организација и промоција во рамките на договор за франшиза

(210) **TM 2018/719** (220) 16/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Intervet International B.V.**
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

VITRECTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 ветеринарни препарати

(210) **TM 2018/724** (220) 18/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, PL

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

NIKOSAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во пољоделството, хортикултурата и шумарството, губрива препарати за регулирање на растот на билките, адјуванти како помошни супстанции за средствата за

заштита на билките, сурфактанти, производи
за влажнење
кл. 5 пестициди, хербициди, фунгициди,
зооциди, производи за третирање на
семињата

(210) ТМ 2018/732 (220) 20/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ
ЛИЗИНГ ДОО Скопје
ул. Македонија 9/11, 1000, Скопје, МК
(540)



(531) 27.05.07
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиска институција

(210) ТМ 2018/736 (220) 23/07/2018
(442) 31/10/2018

(300) 017899986 15/05/2018 ЕМ
(731) Amouage SAOC
PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

HONOUR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; парфеми; мириси;
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
препарати за нега на косата и кожата; креми и
лосиони за телото и лицето; пудра; препарати
за употреба при бањање и туширање;
деодоранси

(210) ТМ 2018/737 (220) 23/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул.11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и магента
(531) 26.11.11;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за недвижен имот

(210) ТМ 2018/738 (220) 23/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku Osaka-shi,
Osaka 544-8666, JP

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HADA LABO TOKYO

(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика;козметички
колекции;козметички препарати за нега на
кожа;препарати за отстранување
шминка;препарати за шминка;креми за
белеење на кожата;маски за
убавина;сапун;шампони;антиперспиранти;пре
парати за сончање;сјај за усни;купка за
тело;дезодоранси за луѓе или за животни

(210) ТМ 2018/739 (220) 24/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56, 1000, LJ, SI



(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, темно сива

(531) 26.04.18;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, реосигурување, осигурување на живот, здравствено осигурување, осигурување од несреќи, поморско осигурување, осигурување од пожар, брокерство, советување и информации во врска со осигурување, осигурителни информации, актуарски услуги, финансиски проценки (осигурување, банкарство, недвижности), проценка на трошоци (финансиски проценки), евалуации и проценка на ризик за потреби на осигурување, финансиски анализи, финансиски услуги, финансиско управување, финансиско советување, капитални инвестиции, финансиски информации, финансиски клиринг, услуги на осигурување на недвижности, осигурување на гаражи, осигурување на домот, услуги на осигурување поврзани со имотот, осигурување поврзано со лични предмети, обезбедување на лизинг, банкарско осигурување, осигурување на згради, финансиско осигурување, осигурување на хипотеки, годишно осигурување, осигурување на производи, патничко осигурување, кредитно осигурување, авиациско осигурување, осигурување за комбиња, осигурување за хотели, осигурителни услуги поврзани со моторни возила, осигурување на кредитен ризик, обезбедување на фондови, осигурување на бизнис, осигурување на хартии од вредност, приватно здравствено осигурување, осигурување на правни трошоци, осигурување

на хотелско сместување, осигурување за канцеларии, гаранциски програми за осигурување, осигурување на апарати за комуникација, осигурување на системи против кражби, агенции за осигурување на бродови, осигурување против загуба на кредит, осигурување за сопственици на имот, договори за продолжена гаранција за осигурување, осигурување со продолжена гаранција, осигурување на давање заеми за хипотеки, услуги на осигурување поврзани со стоки во транзит, агенции за осигурување на живот, осигурување на кредитен ризик (факторинг), осигурување на имот, финансиски услуги за осигурување на фондови, осигурување против загуба на документи, прилагодување на барања за неживотно осигурување, посредување за осигурување н превоз, осигурување од одговорност на трето лице, осигурување од професионална одговорност, осигурување на ризик од надминување на време и трошоци, осигурителни услуги поврзани со живот, осигурување поврзано со превоз, осигурување во странска валута (услуги на -), осигурување на полуги/плочки од скапоцени метали (услуги на -), осигурување од ризик на истек на време и средства, пензиско осигурување

(210) ТМ 2018/741 (220) 23/07/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)

Dopezal

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/745** (220) 24/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **КУИПУ ДООЕЛ Скопје**
ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 31, 1000,
Скопје, МК

(740) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ**
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сива, сина, црвена, зелена, жолта
(531) 26.01.19;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 компјутерско програмирање, изработка
на софтвер, советување за компјутерски
програми

(210) **TM 2018/746** (220) 24/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Јане Јосифовски**
бул. „Јане Сандански“ бр. 41 4/8 , МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.11;27.05.02

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање;водење на
работењето;управување со
работата;канцелариски работи;ажурирање на
рекламен материјал;аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси];барање
спонзорства;бизнис (помош во водењето
бизнис);бизнис информации;бизнис
испитување;бизнис истражување;бизнис
менаџмент на хотели;ангажирање

персонал;комерцијални информации и
советување на потрошувачи - корисници на
услуги;односи со јавност;промоција /продажба
за трети лица/, поддршка при on-line продажба
за трети лица, организирање на изложби во
комерцијални и рекламни цели,
професионална насока на уметнички
активности;објавување рекламни текстови,
маркетинг истражување, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), проспекти,
печатени примероци/, информативни агенции,
надворешно рекламирање, организирање на
бизнис настани за комерцијални и рекламни
цели, пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања;
услуги на туристички агенции; информации за
туристички патувања; организација на
туристички аранжмани; резервации за
патувања; патници (превезување и
придружување патници); разгледувања
културни знаменитости и обиколки [туризам]
кл. 41 образовни услуги, разонода (забава),
спортски и културни активности, забава,
забави (известување и планирање забави),
известување за рекреација, кампови за
летување (услуги на кампови за летување),
рекреација (известување за рекреација);
изложби (организирање изложби) во културни
или воспитни цели, информирање за
образование, конференции (организирање и
водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси),
организирање и водење конференции,
објавување текстови / не се рекламни/,
образование (информирање за образование),
образовни услуги, обука (практична обука,
демонстрирање), организирање и водење
работилници, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење на симпозиуми),
организирање саемски манифестации;



спортски кампови (услуги на спортски кампови); услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на кампови за летување [забава], услуги на клубови [забава или образование]

(210) **TM 2018/747** (220) 25/07/2018

(442) 31/10/2018

(731) **KUBOTA CORPORATION**

47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsu Higashi, Naniwa-ku, , Osaka, JP

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)

KUBOTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 апарати за заварување со моторен генератор, бензиски мотор (не за сувоземни возила), дизел мотори (не за сувоземни возила), делови за мотори, мотори со внатрешно согорување, не за сувоземни возила, и нивни делови и фитинзи, не-електрични задвижувачи (не за сувоземни возила) освен воденици и ветерњачи, делови за не-електрични задвижувачи, освен воденици и ветерњачи, хидраулични агрегати, генератори за мотори, стартери за мотори и машини, АС мотори и DC мотори (не се вклучени оние за сувоземни возила но се вклучени делови за било кој АС мотори или DC мотори), АС генератори (алтернатори) и нивни делови и фитинзи, DC генератори и нивни делови и фитинзи, пумпи за гориво за мотори за сувоземни возила, пумпи за уље за мотори за сувоземни возила, спојници од метал за мотори, спојници за мотори кои не се од метал, разладни вентилатори за мотори, мотокултиваторски трактори за употреба во земјоделство, комбајни за жетва, машини за косење и врзување на снопови, машини за

жетва, машини за расадување ориз, погонски машини за орање, машини за посипување на ѓубре, жетилки (земјоделски машини), косилки, машини за расадување на зеленчик, сејалки (машини), машини за жетва на зеленчук, машини за полирање ориз, машини за лупење ориз, машини за распрскување, вршилки (машини за вршење), машини за пакување зеленчук, машини за дезинфекција на земјиште, машини за вадење коров, машини за сушење на жетва, земјоделски машини и земјоделски алатки, со кои не се управува рачно, и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници (машини) и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници со седиште и нивни делови и фитинзи, багери (машини за преместување/транспорт на земја), моторни возила за утоварување, возила за утоварување, набијачи (машини за набивање стапови и шипки во земја), сврдла за бушење земја, стругачи на земја, машини за набивање прагови испод пруга, градежни машини нивни делови и фитинзи, машини и апарати за цивилно градење и нивни делови и фитинзи, машини за утовар-истовар и апарати за нивни делови и фитинзи, лежишта (не за сувоземни возила), осовини, вратила и шипки (не за сувоземни возила), осовини за машини, коленести вратила, спојки за осовини или конектори (не за сувоземни возила), редуктори на запчест преносник (не за сувоземни возила), менувачи на брзина (не за сувоземни возила), затезачи (на врски), не за сувоземни возила, брегасти осовини (не за сувоземни возила), запчести тркалца и запчаници (не за сувоземни возила), каиши за пренос на енергија (не за сувоземни возила), пренесувачи на енергија и изменување (не за сувоземни возила), федери (не за сувоземни возила), ублажувачи на удари (не за сувоземни возила), кочници, елементи за машини (не за сувоземни возила), вентили (не за сувоземни возила), свекички за мотори со

внатрешно согорување, ремени за динамо машини, ремени за мотори и машини, глави на цилиндри за мотори, клипови за цилиндри, филтери за уље за мотори и машини, филтери за воздух за мотори и машини, пречистувачи на воздух за мотори и машини, преносни ланци, освен за сувоземни возила, компоненти за пренос на енергија, освен за сувоземна возила, трансмисиони ленти за транспорт / преносници (машини) за машини, гусеници за земјоделски машини, градежни машини и машини за цивилно градење, шепести делови за машини за расадување ориз, шапести делови за машини за обработување на земја, елементи за машини (не за сувоземни возила), пумпи, пумпи за вода, пумпи за дренажа, машини за дување, меови, кондензатори на воздух, пумпи за разладување на машини, машини за набивање отпад, машини за сечење на градинарски отпад, сечива за машини кои набиваат отпад, мелнички ваљаци од обложени челици.

(210) **TM 2018/748** (220) 25/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **KUBOTA CORPORATION**
47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi,
Naniwa-ku, , Osaka, JP

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, шампањ-сива
(531) 26.01.18;27.05.12
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 апарати за заварување со моторен генератор, бензиски мотор (не за сувоземни возила), дизел мотори (не за сувоземни возила), делови за мотори, мотори со внатрешно согорување, не за сувоземни возила, и нивни делови и фитинзи, не-електрични задвижувачи (не за сувоземни возила) освен воденици и ветерњачи, делови за не-електрични задвижувачи, освен воденици и ветерњачи, хидраулични агрегати, генератори за мотори, стартери за мотори и машини, АС мотори и DC мотори (не се вклучени оние за сувоземни возила но се вклучени делови за било кој АС мотори или DC мотори), АС генератори (алтернатори) и нивни делови и фитинзи, DC генератори и нивни делови и фитинзи, пумпи за гориво за мотори за сувоземни возила, пумпи за уље за мотори за сувоземни возила, спојници од метал за мотори, спојници за мотори кои не се од метал, разладни вентилатори за мотори, мотокултиваторски трактори за употреба во земјоделство, комбајни за жетва, машини за косење и врзување на снопови, машини за жетва, машини за расадување ориз, погонски машини за орање, машини за посипување на ѓубре, жетилки (земјоделски машини), косилки, машини за расадување на зеленчук, сејалки (машини), машини за жетва на зеленчук, машини за полирање ориз, машини за лупење ориз, машини за распрскување, вршилки (машини за вршење), машини за пакување зеленчук, машини за дезинфекција на земјиште, машини за вадење коров, машини за сушење на жетва, земјоделски машини и земјоделски алатки, со кои не се управува рачно, и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници (машини) и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници со седиште и нивни делови и фитинзи, багери (машини за преместување/транспорт на земја), моторни возила за утоварување, возила за утоварување, набијачи (машини за набивање



стапови и шипки во земја), сврдла за бушење земја, стругачи на земја, машини за набивање прагови испод пруга, градежни машини нивни делови и фитинзи, машини и апарати за цивилно градење и нивни делови и фитинзи, машини за утовар-истовар и апарати за нивни делови и фитинзи, лежишта (не за сувоземни возила), осовини, вратила и шипки (не за сувоземни возила), осовини за машини, коленести вратила, спојки за осовини или конектори (не за сувоземни возила), редуктори на запчест преносник (не за сувоземни возила), менувачи на брзина (не за сувоземни возила), затезачи (на врски), не за сувоземни возила, брегасти осовини (не за сувоземни возила), запчести тркалца и запчаници (не за сувоземни возила), каиши за пренос на енергија (не за сувоземни возила), пренесувачи на енергија и изменување (не за сувоземни возила), федери (не за сувоземни возила), ублажувачи на удари (не за сувоземни возила), кочници, елементи за машини (не за сувоземни возила), вентили (не за сувоземни возила), свекички за мотори со внатрешно согорување, ремени за динамо машини, ремени за мотори и машини, глави на цилиндри за мотори, клипови за цилиндри, филтери за уље за мотори и машини, филтери за воздух за мотори и машини, пречистувачи на воздух за мотори и машини, преносни ланци, освен за сувоземни возила, компоненти за пренос на енергија, освен за сувоземна возила, трансмисиони ленти за транспорт / преносници (машини) за машини, гусеници за земјоделски машини, градежни машини и машини за цивилно градење, шепаста делови за машини за расадување ориз, шапести делови за машини за обработување на земја, елементи за машини (не за сувоземни возила), пумпи, пумпи за вода, пумпи за дренажа, машини за дување, меови, кондензатори на воздух, пумпи за разладување на машини, машини за

набивање отпад, машини за сечење на градинарски отпад, сечива за машини кои набиваат отпад, мелнички ваљаци од обложени челици.

(210) **TM 2018/752** (220) 27/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **MATTEL, INC.,**
333 Continental Boulevard, El Segundo,
California 90245, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

HOT WHEELS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика; лосиони за коса; средства за чистење заби; паста за заби; колонски води; лосиони за тело; лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј; гелови за коса; детергенти; влажни марамчиња; пенести купки; купки за туширање во вид на топчиња; 1a1к/пудра за тело; дезедоранси; масло за тело; балсам за усни; гелови за туширање; лакови за нокти; купки за тело за туширање; препарати за дезинфекција на раце(немедицински); течност за плакнење уста; есенцијални масла; спреј за коса; миризливи стапчиња; освежувачи за простории

кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка; количка за бебе; седишта за автомобил; скутери; трицикл; корпи за велосипеди; свонче за велосипед; багажник за возила; носилки за бебиња; тапацири за возила; потпирачи за глава на седишта на воизла; ролетни прилагодени за автомобили; браници; кануа; држачи за вода за автомобили; бандажи за возила; навлаки за возила; чамец на надувување; гуми; количка на едно тркало; мотоцикли

кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби; паричници; ранци; чанта; цегери; торби кои се носат околу половината; торби за пазарење; актовки; кутии за клучеви; костим за капење; торби за плажа; спортски троби; џебни паричници; футроли за кармин; футроли за кредитни картици; носилки за пренесување домашни миленичиња; куфер; несесери што се продаваат празни; носилки за пренесување деца; помошни стапови за одење

кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики; пластични приврзаци за клучеви; перници; вреќи за спиење; перничина; столици за лулање; лулки за бебиња; креветчиња за бебиња; пластични украси за храна; маси; столови; работни столови; огради за бебиња; дубачиња за бебиња; сандаци за играчки; рамки за кревет; декоративни вртешки; столови за излет; воздушни душеци што не се користат за медицинска употреба; вреќи за спиење

кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби; стакларија; кутии за храна; украси од порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки чинии; шолји; бокали; тенџериња и лонци за готвење; прибор за мешање; корпи за отпадоци; сламки за пиење; чешели; сунѓери; кујнски прибор; садови со топлотна изолација за чување храна или пијалоци; дозери за течен сапун; калапи за кекси; бокали за вода; калапи за торти; сад за мраз; кошнички за излети; кутии за марамчиња; кади за деца; нокшир за деца; канти за ѓубре; држачи за четки за заби; држачи за сапун; чутура; четки за коса; сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз; термофори

кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; знаме од текстил; јоргани; прекривки; ќебе; пластични подметки за маса; подметки за маса од винила; декоративни перници; ракавици за миење; чаршафи; одбојници за детски креветчиња; авганистански прекривки; држачи

за лонци; лени подметки за чаши; завеси за туширање

кл. 30 бонбони; гуми за џвакање; пуканки; чоколада; немедицински кондиторски производи; сладолед; кафе; чај; украси за торти што се јадат; житарици за појадок; колачиња; макарони; печива; леб; крекери; колачи; ливавчиња; меки овошни бонбони; зачини; пити; смрзнати кондиторски производи

(210) **TM 2018/753** (220) 27/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **MATTEL, INC.,**
333 Continental Boulevard, El Segundo,
California 90245, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика; лосиони за коса; средства за чистење заби; паста за заби; колонски води; лосиони за тело; лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј; гелови за коса; детергенти; влажни марамчиња; пенести купки; купки за туширање во вид на топчиња; 1a1к/пудра за тело; дезедоранси; масло за тело; балсам за усни; гелови за туширање; лакови за нокти; купки за тело за туширање; препарати за дезинфекција на раце (немедицински); течност за плакнење уста; есенцијални масла; спреј за коса; миризливи стапчиња; освежувачи за простории

кл. 8 прибор за на маса, особено, ножеви, виљушки и лажици; грицкалки за нокти; тримери за коса; прибор за јадење; бричеви; џепни ножеви; рачни алати и апарати (за



рачно управување); ножеви за нуркање, држачи за ножеви за нуркање, шило; прибор за бречење; сетови за педикер; виткач за трепки; сетови за маникер; лопати; ножици; пинцети; турпија за нокти; неелектричен шрафцигер

кл. 10 шишиња за бебиња; цуцли за шишиња за бебиња; уред за мерење влага на креветот; цуцли за бебиња; чепкалки за уши; пумпи за доилки; медицински шприцеви; назални аспиратори; термометри за бебиња
кл. 12 велосипеди; авто опрема; вагони; количка за бебе; седишта за автомобил; скутери; трицикл; корпи за велосипеди; свонче за велосипед; багажник за возила; колевка за бебе; свонче за велосипед; багажник за возила; ролетни прилагодени за

кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби; паричници; ранци; чанта; чегери; торби кои се носат околу половината; торби за пазарење; актовки; кутии за клучеви; костим за капење; торби за плажа; спортски троби; џебни паричници; футроли за кармин; футроли за кредитни картици; носилки за пренесување домашни миленичиња; куфер; несесери што се продаваат празни; носилки за пренесување деца; помошни стапови за одење
кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; знаме од текстил; јоргани; прекривки; ќебе; пластични подметки за маса; подметки за маса од винила; декоративни перници; ракавици за миење; чаршафи; одбојници за детски креветчиња; авганистански прекривки; држачи за лонци; ленени подметки за чаши; завеси за туширање

(210) **TM 2018/754** (220) 27/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) **GULLANE (THOMAS) LIMITED**
Maple House, 149 Tottenham Court Road,
London, W1T 7NF, GB

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(531) 01.15.11; 27.05.07

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика; лосиони за коса; средства за чистење заби; паста за заби; колонски води; лосиони за тело; лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј; гелови за коса; детергенти; влажни марамчиња; пенести купки; купки за туширање во вид на топчиња; talk/пудра за тело; дезедоранси; масло за тело; балсам за усни; гелови за туширање; лакови за нокти; купки за тело за туширање; препарати за дезинфекција на раце (немедицински); течност за плакнење уста; есенцијални масла; спреј за коса; миризливи стапчиња; освежувачи за простории

кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка; количка за бебе; седишта за автомобил; скутери; трицикл; корпи за велосипеди; свонче за велосипед; багажник за возила; носилки за бебиња; тапацири за возила; потпирачи за глава на седишта на возила; ролетни прилагодени за автомобили; браници; кануа; држачи за вода за автомобили; бандажи за возила; навлаки за возила; чамец на надувување; гуми; количка на едно тркало; мотоцикли

кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби;

паричници; ранци; чанта; цегери; торби кои се носат околу половината; торби за пазарење; актовки; кутии за клучеви; костим за капење; торби за плажа; спортски троби; џебни паричници; футроли за кармин; футроли за кредитни картици; носилки за пренесување домашни миленичиња; куфер; несесери што се продаваат празни; носилки за пренесување деца; помошни стапови за одење кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики; пластични приврзаци за клучеви; перници; вреќи за спиење; перничина; столици за лулање; лулки за бебиња; креветчиња за бебиња; пластични украси за храна; маси; столови; работни столови; огради за бебиња; дубачиња за бебиња; сандаци за играчки; рамки за кревет; декоративни вртешки; столови за излет; воздушни душеци што не се користат за медицинска употреба; вреќи за спиење

кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби; стакларија; кутии за храна; украси од порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки чинии; шолји; бокали; тенџериња и лонци за готвење; прибор за мешање; корпи за отпадоци; сламки за пиење; чешели; сунѓери; кујнски прибор; садови со топлотна изолација за чување храна или пијалоци; дозери за течен сапун; калапи за кекси; бокали за вода; калапи за торти; сад за мраз; кошнички за излети; кутии за марамчиња; кади за деца; нокшир за деца; канти за ѓубре; држачи за четки за заби; држачи за сапун; чутура; четки за коса; сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз; термофори

кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; знаме од текстил; јоргани; прекривки; ќебе; пластични подметки за маса; подметки за маса од винила; декоративни перници; ракавици за миење; чаршафи; одбојници за детски креветчиња; авганистански прекривки; држачи за лонци; ленени подметки за чаши;

завеси за туширање кл. 30 бонбони; гуми за џвакање; пуќанки; чоколада; немедицински кондиторски производи; сладолед; кафе; чај; украси за торти што се јадат; житарици за појадок; колачиња; макарони; печива; леб; крекери; колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони; зачини; пити; смрзнати кондиторски производи

(210) **TM 2018/755** (220) 27/07/2018

(442) 31/10/2018

(731) **The Procter & Gamble Company**

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, светло си на, зелена, жолта бела

(531) 02.09.01;25.01.19;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени и/или гаќи за еднократна употреба направени од хартија и/или целулоза

(210) **TM 2018/756** (220) 27/07/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Анастасовски Димитар**

ул. Коста Новакоски бр. 14/1-63, Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена, црвена, сива
(531) 24.17.02;26.11.11;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 агенции за вработување

(210) ТМ 2018/757 (220) 30/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4, Куманово, МК
(540)



(531) 25.01.19;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 подготвени производи од месо
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со месни преработки

(210) ТМ 2018/765 (220) 30/07/2018
(442) 31/10/2018

(731) Deva Holding A.Ş.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.
1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Demoxif

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/776 (220) 01/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) Huntsman International LLC
10003 Woodloch Forest Drive, The
Woodlands, TX 77380, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HUNTSMAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии, полиуретани, полимери и пре-полимери кои се користат во индустријата, производство, наука и фотографија; хемикалии, полиуретани, полимери и пре-полимери за употреба во земјоделството, градинарството и шумарството; непреработени вештачки смоли, непреработена пластика; субстанции за штавење; лепила за употреба во индустријата и производството; спојувачи за употреба во индустријата; лепаци за употреба во индустријата; непреработени синтетички смоли; површинско-активни агенти
кл. 2 бои, политури, лакови; емајли (политури); заштитници од 'рѓа и скапување на дрво; бои; нагризувачи; непреработени природни смоли; метали во форма на фолија и прашкаста форма за употреба при боење, декорирање, печатење и уметност; пигменти; бои (материјали што се користат како бои); обојувачи

кл. 17 полу-обработени пластични производи;полу-обработени синтетички смоли;пластика во пресувана форма (полу-преработена) за употреба во производството на производи;материјали за пакување, затнување и изолација;електрични, изолациони, термално изолациони и звучно изолациони материјали и пластика, за производството на делови во форма на листови, коцки и прачки;свитливи цевки, неметални;полу-обработени материјали и

производи базирани на смола за обложување, полнење, спојување, лепење, завршување, репарирање, инсталирање, составување и изолирање, гореспоменатите производи исто за користење во врска со камења вклучувајќи мермер и гранит;синтетички смоли кои се користат во производство и завршување на мермер и гранит;елестични пасти за полнење, спојување, лепење, завршување, репарирање, инсталирање, составување и изолирање на материјали и производи;средства за потполнување;материјали за лепење, обложување и полнење на база на епоксидни смоли;јаглеродни наноцевки, имено, завршени јаглеродни наноцевки во форма на подлошки, листови, ленти, и предива за употреба во воздухо-космички, одбрамбени, морнарички, авијациски, медицински направи, автомобилски, енергетски, за телесна заштита, електроника за широка потрошувачка, и производи за широка потрошувачка

(210) **TM 2018/777** (220) 01/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела и сите нијанси на зелена и сива боја

(531) 26.04.18;26.11.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за белење и други супстанции што се користат при перење;производи за чистење, полирање, триење и абразивни средства;сапуни;парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса;средства за чистење на забите

(210) **TM 2018/778** (220) 01/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела и сите нијанси на зелена и сива боја

(531) 26.04.18;26.11.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за белење и други супстанции што се користат при перење;производи за чистење, полирање, триење и абразивни средства;сапуни;парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса;средства за чистење на забите

(210) **TM 2018/779** (220) 03/08/2018
(442) 31/10/2018



(731) **SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA**
(trading as **SEIKO HOLDINGS**
CORPORATION)

5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LORUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 паметни часовници; паметни телефони во форма на часовници

(210) **TM 2018/780** (220) 03/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Qualcomm Incorporated**

5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

QUALCOMM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; централни процесорски единици (CPU); интегрирани кола; микропроцесори; микроконтролери; полупроводници; модеми; сензори; полначи за батерии; акцелерометри; процесори за апликации; акцелератори за компјутерски хардвер; струјни табли; склопови за струјни табли; кола за конверзија на податоци; уреди за складирање податоци, имено транспондер чипови и тагови и пакети картички кои го содржат истото; развојни табли, евалуациски табли и референтни дизајн комплекти за полупроводници, сензори и софтвер; контролори на дигитални сигнали;

процесори за дигитален сигнал; директни дигитални синтисајзери; слушалки за во уво; електронски картички за пристап; електронски идентификациски картички; електронски етикети, електронски налепници и електронски тагови за идентификација и безбедносни цели; електронски билети; електронски стегачи за рачен зглоб; слушалки за на глава; електроника со висока моќност, имено засилувачи на радиофреквенции (RF), високи странични прекинувачи и сензори за батерии; микроплочи; микрокомпјутери; мобилни телефони; уреди на кои што е овозможена технологијата на блиско теренска комуникација (NFC); транзистори за радиофреквенции; кориснички интерфејси за електронски уреди; безжични комуникациски уреди за снимање, организирање, пренесување, примање, манипулирање и преглед на глас, текст, податоци, слика и аудио датотеки; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер, централни процесни единици (CPU), полупроводници, интегрирани кола, микроконтролери и компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; централни процесни единици (CPU); интегрирани кола; микропроцесори; микроконтролери; полупроводници; модеми; сензори; полначи за батерии; акцелерометри; процесори за апликации; акцелератори за компјутерски хардвер; струјни табли; склопови за струјни табли; кола за конверзија на податоци; уреди за складирање податоци, имено транспондер чипови и тагови и пакети картички кои го содржат истото; развојни табли, евалуациски табли и референтни дизајн комплекти за полупроводници, сензори и софтвер; контролори на дигитални сигнали; процесори за дигитален сигнал; директни дигитални синтисајзери; слушалки за во уво; електронски картички за пристап; електронски идентификациски картички; електронски етикети, електронски налепници и

електронски тагови за идентификација и безбедносни цели; електронски билети; електронски стегачи за рачен зглоб; слушалки за на глава; електроника со висока моќност, имено засилувачи на радиофреквенции (RF), високи странични прекинувачи и сензори за батерии; микроплочи; микрокомпјутери; мобилни телефони; уреди на кои што е овозможена технологијата на блиско теренска комуникација (NFC); транзистори за радиофреквенции; кориснички интерфејси за електронски уреди; безжични комуникациски уреди за снимање, организирање, пренесување, примање, манипулирање и преглед на глас, текст, податоци, слика и аудио датотеки; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер, централни процесни единици (CPU), полупроводници, интегрирани кола, микроконтролери, и анализа и трага, сите за употреба во развојот на самостојни софтверски програми што се користат во уреди како мрежни прекинувачи, модули за контрола на моторот, КЕТ-скен машини, контролори за индустриска автоматизација, авионика и безжични телефони; развојни алатки базирани на компјутерски хардвер и компјутерски софтвер, имено, компилатори, отстранувачи на грешки (дебагери), интегрирани развојни средини, контрола на работа, анализа на настан и трага, сите за употреба во развојот на самостојните софтверски програми што се користат во индустриските, потрошувачките и автомобилските апликации; компјутерски хардвер и компјутерски софтвер за пренесување, складирање, конвертирање и прикажување на податоци за медицински уреди (помагала); компјутерски хардвер и софтвер за креирање, програмирање, контрола, кодирање, скенирање, читање и толкување на RFID и NFC чипови и тагови; компјутерски софтвер за полнење паметни телефони, таблети и мобилни електронски

уреди; компјутерски софтвер за овозможување на функционалноста на системите, апаратите и опремата за безбедност и тестирање; компјутерски софтвер за овозможување на функционалноста на сензорите за употреба во автомобилските, потрошувачките, индустриските и медицинските апликации; компјутерски софтвер за управување со компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за следење; компјутерски софтвер, хардвер и чипсетови за употреба со безжични комуникациски апарати, потрошувачки електронски уреди, паметни телефони, дигитални камери, IP камери, дренови, беспилотни летала (UAVS) и мобилни компјутери погодни за носење; компјутерски периферни уреди за обработка на дигитални сигнали, за обработка на податоци за позадина и информации за компјутерски оперативни системи, за следење на корисничка активност и локација, за овозможување на активирање на говор и допир и за откривање на сетилни знаци и лансирање апликации кои одговараат на специфични сетилни знаци и компјутерски софтвер, хардвер и чипсетови за употреба со овие производи; компјутерски софтвер, хардвер и чипсетови за стримување музика и за синхронизирање на аудио звучници во уреди за потрошувачка електроника; компјутерски софтвер, имено компилатори, поврзувачи, помошен софтвер за поддршка во развојот на самостојни програми, и софтвер за помагање во развојот на објектно ориентирани софтверски апликации, како што се системите за бази на податоци; компјутерски софтвер, имено оперативни системи, пакети за поддршка на платформа (BSPS), софтвер за технологијата на виртуелизација, софтвер за хипервизор, вграден софтвер, софтвер за апликациски програмски интерфејс (API), софтверски



библиотеки кои се користат за создавање на друг компјутерски софтвер; софтвер за апликации за автомобилските, потрошувачките, здравствените, медицинските, воздухо-космичките, воените, целуларните и мобилните комуникациски, вмрежувачки, за контрола на моторот, за паметна енергија, и индустриските апликации, протоколни стекови (апстрактни податочни типови), софтвер за конфигурација, и софтвер за оптимизација; софтвер за филтрирање на содржини, имено, компјутерски софтвер за контролирање на содржината која е достапна за корисникот; софтвер за контролна рамнина; софтвер за податочна рамнина; апарати за обработка на податоци и софтвер за овозможување, контролирање, управување и следење на сите аспекти на системот за плаќање и/или пристап без употреба на хартија, со употреба на RFID (радиофреквенциска идентификација) и/или NFC (блиско теренска комуникација) технологија, вклучувајќи и овозможување на корисниците да ги надополнат своите платежни сметки од далечина; софтвер за длабока инспекција на мрежни пакети со податоци; компјутерски софтвер кој може да се преземе за развој на компјутерски хардвер и софтвер за чипсетови за безжични уреди; софтвер за безбедност на потфати (дејства) за употреба гејтвеј (порти) и други мрежни уреди за да се обезбеди мрежна безбедност; софтвер за огнен ѕид; интегриран софтвер за мрежно поврзување, безбедност и соработка; софтвер за безбедност на интернет; софтвер за откривање и спречување на упад; софтвер за балансирање на оптоварување; оперативен софтвер за VPN (виртуелна приватна мрежа); интегрирани кола, компјутерски хардвер и софтвер за обработка на сигнали во безжични комуникациски апарати, уреди за потрошувачка електроника, преносливи медиумски уреди, мобилни уреди

за играње, џебни компјутерски уреди, и паметни телефони; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; компјутерски уреди за мрежен интерфејс; електронски, електротехнички и електромагнетни модули; опрема за обработка на податоци; апарати за складирање на податоци; интерфејси за компјутери; паметни картички; интегрирани кола за паметни картички; RFID чипови и тагови; компјутерски хардвер и софтвер за креирање, програмирање, контролирање, кодирање, скенирање, читање и толкување на RFID чипови и тагови; безконтактни паметни картички; паметни картички со двоен интерфејс; интегрирани кола со двоен интерфејс кои овозможуваат врска помеѓу безконтактните картички и контактните картички; пишувачи и читачи за безжичен пренос до и од транспондер чиповите; електронски апарати за пишување и читање на безжичен пренос до и од транспондер чиповите; компјутерски програми за контрола на пренос на податоци до и читање на податоци од транспондер чиповите; машини за обработка на податоци за одредување на цена користејќи транспондер чипови; кодирани паметни картички; компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди кои се користат за целите на контрола на пристап и автентикација; уреди за следење на активност погодни за носење; компјутерски периферни уреди погодни за носење; паметни телефони; телекомуникациски апарати погодни за носење; мулти-кор процесори (процесори со повеќе јадра); интегрирани кола за специфични апликации (ASICs); интегрирани кола вградени со софтвер; сигнални процесори; дигитални сигнални процесори (DSPs); векторски процесори; векторски сигнални процесори; комуникациски процесори; мрежни процесори што се

користат во мрежна и телекомуникациска опрема; хардверски акцелератори за специфични апликации; безжични основнопојасни (baseband) процесори; базни станици на чип, имено безжични базни станици на чип; интегрирани кола, имено чипови на системска основа и системи на чип (SOC); мулти-кор микроконтролери (микроконтролери со повеќе јадра); полупроводнички чип сетови составени главно од полупроводнички чипови; модули на интегрирани кола во форма на полупроводнички пакети и пакување, имено редистрибуирано чип-пакување (RCP) и системи-во-пакет (SiP); електрични транзистори за радио фреквенција (RF); полупроводници за радио фреквенција; сензори, имено, инерцијални сензори, сензори за притисок, магнетни сензори, сензори за допир, сите за употреба во автомобилски, потрошувачки и индустриски апликации; сензори за близина; радарски сензори; капацитивни сензори; сензори за забрзување; жиро сензори; сензори за компјутерски интерфејси кои содржат софтвер, фирмвер и чипови за електронски интегрирани кола; сензорски системи кои се состојат од сензори, компјутерски софтвер, микропроцесори, микроконтролери и логички или безжични протоколи за овозможување на функционалност на сензорите за употреба во автомобилски, потрошувачки и индустриски апликации; електронски тест инструменти за развивање и тестирање на системи базирани на микропроцесор; полупроводнички мемории; полупроводнички уреди, микроконтролери, интегрирани кола, струјни табли, чипсетови, сите за управување со оперативната фреквенција, напон и струја, оптимизација на статична и динамична струја, управување со струја, оптимизација на струја или намалување на струја; полупроводници, сензори и софтвер за употреба во

автомобилските, потрошувачките, воздухо-космичките, воените, целуларните и мобилните комуникациски, врежувачки, за контрола на моторот, за паметна енергија, и индустриските апликации; полупроводници и софтвер за употреба во здравствените и медицинските апликации; полупроводници, сензори и софтвер за употреба во безжично поврзување, управување со батерии, паметна мрежа, паметни мерни апликации, моторни единици за контрола (ECUs) и системи за следење на притисокот во гумите (TPMS); микроконтролери, фирмвер, сензори, и радиофреквенциски (RF) и аналогни струјни уреди за употреба со енергетски ефикасни безжични полначи; печатени струјни табли имено евалуациски табли и референтни дизајн комплекти кои се состојат од софтвер за полупроводници, сензори и софтвер; полупроводници и софтвер за употреба во преносни медицински уреди, уреди за дијагностицирање и следење на пациентот, уреди за терапија и уреди за медицинско снимање; компјутерски апликациски софтвер, имено, компјутерски софтвер за употреба во апликации за мултимедијални, графички видео, аудио и нумерички интезивни пресметки; софтвер за префрлување на компјутерска мрежа; компјутерски конвергентен мрежен софтвер; компјутерски софтвер за мрежна соработка; софтвер за квалитет на услуга; софтвер за пристап до мрежа; умрежувачки софтвер за работа на чипсетови; умрежувачки софтвер за обработка на содржини; компјутерски софтвер, имено, фирмвер, апликации и развојни алатки, за употреба во обработка на мрежни содржини; софтвер за спречување на неуспех; софтвер за инспекција на мрежни пакети со податоци (stateful packet inspection - SPI); софтвер за инспекција на податоци пратени преку мрежа од апликација (stateful application inspection); софтвер за безбедност



на потфати (дејства); софтвер за безжичен радио контролер; софтвер за управување на командна линија; гласовен VoIP софтвер; видео VoIP софтвер; умрежувачки и безбедносен софтвер за употреба со опрема, портали, интегрирани пристапни уреди, рутери, прекинувачи, контролери, базни станици, хабови, како и безбедносни апарати за унифицирано управување со закани; помошен софтвер за олеснување на употребата на компјутери на оддалечени локации и за олеснување на комуникацијата помеѓу мобилните корисници преку мрежи; компјутерски софтвер за обезбедување сигурност на оддалечените корисници и за спроведување на компјутерски, софтверски и мрежни безбедносни мерки за оддалечените корисници; алатка за моделирање на софтвер на база на составен дел која содржи графички кориснички интерфејс, автоматски генератор на кодови и вградена база на знаење за употреба во брзиот дизајн, развој, имплементација, верификација и оптимизација на вградени апликации; софтвер за употреба во развој на други софтверски наслови; електронски публикации што може да се преземат и пребаруваат, имено референтни прирачници, упатства за корисникот, белешки за апликација и спецификации на производ на тема полупроводници, сензори и софтвер; упатства за користење во електронски формат набавен со горенаведеното

кл. 38 обезбедување информации од областа на телекомуникацијата и телекомуникациските информации кои се однесуваат на безжична комуникации и мобилни технологии; консултации во областа на телекомуникациските услуги, имено, пренос на глас, податоци, и документи преку телекомуникациски мрежи

кл. 42 обезбедување информации во областа на компјутерите, компјутерскиот софтвер и

компјутерските системи; обезбедување информации во областа на дизајнот и развојот на мрежното поврзување на компјутерските податоци; обезбедување информации во областа на мрежната безбедност и компјутерската безбедност; дизајн за други на интегрирани кола, полупроводници, микропроцесори, компјутерски хардвер и софтвер, и комуникациски софтвер и мрежи; развивање, дизајнирање и тестирање полупроводници, полупроводнички уреди, интегрирани кола, микроконтролери, процесори, радиофреквенциски (RF) уреди, сензори и софтвер, електротехнички и електромагнетни модули и нивни делови и градежни елементи, апарати за складирање на податоци, интерфејси, паметни картички, контролери за паметни картички, контролери за RFID чипови и тагови за други; развој на компјутерски софтвер во областа на мобилните апликации; дизајн и развој на безжични комуникациски системи за пренос и прием на глас, податоци и видео; дизајн и развој на технологија за полнење на батерии; дизајн и развој на системи за мрежно поврзување на податоци; дизајн и развој на системи за мрежна безбедност и компјутерска безбедност; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер за работа и контрола на дронови; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер за работа и контрола на работи; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер за работа и контрола на автомобили; обработка во облак (cloud computing) со софтвер за пренос, складирање, конвертирање и прикажување на податоци од медицински уреди; развивање на технологија за безжичен пренос на струја за употреба во полнење возила; платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски платформи за употреба во развивањето, програмирањето, градењето и прототипирањето на IOT (интернетот на

нештата) уреди; платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски платформи за безжично стекнување, пренос, конверзија и складирање на податоци од медицински уреди; обезбедување технички информации во областите на полупроводниците, полупроводничките уреди, интегрираните кола, микроконтролерите, процесорите, радиофреквенциските (RF) уреди, сензорите и софтверите; консултации во областа на телекомуникациската технологија; дизајн и развој на безжични комуникациски системи за цели за автентикација; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтверски апликации кои не може да се преземат, развојни платформи, како и развојни алатки кои им овозможуваат на софтверските развивачи (односно програмери) да развиваат, програмираат, изградат и прототипираат софтвер за интегрирани кола, чипови и опрема за обработка на податоци; услуги за компјутерско програмирање; истражување и дизајн на антени за скенирање, читање и толкување на RFID чипови и тагови; истражување и дизајн на NFC (блиско теренска комуникација) апарати, инструмент и опрема; советодавни услуги во однос на сето горенаведено

(210) ТМ 2018/782 (220) 06/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, бела и беж
(531) 05.09.17;25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пикантно лут кечап

(210) ТМ 2018/783 (220) 06/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена и бела
(531) 26.13.25;27.05.09;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечен крем за торти

(210) ТМ 2018/784 (220) 06/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) тиркизно сина, темно сина, светло сина, кафена, бела, зелена, окер, црна, жолта, беж, розева

(531) 05.07.06;25.01.19;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бела чоколада полнета со крем од кокос

(210) ТМ 2018/785 (220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Македонија“ бр. 27/2/22

1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела, кафена, зелена, окер, розова

(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни бонбони полнети со млечен крем

(210) ТМ 2018/786 (220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, темно кафена, светло кафена, зелена, црвена, портокалова, окер, бела

(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколаден флипс, чоколадни дражеи што во средината содржат екстрадирани житарици

(210) ТМ 2018/787 (220) 06/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп

ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) окер, темно кафена, светло кафена, зелена, портокалова, бела


(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.09

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десерт од бела чоколада полнета со
крем со вкус на кафе (лате макијато)

(210) **TM 2018/788** (220) 06/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, темно кафена, светло кафена,
зелена, портокалова, бела
(531) 08.01.23;25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десерт од темна чоколада полнета со
крем со вкус на кафе (еспресо)

(210) **TM 2018/789** (220) 03/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Five Guys Holdings, Inc, Virginia corporation**
10718 Richmond Highway Lorton 22079, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

FIVE GUYS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги на ресторани; ресторански
услуги што нудат хамбургери, чизбургери, хот
дог сендвичи, помфрит и милкшејкови; услуги
на ресторани со франшиза и други установи
вклучени во обезбедување на храна и
пијалаци подготвени за консумирање;
информативни и советодавни услуги во врска
со претходно наведените услуги

(210) **TM 2018/790** (220) 07/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **ПЗУ - ординација по општа
стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје**
**ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела
Вода, Скопје, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



(591) сива, розова и бела
(531) 26.01.18;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 материјал за пломбирање на заби
кл. 10 вештачки заби; вештачки заби
(комплети вештачки заби); заби (вештачки
заби)
кл. 44 забарство

(210) **TM 2018/791** (220) 07/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **ПЗУ - ординација по општа
стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје**
**ул. Антон Попов бр. 31 лок. 4, Кисела
Вода, Скопје, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



ДЕНТА-ЕС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 материјал за пломбирање на заби
кл. 10 вештачки заби; вештачки заби
(комплети вештачки заби); заби (вештачки
заби)

кл. 44 забарство

(210) **TM 2018/792** (220) 07/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC.**

**a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware**

**3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of
Ohio 44111, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(531) 26.02.01;26.15.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 мешавини за премачкување во вид на
боја за примена кај возила

(210) **TM 2018/798** (220) 10/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Bank of America Corporation (A**

**corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware)**

**100 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BOFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот; банкарски услуги; финансиски
услуги; финансиска анализа; менаџмент и
консалтинг; услуги на капитални инвестиции;
брокерство (услуги на посредување);
транзакции и тргување со финансиски
инструменти; обезбедување финансиски
информации; менувачки услуги за финансии,
хартии од вредност и стоки; финансиски
услуги како инвестициски услуги; услуги на
кредитни и дебитни картички; финансиско
истражување; и обезбедување на овие услуги
преку онлајн глобална компјутерска мрежа
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајн во врска со нив; услуги
на индустриска анализа и истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; компјутерско програмирање;
советување за компјутерски софтвер; анализа
на компјутерски системи; обезбедување на
онлајн компјутерски софтвер; обезбедување
на онлајн компјутерски софтвер за
пристапување до финансиски информации и
услуги преку онлајн глобална компјутерска
мрежа

(210) **TM 2018/799** (220) 10/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Alpargatas S.A.**

Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336, 14 andar, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP - Brazil - 04548-004, ES

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

HAVAIANAS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека; визири [заштита за глава]; капи; качкети; обувки; патики; чизми; сандали за капење (влечки); апостолки; сандали и секојдневни (неформални) чевли

(210) **TM 2018/800** (220) 10/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **SKSHU Paint Co., Ltd.**
518 Liyuan Road North, Licheng District, Putian, Fujian Province, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.11;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои за боене*; пигменти; мастило за печатење; бои; разредувачи за бои; шепак; премачкувачи за дрво [бои]; сврзувачки средства за бои; масла против 'рѓа; кит [природна смола]; лакови; основни премачкувачи; средства за заштита на дрво; средства за бојосување*; нагризувачки средства за кожа; смоли (природни смоли), во сурова состојба; метални листови за сликари, декоратери, печатари и уметници; метали во прав за сликари, декоратери, печатари и

уметници; сикативи [агенси за сушење] за бои, емајл [лакови] емајл за бојосување

(210) **TM 2018/807** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **David Allen & Co**
407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова
(531) 27.05.11;27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги и обуки; спроведување часови за обука и курсеви со методи за подобрување на индивидуалните и организациските вештини за продуктивност, комуникација, пишување, вештини за маркетинг и управување со времето; водење и организирање на семинари и работилници за да им помогнат на другите да развијат вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни навики за работа, техники за планирање и организација, и лична продуктивност и развој, и дистрибуција на материјали за обука во врска со истите; услуги за обезбедување на онлајн часови, семинари и за обука на претплатените членови во областа на индивидуална и деловна продуктивност, само-подобрување и управување со времето

(210) **TM 2018/808** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **David Allen & Co**



407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DAVID ALLEN COMPANY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги и обуки; спроведување часови за обука и курсеви со методи за подобрување на индивидуалните и организациските вештини за продуктивност, комуникација, пишување, вештини за маркетинг и управување со времето; водење и организирање на семинари и работилници за да им помогнат на другите да развијат вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни навики за работа, техники за планирање и организација, и лична продуктивност и развој, и дистрибуција на материјали за обуки во врска со истите; услуги за обезбедување на онлајн часови, семинари и за обука на претплатените членови во областа на индивидуална и деловна продуктивност, само-подобрување и управување со времето

(210) **TM 2018/809** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **David Allen & Co**
407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GETTING THINGS DONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги и обуки; спроведување часови за обука и курсеви со методи за подобрување на индивидуалните и организациските вештини за продуктивност, комуникација, пишување, вештини за

маркетинг и управување со времето; водење и организирање на семинари и работилници за да им помогнат на другите да развијат вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни навики за работа, техники за планирање и организација, и лична продуктивност и развој, и дистрибуција на материјали за обуки во врска со истите; услуги за обезбедување на онлајн часови, семинари и за обука на претплатените членови во областа на индивидуална и деловна продуктивност, само-подобрување и управување со времето

(210) **TM 2018/811** (220) 15/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Друштво за сметководство и консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ Скопје**
ул. Февруарски поход бр. 60/1-15, Скопје, МК
(540)




(591) златна и сива
(531) 20.07.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 смедководствени и финансиски услуги
кл. 45 правни услуги

(210) **TM 2018/814** (220) 15/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED**
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown
Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.15.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 управување, организација и администрација на малопродажни места, особено на облека, обувки и спортски производи; малопродажба на облека, обувки, торби и спортски производи; услуги за електронска трговија, имено, обезбедување на информации за производи преку телекомуникациски мрежи за цели на рекламирање и продажба; деловни услуги поврзани со обезбедување спонзорство

(210) **TM 2018/815** (220) 15/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED**

**Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown
Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin
15, IE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 управување, организација и администрација на малопродажни места, особено на облека, обувки и спортски производи; малопродажба на облека, обувки, торби и спортски производи; услуги за електронска трговија, имено, обезбедување на информации за производи преку телекомуникациски мрежи за цели на

рекламирање и продажба; деловни услуги поврзани со обезбедување спонзорство

(210) **TM 2018/816** (220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**

Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

IBONI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/817** (220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**

Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CRITEO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/819** (220) 14/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**

Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



TRIOMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/820** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

URIFUR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/821** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TICAGREX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/822** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TROMBOMELT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/823** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

THROMBOMELT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/824** (220) 14/08/2018
(442) 31/10/2018
(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac**
Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

KRITEO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/826** (220) 16/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат 158, Скопје, МК

(740) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ**

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, жолта

(531) 26.01.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белеење и други материи за перење;препарати за чистење, полирање, триење и нагризување;сапуни;парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса;препарати за нега на забите

кл. 9 научни, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна за живони, пивски слад

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, изнајмување рекпамен простор, рекламен материјал, рекламен простор, рекламирање преку радио и телевизија

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) **ТМ 2018/827** (220) 16/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги КЛИП**
МЕДИА ГРУП ДОО Скопје
11-ти Октомври 33 А, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

МАКФАХ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематгорафски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење,



сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; издавачка дејност; информации, радиодифузна дејност; новинско-издавачка дејност; графичка дејност; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на маж на годината; избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување сценски декор, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или

образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/828** (220) 17/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Deva Holding A.Ş.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Brontio

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/831 (220) 20/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ

ул. „50та Дивизија“ 43/3, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црна, црвена, зелена,
портокалова, кафена

(531) 05.09.15;07.01.09;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук - ајвар

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со конзервиран зеленчук - ајвар

(210) ТМ 2018/832 (220) 20/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) Производно услужно трговско
друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Карпош,
Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.17;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 машини за перење, машини за сушење,
машини за перење и сушење, ладилници без
замрзнувач, ладилници со замрзнувач,
замрзнувачи хоризонтални и вертикални,
вински ладилници, вградни ладилници со
замрзнувач, вградни ладилници без
замрзнувач, електрични шпорети,
комбинирани шпорети на газ и струја, гасни
шпорети, вградни рерни, вградни плотни,
микробранови печки, вградни микробранови
печки, вградни апарати за кафе, аспиратори,
машини за миење садови, вградни машини за
миење садови, електрични бојлери, проточни
бојлери, бојлери на гас, соларни бојлери,
комбинирани бојлери за парно, топлотни
пумпи, клима уреди инвертер и ON OFF, VRF
клима уреди, чилери, електрични радијатори
за бања, радијатори за бања за централно
греење, надворешни клима уреди, тостери,
блендери, апарати за правење леб, фритези,
електрични бокали, електрични скари,
соковници, електрични машини за мелење
месо, миксери, сецкалки, кујнски ваги,
кафемати, решоа, фенови, обликувачи за
коса, депилатори, машинки за
потстрижување, машинки за бричење, подни
ваги, правосмукалки, пегли, освежувачи и
навлажнувачи на воздух, апарати за
филтрирање вода, ТВ акцесоари (далечински
управувач, држач за ТВ), телевизори, SET Top
Box и Антени
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
на машини за перење, машини за сушење,
машини за перење и сушење, ладилници без
замрзнувач, ладилници со замрзнувач,
замрзнувачи хоризонтални и вертикални,
вински ладилници, вградни ладилници со
замрзнувач, вградни ладилници без
замрзнувач, електрични шпорети,
комбинирани шпорети на гас и струја, гасни
шпорети, вградни рерни, вградни плотни,

микробранови печки, вградни микробранови
печки, вградни апарати за кафе, аспиратори,
машини за миене садови, вградни машини за
миене садови

(210) ТМ 2018/833 (220) 21/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) Приватно Средно Училиште
АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје
ул. Даме Груев бр. 16, БЦ Пало-Бјанка/6-ти
кат, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сина црвена, жолта
(531) 26.03.06;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал,
фотографии, канцелариски материјал, лепила
за канцелариска и куќна употреба; материјали
кои ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени
во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(210) ТМ 2018/834 (220) 22/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) Производно услужно трговско
друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 21, Карпош,
Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела
(531) 27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 машини за перење, машини за сушење,
машини за перење и сушење, ладилници без
замрзнувач, ладилници со замрзнувач,
замрзнувачи хоризонтални и вертикални,
вински ладилници, вградни ладилници со
замрзнувач, вградни ладилници без
замрзнувач, електрични шпорети,
комбинирани шпорети на газ и струја, гасни
шпорети, вградни рерни, вградни плотни,
микробранови печки, вградни микробранови
печки, вградни апарати за кафе, аспиратори,
машини за миене садови, вградни машини за
миене садови, електрични бојлери, проточни
бојлери, бојлери на гас, соларни бојлери,
комбинирани бојлери за парно, топлотни
пумпи, клима уреди инвертер и ON OFF, VRF
клима уреди, чилери, електрични радијатори
за бања, радијатори за бања за централно
греење, надворешни клима уреди, тостери,
блендери, апарати за правење леб, фритези,
електрични бокали, електрични скари,
соковници, електрични машини за мелење
месо, миксери, сецкалки, кујнски ваги,
кафемати, решоа, фенови, обликувачи за
коса, депилатори, машинки за
потстрижување, машинки за бричење, подни
ваги, правосмукалки, пегли, освежувачи и

навлажнувачи на воздух, апарати за филтрирање вода, ТВ акцесоари (далечински управувач, држач за ТВ), телевизори, SET Top Box и Антени
 кл. 35 услуги на продажба на големо и мало на машини за перење, машини за сушење, машини за перење и сушење, ладилници без замрзнувач, ладилници со замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и вертикални, вински ладилници, вградни ладилници со замрзнувач, вградни ладилници без замрзнувач, електрични шпорети, комбинирани шпорети на гас и струја, гасни шпорети, вградни рерни, вградни плотни, микробранови печки, вградни микробранови печки, вградни апарати за кафе, аспиратори, машини за миеење садови, вградни машини за миеење садови

(210) **TM 2018/835** (220) 22/08/2018
 (442) 31/10/2018

(731) **Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје**

бул. Патризански одреди - Porta Vlae - блок 4, Карпош, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

**ARE
 YOU
 RECYCLING?**

(591) зелена, црна и бела
 (531) 27.05.09;27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; амбалажирање на производи, завиткување на стока, испорака /дистрибуција/ на производи, истоварување, контејнери за складирање (изнајмување контејнери за складирање), магацини, отпадоци (превезување и истоварување отпадоци), превоз на стока
 кл. 40 обработка на материјали; отпадоци (обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре (рециклажа на ѓубре и отпадоци)

(210) **TM 2018/836** (220) 23/08/2018
 (442) 31/10/2018

(731) **IMPALA COSMETICS LTD 53B**
"17-ti Yanuari" str. BG-8800 Sliven, BG
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

IMPALA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 препарати за белење и други супстанции за перење; средства за чистење, полирање, чистење и абразиви; немедицирани сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; паста за заби; абразиви; астрингенти за козметички цели; сода алкален раствор; амонијак [испарливи алкалии] [детергент]; антистатички препарати за домаќинство; глазура за перење; ароматични [етерични масла]; подготовки за мирис на воздух; миризлива вода; ѓогирани стапови; миризлива дрво; ароми одторти [есенцијални масла]; ароми за пијалоци [есенцијални масла]; сапун од бадем; бадемово масло; бадемово млеко за козметички цели; бадијански екстракт; балми, освен за медицински цели; креми за белење на



кожата; вода за дезинфицирање; масло од бергамот; бои за брада; бои за коса; козметички бои; камења за бричење [астрингенси]; украсни трансфери за козметички цели; вазелин за козметички цели; козметички препарати за бањи; средство за миене на уста, за немедицински цели; хидроген пероксид за козметички цели; восок за депилирање; восок за мустаќи; восок за чевли; восок на кројачи; восок на чевлар; восоци за кожа; вулкански пепел за чистење; конзервиран воздух под притисок за чистење и за чистење на прашина; гелови за белеење на заби; гелови за масажа, освен за медицински цели; гераниол; сјај за усни; шмиргла; козметички препарати за нега на кожа; шминка; маскара; дезодоранси за домашни миленици; дезодоранси за човечка употреба или животни; дезодорански сапун; налепници за нокти; депилатори; детергенти, освен за употреба во производните операции и за медицински цели; дијамантин [абразиви]; триполи камен за полирање; екстракт од цвеќиња [парфеми]; етерични масла; есенцијални масла од лимон; есенцијални масла од цитрон; етерични есенции; масло од јасмин; препарати за чистење протези; сода за белење; препарати за белење на кожа; препарати за белење [деколоранти] за козметички цели; соли за белење; лажни трепки; козметички препарати за трепките; лепила за поставување на лажни трепки; лажни нокти; поттурис [мириси]; крпи импрегнирани со детергент за чистење; јонон [парфимерија]; косцки сапун; камења за измазнување; есенцијални масла од кедрово дрво; килибар [парфем]; козметички колекции; маски за убавина; козметички препарати за слабеење; козметика за веѓи; козметика за животни; перење скроб; кожни конзерванси [полирање]; квилија кора за перење; корунд [абразиви]; белење; крем за чевли; козметички креми; препарати за маска за коса;

хена [козметичка боја]; марамчиња импрегнирани со козметички лосиони; лаванда вода; масло од лаванда; лак за нокти; препарати за отстранување на лак; препарати за отстранување лакови; ленти за освежување на воздухот; лепила за козметички цели; лепила за поставување лажна коса; подготовки за да се направат сјајни лисја на растенија; лосиони за козметички цели; лосиони после бричење; масти за козметички цели; масла за козметички цели; масла за парфеми и мириси; масла за тоалетски цели; масла за чистење; масло од гаултерија; нане за парфем; екстракт од нане (есенцијално масло); карбиди од метал [абразиви]; моливи за веѓи; козметички моливи; мошус [парфимерија]; неутрализатори за постојано мавтање; скроб глазура за перење; разредувачи, освен за употреба во производните процеси; восок од коблетници; еаи бе со1о\$пе; ткаенина за омекнување на ткаенината за перење; бои за тоалетна употреба; памучна волна за козметички цели; памучни стапчиња за козметички цели; восок за перење; парфеми; основи за цветни парфеми; пасти за бричење; пемзан; белило за перење; песок; сува крпа; восок за под; восок за полирање; камења за полирање; креми за полирање; подготовки за полирање; полирање на протези; полирање на мебел и под; помади за козметички цели; креда за чистење; препарати за чистење; нелизгачки восок за подови; нелизгачки течности за подови; лак за чевли; препарати за бричење; подготовки за шминка; премазнување [скроб]; подготовка за лични санитарни или дезодоранси [тоалети]; преработки од перење; препарати за отстранување бои; подготовки за полирање; препарати за дезинфекција [парфеми]; препарати за отстранување на бои; отстранувачи на возок за под [пречистување препарати]; препарати за отстранување 'рѓа; препарати за нега на

нокти; препарат за деблокирање на одводни цевки; препарати за чистење на тапети; препарати за перење; отстранувачи на дамки; препарат за сјај [блесок]; препарати за отстранување шминка; препарат за сончање [козметика]; препарати за мелење; средства за сушење машини за миене садови; препарати за суво чистење; препарати за алое вера за козметички цели; антиперспиранти [прибор за лична хигиена]; прашок за шминка; раствори за перење; масло од роза; сапун за бречење; сапун за осветлување на текстил; антиперспирант сапун; сапун за антиперспирација на нозе; сафрол; силиконски карбид [абразив]; синеење на алишта; препарати за сончање; сода за миене, за чистење; соли за бања, не за медицински цели; спреј за коса; спрејови за освежување на здивот; алуминиумски камења [астрингенси]; кеси за парфимирање ткаенини; суви шампони; пудра во прав, за употреба во тоалетот; темјан; терпени (есенцијални масла); терпентин, за одмастување; масло од терпентин за одмастување; течности за чистење на шофершајбната; тоалетна вода; млеко за чистење за тоалет; сува хартија; абразивна хартија; хартија за полирање; хелиотропин; хемикалии за осветлување на бојата за домаќинство (перење); руж за полирање; кармини; шампони

(210) ТМ 2018/837 (220) 21/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, светло/темно сина,
розева, окер, зелена, тебет

(531) 01.11.08;02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 бебешки влажни марамчиња за
чувствителна кожа

(210) ТМ 2018/838 (220) 23/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) Друштво за угостителство, трговија и
услуги МАГНУМ ХОСПИТАЛИТИ ЛИМИТЕД
ДООЕЛ Скопје

ул. 1732 бр. 4 лам. Б/лево влез 1 кат 1 стан
2, Скопје, МК

(540)



(591) црна, светло сина, златна и црвена

(531) 26.01.12;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување;
бироа за сместување (хотели, пансиони);
бифеа;

изнајмување за времено сместување;

изнајмување столови, маси, чаршафи и
стакларија;

изработка на скулптура од храна;



кантини;

кафетерии (експрес ресторани);

ресторани;

ресторани со самопослужување;

рецепциски услуги за привремено сместување (управување со пристигнувања и заминувања);

служење храна и пијалаци;

снек-барови;

услуги во барови;

хотели

(210) **TM 2018/839** (220) 23/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd No.1377-1, Yinhai International Business Center, Chouzhou Road, Yiwu City, Zhejiang Province, , CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

KeMei

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 машинки за потстрижување брада; витлери; машинки за бричење, електрични и неелектрични; инструменти за потстрижување коса, електрични и неелектрични; машинки за депилација, електрични и неелектрични; електричен прибор за маникирање; кутии за брич; ножици; жилети; апарати за дупчење

уши; направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса) неелектрични; виткачи за трепки; инструменти за виткање; пегли, неелектрични; рачни алати кл. 11 фенови за коса; вентилатори (електрични вентилатори) за лична употреба; уреди на пареа за пеглање ткаенини; апарати и машини за прочистување на воздухот; ламби на свиткување; ламби; греалки за нозе, електрични или неелектрични; грејачи за пегли; испарувачи; апарати со пареа за лице [сауни]; апарати за чадење што не се за медицинска употреба; апарати за дезинфекција; уреди за прочистување вода; електрични радијатори кл. 21 четки за заби, електрични; чешли; рачни апарати за чистење; електрични распрскувачи на средства против комарци; вакумски шишиња; уреди за отстранување влакна од облека, електрични или неелектрични; бришачи за под со реси; козметички прибори; четки за заби; тоалетни прибори; прибори за кујна

(210) **TM 2018/840** (220) 24/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Combo Lite Neo

(531) 27.01.02

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели,

изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизингтелекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии,

компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2018/841 (220) 24/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) Палензовска Електролукс Силвана ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах бр.52, 7000, Битола, МК (540)



(591) бела, црна
(531) 05.01.01;06.03.14;26.01.18
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) ТМ 2018/842 (220) 24/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) Палензовска Електролукс Силвана and Битола и Електролукс ДООЕЛ - Битола ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах бр.52, 7000, Битола, МК and ул. Цар Самоил бр. 36 П.фац бр. 52, Битола, МК (540)



(591) бела, жолта
(531) 27.05.09;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/845** (220) 29/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **ТАИБОКСИНГ-МАИ ТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Куманово ул. Страшо Арсовски бр. 10/3-2, 1300, Куманово, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, црна, бела
(531) 02.01.08;25.01.19;27.01.06
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 спортски и културни активности, организирање спортски натпревари, организирање време на спортски натпревари, изнајмување спортски терени, обезбедување спортска опрема, услуги на спортски кампови, практична обука (демонстрирање), обука (тренирање), забава, обезбедување услови за рекреирање

(210) **TM 2018/846** (220) 29/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Vem Ilac San. ve Tic A.S.**

Sogutozu Mahallesi 2177. Cadde No 10B49, Ankara, TR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје (540)

VASPARIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2018/847** (220) 30/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Monster Energy Company, a Delaware corporation**

1 Monster Way Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

UNLEASH THE ULTRA BEAST!

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 нутритивни додатоци во исхрана; нутритивни додатоци во течна состојба; билни напитки; нутритивни напитки; напитки збогатени со витамини; напитки збогатени со нутриенти; напитки збогатени со аминокиселини; напитки збогатени со билки
кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително газирани и енергетски пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и подготовки за правење пијалоци, вклучително и газирани и енергетски пијалоци; пиво

(210) **TM 2018/848** (220) 30/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Monster Energy Company, a Delaware corporation**

1 Monster Way Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER ENERGY ULTRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 нутритивни додатоци во исхрана; нутритивни додатоци во течна состојба; билни напитки; нутритивни напитки; напитки збогатени со витамини; напитки збогатени со нутриенти; напитки збогатени со аминокиселини; напитки збогатени со билки
кл. 32 безалкохолни пијалаци, вклучително газирани и енергетски пијалаци, сирупи, концентрати, прашоци и подготовки за правење пијалаци, вклучително и газирани и енергетски пијалаци; пиво

(210) **TM 2018/849** (220) 30/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Monster Energy Company, a Delaware corporation**

1 Monster Way Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER ENERGY

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 5 нутритивни додатоци во исхрана; нутритивни додатоци во течна состојба; билни напитки; нутритивни напитки; напитки збогатени со витамини; напитки збогатени со нутриенти; напитки збогатени со аминокиселини; напитки збогатени со билки

кл. 32 безалкохолни пијалаци, вклучително газирани и енергетски пијалаци, сирупи, концентрати, прашоци и подготовки за правење пијалаци, вклучително и газирани и енергетски пијалаци; пиво

(210) **TM 2018/850** (220) 30/08/2018
(442) 31/10/2018

(731) **Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски**

ул. Гиго Михајловски бр. 9, 1000, Скопје,
МК and ул. Емил Зола бр. 10, Скопје, МК
(540)



(591) сина, бела
(531) 27.05.17; 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи; модни додатоци, ремени, марамы, жартели, држачи за кошули, шалови

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управувањето со работа; канцелариски работи; организирање на модни ревији за рекламни и комерцијали цели; увоз-извоз и трговија на големо и мало со: облека, обувки и капи; модни додатоци, ремени, марамы, жартели, држач за кошули, шалови; тантела и везови, панделки и гајтани, петлици, закачки и окца, топуски изгли; брошеви [додатоци на облека], значки за облека што не се од благородни метали

кл. 45 обезбедување информации за мода; Советодавни услуги од областа на модата;

услуги на персонални консултации од областа на модата

(210) **TM 2018/852** (220) 31/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

LENOR BLUSH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за перење и други средства за употреба при перење алишта; препарати за чистење, нега и обработка и забавување на ткаенини; омекнувачи за ткаенини, средства за подобрување на кондицијата на ткаенините

(210) **TM 2018/853** (220) 31/08/2018

(442) 31/10/2018

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

LENOR CHARM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за перење и други средства за употреба при перење алишта; препарати за чистење, нега и обработка и забавување на ткаенини; омекнувачи за ткаенини, средства за подобрување на кондицијата на ткаенините

(210) **TM 2018/857** (220) 04/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Сегментс Ресеарч ДООЕЛ Скопје**

ул. Антон Попов бр. 16/1-20, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова и бела

(531) 26.15.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг истражување и бизнис истражување

кл. 42 истражување и развој за други

(210) **TM 2018/862** (220) 05/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Иван Јанков**

ул. Тодор Александров 39/5, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, портокалова, темно розева

(531) 27.05.12;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 организирање на натпревари (образование или забава), организирање на онлајн музички натпревари

(210) **TM 2018/872** (220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **HP Hewlett Packard Group LLC, a**

Delaware limited liability company

11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX 77070, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(531) 26.11.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; лаптоп компјутери; компјутерски бележници (notebook); таблет компјутери; паметни телефони; опрема за обработка на податоци; компјутерска меморија; компјутерски хардвер; компјутерски периферни уреди; глумче (компјутерски периферен уред); дисплеј екрани; видео дисплеи; монитори (компјутерски хардвер); принтери за употреба со компјутери; сè-во-едно машини за копирање, скенирање, факс и принтање; компјутерски работни станици; мултифункционални електронски уреди за употреба за копирање, принтање, скенирање, видео снимање и/или пренесување на документи и слики и делови за гореспоменатото; скенери; фотокопири

кл. 35 услуги на онлајн продавници за малопродажба кои вклучуваат компјутери, таблет компјутери, компјутерски хардвер, принтери, и компјутерски периферни уреди; услуги на подвижни продавници за малопродажба кои вклучуваат компјутери, таблет компјутери, компјутерски хардвер, принтери, и компјутерски периферни уреди; обезбедување на вебстраница која има онлајн пазар за продавачи и купувачи на стоки и услуги за компјутери и принтање; управување со залихи во полето на материјали за компјутери и принтање; услуги на онлајн порачување во полето на материјали за

компјутери и принтање; услуги за малопродажни и онлајн продавници во полето на компјутерско мастило за печатење и тонер

(210) **TM 2018/873** (220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **FORD MOTOR COMPANY**

One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

F-MAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и нивните делови и додатоци, вклучувајќи тешки камиони и нивните делови и додатоци

(210) **TM 2018/874** (220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

MOBIL 1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; композити за гасење на пожар и за

превенирање од пожар;препарати за калење и лемење;субстанции за штавење на животински кожи и кожи од големи животни (hides);адхезиви кои што се користат во индустријата;заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти филери;компост, ѓубрива, гноива;биолошки препарати за употреба во индустријата и науката;трансмисиски флуиди кл. 4 индустриски масла и масти, восок;лубриканти;композити за абсорбирање на прашина, навлажување и врзување;горива и илуминанти;свеќи и фитили за осветлување;лубриканти;масла за подмачкување;масти;моторни масла;лубриканти за менувач;синтетички лубриканти за мотор кл. 37 градежни конструкции; поправка; инсталационски услуги; услуги на подмачкување на возила

(210) **TM 2018/875** (220) 10/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ Скопје**

ул. Антон Попов бр. 7-2/6, 1000, Скопје, МК

(740) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ**

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена,темно црвена

(531) 24.03.18;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 маркетинг, услуги при продажба на големо и мало со книги, списанија и друг

печатен материјал кл. 41 објавување на книги, списанија, брошури, весници и други печатен материјал, објавување онлајн на електронски книги и весници, преведување и толкување

(210) **TM 2018/894** (220) 18/09/2018

(442) 31/10/2018

(731) **Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas

75039-2298, US

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)



(531) 27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата, науката и

фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството; необработени вештачки смоли, необработена пластика; композити за гасење на пожар и за превенирање од пожар; препарати за калење и лемење; субстанции за штавење на животински кожи и кожи од големи животни (hides); адхезиви кои што се користат во индустријата; заптивачи/пополнувачи (putties) и други пасти филери; компост, ѓубрива, гноива; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; трансмисиски флуиди кл. 4 индустриски масла и масти, восок; лубриканти; композити за абсорбирање на



прашина, навлажување и врзување; горива и (540)
 илуминанти; свеќи и фитили за осветлување;
 лубриканти; масла за подмачкување; масти;
 моторни масла; лубриканти за менувач;
 синтетички лубриканти за мотор
 кл. 37 градежни
 конструкции; поправка; инсталациони
 услуги; услуги на подмачкување на возила



(210) **ТМ 2018/908** (220) 21/09/2018
 (442) 31/10/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и
 услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје
 ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, МК**

(740) Николчо Лазаров, адвокат
 Ул. Димитар Чуповски бр. 4/1-14, 1000, Скопје

(591) сива

(531) 05.03.11; 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, диететски
 супстанции за медицинска употреба

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	5	TM 2018/0816	11	TM 2018/0834	29	TM 2018/0633
1	TM 2018/0690	5	TM 2018/0817	11	TM 2018/0839	29	TM 2018/0634
1	TM 2018/0724	5	TM 2018/0819	12	TM 2018/0752	29	TM 2018/0635
1	TM 2018/0776	5	TM 2018/0820	12	TM 2018/0753	29	TM 2018/0636
1	TM 2018/0874	5	TM 2018/0821	12	TM 2018/0754	29	TM 2018/0637
1	TM 2018/0894	5	TM 2018/0822	12	TM 2018/0873	29	TM 2018/0638
2	TM 2018/0776	5	TM 2018/0823	14	TM 2017/1167	29	TM 2018/0757
2	TM 2018/0792	5	TM 2018/0824	14	TM 2018/0577	29	TM 2018/0783
2	TM 2018/0800	5	TM 2018/0828	16	TM 2013/0725	29	TM 2018/0826
3	TM 2013/0725	5	TM 2018/0846	16	TM 2016/0126	29	TM 2018/0831
3	TM 2018/0690	5	TM 2018/0847	16	TM 2018/0833	30	TM 2017/0417
3	TM 2018/0736	5	TM 2018/0848	17	TM 2018/0776	30	TM 2018/0587
3	TM 2018/0738	5	TM 2018/0849	18	TM 2018/0752	30	TM 2018/0588
3	TM 2018/0752	5	TM 2018/0908	18	TM 2018/0753	30	TM 2018/0589
3	TM 2018/0753	7	TM 2018/0747	18	TM 2018/0754	30	TM 2018/0590
3	TM 2018/0754	7	TM 2018/0748	20	TM 2018/0752	30	TM 2018/0591
3	TM 2018/0777	8	TM 2018/0753	20	TM 2018/0754	30	TM 2018/0592
3	TM 2018/0778	8	TM 2018/0839	21	TM 2018/0752	30	TM 2018/0593
3	TM 2018/0826	9	TM 2016/0126	21	TM 2018/0754	30	TM 2018/0594
3	TM 2018/0836	9	TM 2016/0834	21	TM 2018/0839	30	TM 2018/0595
3	TM 2018/0837	9	TM 2018/0526	24	TM 2018/0625	30	TM 2018/0752
3	TM 2018/0852	9	TM 2018/0527	24	TM 2018/0752	30	TM 2018/0754
3	TM 2018/0853	9	TM 2018/0718	24	TM 2018/0753	30	TM 2018/0782
4	TM 2018/0874	9	TM 2018/0779	24	TM 2018/0754	30	TM 2018/0784
4	TM 2018/0894	9	TM 2018/0780	25	TM 2013/0725	30	TM 2018/0785
5	TM 2013/0725	9	TM 2018/0826	25	TM 2016/0792	30	TM 2018/0786
5	TM 2018/0716	9	TM 2018/0827	25	TM 2018/0529	30	TM 2018/0787
5	TM 2018/0718	9	TM 2018/0842	25	TM 2018/0625	30	TM 2018/0788
5	TM 2018/0719	9	TM 2018/0872	25	TM 2018/0799	30	TM 2018/0826
5	TM 2018/0724	10	TM 2016/0792	25	TM 2018/0850	31	TM 2018/0826
5	TM 2018/0741	10	TM 2018/0718	29	TM 2014/0558	32	TM 2014/0558
5	TM 2018/0755	10	TM 2018/0753	29	TM 2018/0629	32	TM 2018/0847
5	TM 2018/0765	10	TM 2018/0790	29	TM 2018/0630	32	TM 2018/0848
5	TM 2018/0790	10	TM 2018/0791	29	TM 2018/0631	32	TM 2018/0849
5	TM 2018/0791	11	TM 2018/0832	29	TM 2018/0632	33	TM 2017/0161

33	TM 2017/0162
33	TM 2017/0163
35	TM 2014/0558
35	TM 2014/0558
35	TM 2016/0126
35	TM 2016/1047
35	TM 2016/1048
35	TM 2017/1167
35	TM 2018/0577
35	TM 2018/0587
35	TM 2018/0588
35	TM 2018/0589
35	TM 2018/0590
35	TM 2018/0591
35	TM 2018/0592
35	TM 2018/0593
35	TM 2018/0594
35	TM 2018/0595
35	TM 2018/0629
35	TM 2018/0630
35	TM 2018/0631
35	TM 2018/0632
35	TM 2018/0633
35	TM 2018/0634
35	TM 2018/0635
35	TM 2018/0636
35	TM 2018/0637
35	TM 2018/0638
35	TM 2018/0654
35	TM 2018/0718
35	TM 2018/0746

35	TM 2018/0756
35	TM 2018/0757
35	TM 2018/0811
35	TM 2018/0814
35	TM 2018/0815
35	TM 2018/0826
35	TM 2018/0831
35	TM 2018/0832
35	TM 2018/0834
35	TM 2018/0835
35	TM 2018/0840
35	TM 2018/0842
35	TM 2018/0850
35	TM 2018/0857
35	TM 2018/0872
35	TM 2018/0875
36	TM 2018/0732
36	TM 2018/0737
36	TM 2018/0739
36	TM 2018/0798
36	TM 2018/0841
37	TM 2018/0874
37	TM 2018/0894
38	TM 2016/0126
38	TM 2018/0318
38	TM 2018/0319
38	TM 2018/0320
38	TM 2018/0322
38	TM 2018/0323
38	TM 2018/0324
38	TM 2018/0325

38	TM 2018/0654
38	TM 2018/0780
38	TM 2018/0840
39	TM 2016/0126
39	TM 2018/0629
39	TM 2018/0630
39	TM 2018/0631
39	TM 2018/0632
39	TM 2018/0633
39	TM 2018/0634
39	TM 2018/0635
39	TM 2018/0636
39	TM 2018/0637
39	TM 2018/0638
39	TM 2018/0746
39	TM 2018/0826
39	TM 2018/0835
40	TM 2016/0126
40	TM 2018/0826
40	TM 2018/0835
41	TM 2016/0126
41	TM 2016/1047
41	TM 2016/1048
41	TM 2017/1167
41	TM 2018/0529
41	TM 2018/0654
41	TM 2018/0746
41	TM 2018/0807
41	TM 2018/0808
41	TM 2018/0809
41	TM 2018/0827

41	TM 2018/0833
41	TM 2018/0845
41	TM 2018/0862
41	TM 2018/0875
42	TM 2016/0126
42	TM 2018/0526
42	TM 2018/0527
42	TM 2018/0745
42	TM 2018/0780
42	TM 2018/0798
42	TM 2018/0826
42	TM 2018/0827
42	TM 2018/0840
42	TM 2018/0842
42	TM 2018/0857
43	TM 2017/0161
43	TM 2017/0162
43	TM 2017/0163
43	TM 2018/0789
43	TM 2018/0826
43	TM 2018/0838
43	TM 2018/0841
44	TM 2018/0790
44	TM 2018/0791
44	TM 2018/0826
44	TM 2018/0841
45	TM 2018/0811
45	TM 2018/0850

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/782
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/783
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/784
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/785
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/786
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/787
„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2018/788
„ГАТЕКС“ дооел Прилеп	МК/Т/ 2018/625
Alpargatas S.A.	МК/Т/ 2018/799
Amouage SAOC	МК/Т/ 2018/736
Bank of America Corporation (A corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware)	МК/Т/ 2018/798
BLACK COMMUNICATIONS (EUROPE) LIMITED	МК/Т/ 2016/834
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	МК/Т/ 2018/814
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	МК/Т/ 2018/815
CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna	МК/Т/ 2018/724
David Allen & Co	МК/Т/ 2018/807
David Allen & Co	МК/Т/ 2018/808
David Allen & Co	МК/Т/ 2018/809
Deva Holding A.Ş.	МК/Т/ 2018/765
Deva Holding A.Ş.	МК/Т/ 2018/828
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2017/417
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	МК/Т/ 2018/874
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	МК/Т/ 2018/894
Five Guys Holdings, Inc, Virginia corporation	МК/Т/ 2018/789
FORD MOTOR COMPANY	МК/Т/ 2018/873
GULLANE (THOMAS) LIMITED	МК/Т/ 2018/754
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/816
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/817
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/819
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/820
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/821
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/ 2018/822

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/ 2018/823
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	MK/T/ 2018/824
HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company	MK/T/ 2018/872
Huntsman International LLC	MK/T/ 2018/776
IMPALA COSMETICS LTD 53B	MK/T/ 2018/836
Intervet International B.V.	MK/T/ 2018/719
KUBOTA CORPORATION	MK/T/ 2018/747
KUBOTA CORPORATION	MK/T/ 2018/748
LRC Products Limited	MK/T/ 2016/792
LSC Communications US, LLC	MK/T/ 2016/126
MATTEL, INC.,	MK/T/ 2018/752
MATTEL, INC.,	MK/T/ 2018/753
MOBIAC SA	MK/T/ 2018/718
Monster Energy Company, a Delaware corporation	MK/T/ 2018/847
Monster Energy Company, a Delaware corporation	MK/T/ 2018/848
Monster Energy Company, a Delaware corporation	MK/T/ 2018/849
NBA Properties, Inc.	MK/T/ 2018/529
Pozavarovalnica Sava, d.d.	MK/T/ 2018/739
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2018/792
Qualcomm Incorporated	MK/T/ 2018/780
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	MK/T/ 2018/738
Rotam Agrochem International Company Limited	MK/T/ 2018/716
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)	MK/T/ 2018/779
SKSHU Paint Co., Ltd.	MK/T/ 2018/800
The Procter & Gamble Company	MK/T/ 2018/755
The Procter & Gamble Company	MK/T/ 2018/852
The Procter & Gamble Company	MK/T/ 2018/853
Unilever N.V.	MK/T/ 2018/777
Unilever N.V.	MK/T/ 2018/778
Vem Ilac San. ve Tic A.S.	MK/T/ 2018/846
YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd	MK/T/ 2018/839
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	MK/T/ 2018/318
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	MK/T/ 2018/319
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	MK/T/ 2018/320
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	MK/T/ 2018/322

Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	МК/Т/ 2018/323
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	МК/Т/ 2018/324
Акционерско друштво за поштенски сообраќај МАКЕДОНСКА ПОШТА во државна сопственост Скопје	МК/Т/ 2018/325
Анастасовски Димитар	МК/Т/ 2018/756
ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/161
ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/162
ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/163
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	МК/Т/ 2018/757
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/840
Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/732
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/587
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/588
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/589
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/590
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/591
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/592
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/593
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/594
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2018/595
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2013/725

Друштво за производство, трговија и услуги НЈЦК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/908
Друштво за сметководство и консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/811
Друштво за трговија и услуги КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/827
Друштво за угостителство, трговија и услуги МАГНУМ ХОСПИТАЛИТИ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/838
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ПАКОМАК ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/835
Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/875
ДУНА ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/526
ДУНА ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/527
ЕМ МЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1047
ЕМ МЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1048
Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ - Данче Наумовска Охрид	МК/Т/ 2018/577
Иван Јанков	МК/Т/ 2018/862
Јане Јосифовски	МК/Т/ 2018/746
КУИПУ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/745
Љупчо Јовановски	МК/Т/ 2014/558
Милошевска Марија	МК/Т/ 2017/1167
Муслија Хирије	МК/Т/ 2018/654
Ненад Пантовиќ and Кристијан Поповски	МК/Т/ 2018/850
ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/826
Палензовска Електролукс Силвана	МК/Т/ 2018/841
Палензовска Електролукс Силвана and Битола и Електролукс ДООЕЛ - Битола	МК/Т/ 2018/842
ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје	МК/Т/ 2018/790
ПЗУ - ординација по општа стоматологија ДЕНТА-ЕС Скопје	МК/Т/ 2018/791
Приватно Средно Училиште АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР Скопје	МК/Т/ 2018/833
ПРИНЦИП КОМЕРЦ - ПЕТАР ДООЕЛ	МК/Т/ 2018/831
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/832
Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/834
Сегментс Ресearчx ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/857
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2018/737
ТАИБОКСИНГ-МАИ ТАИ ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Куманово	МК/Т/ 2018/845
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/741
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/837
ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/690
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/629
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/630
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/631

ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/632
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/633
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/634
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/635
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/636
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/637
ХИТ 73 ДОО	МК/Т/ 2018/638



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **26691** (151) 24/10/2018
(210) ТМ 2009/893 (220) 09/09/2009
(181) 20/11/2017
(450) 31/10/2018

(732) **ATLAS Spolka z o.o.**

**ul.Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 105
PL-91-222 Lodz, PL**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за употреба во
индустријата, науката или фотографијата,
непреработени вештачки смоли;
непреработени пластични материјали;
формулации за гаснење пожар; препарати за
калење и лемење; хемиски субстанции за
презервирање на прехранбени производи;
субстанции за штавење: лепила за
индустриска употреба
кл. 2 бои, политури, лакови; презервативи
против 'рѓосување и против оштетување на
дрво; обојувачи (пишенти); растворувачи;
сирови природни смоли; метали во фолија
или во фарба на прав за молери, декоратори,
печатачи и уметници
кл. 17 каучук, гураперка, гума, азбест, лискун
и производи направени од овие материјали
што не се опфатени во други класи;
екструдирани производи од пластика за
употреба во производство; материјали за

пакување, затворање и изолирање;
еластични цевки, неметални
кл. 19 градежни материјали (неметални);
неметални цврсти цевки за градежништво;
асфалт, катран и битумен; неметални
подвижни градби; споменици, неметални

(111) **26627** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2011/1080 (220) 13/10/2011
(181) 13/10/2021
(450) 31/10/2018

(732) **Зоран Милошоски**

**ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид,
МК
(540)**

JORI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со безалкохолни пијалоци
кл. 43 услуги на подготвување на пијалоци

(111) **26629** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2011/1105 (220) 18/10/2011
(181) 18/10/2021
(450) 31/10/2018

(732) **Милка М.Трпеска**

**ул. Илинденска бр.190, Велгошти, Охрид,
МК
(540)**

GOGLA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

производство на пијалаци
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
 со безалкохолни пијалаци
 кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(111) **26601** (151) 12/10/2018
 (210) ТМ 2013/872 (220) 16/09/2013
 (181) 16/09/2023
 (450) 31/10/2018

(732) **КАРМЕЛА - 2000 ООД**
гр.Велико Трново 5000, Област Велико
Трново, община Велико Трново,
ул.Оплченска , No.64, BG
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) сина, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
 замена за кафе, брашно и производи од
 жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
 прашак за печење, сол, сенф, оцет, сосови
 (како мирудии), мирудии, мраз

(111) **26602** (151) 12/10/2018
 (210) ТМ 2015/560 (220) 22/05/2015
 (181) 22/05/2025
 (450) 31/10/2018

(732) **Нотарска Комора на Република**
Македонија
бул. 8-ми Септември бр. 2/1, Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 тефтери, брошури, картички,
 меморандуми, папки, патокази, збирки,
 списанија

кл. 25 маици, капи, ленти за врат, марами
 кл. 35 организација на советување, правни
 совети, организација на настани,
 изготвување правни мислења, посредување
 при патување на стручни семинари во
 странство и земјата
 кл. 45 правни услуги, нотарско работење

(111) **26603** (151) 12/10/2018
 (210) ТМ 2015/561 (220) 22/05/2015
 (181) 22/05/2025
 (450) 31/10/2018

(732) **Нотарска Комора на Република**
Македонија
бул. 8-ми Септември бр. 2/1, Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 тефтери, брошури, картички,
 меморандуми, папки, патокази, збирки,
 списанија

кл. 25 маици, капи, ленти за врат, марами
 кл. 35 организација на советување, правни
 совети, организација на настани,
 изготвување правни мислења, посредување
 при патување на стручни семинари во
 странство и земјата
 кл. 45 правни услуги, нотарско работење

(111) **26683** (151) 24/10/2018
 (210) ТМ 2015/1281 (220) 15/12/2015
 (181) 15/12/2025

(450) 31/10/2018

**(732) Сојуз на стопански комори на
Македонија**

**ул. Прашка бр. 23, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на имот и лица

(111) **26668** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2015/1282 (220) 15/12/2015
(181) 15/12/2025
(450) 31/10/2018

**(732) ИСК Македонија Национален
комитет на Интернационална стопанска
комора**

**ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје,
МК
(540)**



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на имот и лица

(111) **26665** (151) 24/10/2018
(210) ТМ 2015/1317 (220) 22/12/2015
(181) 22/12/2025
(450) 31/10/2018

**(732) OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware
Corporation**

**3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta,
Georgia 30326, US**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

OSHKOSH B'GOSH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на мало и онлајн услуги на продавница на мало вклучувајќи облека, обувки, капи/облека за глава, постелнина, чанти, мебел, играчки и сродни помошни производи за доенчиња и деца

(111) **26604** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2016/173 (220) 19/02/2016

(181) 19/02/2026

(450) 31/10/2018

(732) **ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО**
експорт-импорт

ул.516 бр. 66, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, зелена, бела,
црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамински препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината,
диететски напивки за медицинска употреба;
храна за бебиња

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, млеко и млечни производи, масла и
масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, производи од тесто и
слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет,
сосови (како мирудии), мирудии
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, семиња, пивски
слад

кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
и увоз и извоз со: витамински препарати,
диететски супстанции што се користат во
медицината, диететски напивки за

медицинска употреба;храна за
бебиња;конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, млеко и млечни производи, масла и
масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно
и производи од жита, леб, сладолед,
производи од тесто и слатки, мед, меласа,
квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, семиња, пивски
слад, пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи

(111) **26605** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2016/232 (220) 02/03/2016

(181) 02/03/2026

(450) 31/10/2018

(732) **Виолета Дангова**

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

(540)

INTER PARTES

(591) сите бои

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(111) **26606** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2016/233 (220) 02/03/2016

(181) 02/03/2026

(450) 31/10/2018

(732) **Виолета Дангова**

Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(111) **26607** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2016/234 (220) 02/03/2016
(181) 02/03/2026
(450) 31/10/2018

(732) **Виолета Дангова**
Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, МК
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(111) **26608** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2016/235 (220) 02/03/2016
(181) 02/03/2026
(450) 31/10/2018

(732) **Виолета Дангова**
Бул. АСНОМ бр. 68/1-2, 1000, Скопје, МК
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)



(591) сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(111) **26667** (151) 24/10/2018
(210) ТМ 2016/651 (220) 29/06/2016
(181) 29/06/2026
(450) 31/10/2018

(732) **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AZERA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, павлака, путер, сирење и други
подготовки од храна врз база на млеко;
замена за млеко; пијалаци врз база на млеко;
десерти врз база на млеко и павлака; јогурти;
млеко од соја (замена за млеко),
конзервирано соино зрно за прехрана; масти
и масла за јадење; немлечна павлака
(замена за млеко)
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ладно кафе;
замени за кафе, екстракти од замени за кафе,



подготовки и пијалаци врз база на замени за кафе; цикорија (замена за кафе); чај, екстракти од чај, подготовки и пијалоци врз база на чај; ладен чај; подготовки врз база на слад за човечка употреба; какао и подготовки и пијалаци врз база на какао; чоколада, чоколадни производи, подготовки и пијалаци врз база на чоколада; слаткарски производи, колачиња, бонбони; шеќерни производи; шеќер; мастики за цвакање; природни засладувачи; пекарски производи, леб, квасец, пецива; бисквити, колачи, торти, вафли, карамели, пудинзи; сладолед, водени сладоледи, шербети, смрзнати слаткарски производи, смрзнати торти, безалкохолни ледени пијалаци, смрзнати јогурти; сврзувачки агенсии за правење на сладолед и/или водени сладоледи и/или шербети и/или смрзнати слаткарски производи и/или смрзнати торти и/или безалкохолни ледени пијалаци и/или смрзнати јогурти; житарки за појадок, мусли, пченкарни снегулки, табли од житарки, готови житарки за јадење; подготовки од житарки

кл. 32 негазирана вода, газирана или вода со додаток на јаглерод, преработена вода, изворска вода, минерална вода, ароматизирана вода; пијалаци со вкус и врз база на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектари, лимонади, сода и други безалкохолни пијалаци; сирупи, екстракти и есенции и други подготовки за правење на безалкохолни пијалаци (освен есенцијални масла); пијалаци од сурутка; пијалаци врз база на соја; безалкохолни пијалаци врз база на слад; изотонични пијалаци

(111) **26609** (151) 12/10/2018
 (210) ТМ 2016/848 (220) 31/08/2016
 (181) 31/08/2026
 (450) 31/10/2018

(732) **Едриличарски клуб ПАМПУР Скопје**

бул. Св. Климент Охридски бр. 68, Скопје, МК

(740) Илова Срна

ул. Разловечко востание бр. 18/10, Скопје
 (540)

Прва Авантуристичка Македонска Поморска Ударна Регата - ПАМПУР

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои не се вклучени во другите класи); материјали за полнење (освен од гума или пластична материја); сурови текстилни влакнести материјали

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи

кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности

(111) **26613** (151) 12/10/2018
 (210) ТМ 2016/888 (220) 16/09/2016
 (181) 16/09/2026
 (450) 31/10/2018

(732) **3M Company**

3M Center, 2501 Hudson Road, St.Paul, Minnesota 55144, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
 АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 апарати за домаќинство или кујнски прибор и садови; артикли што се употребуваат за чистење; сунѓерчиња, перничкиња и четки за полирање, миене и триење, сунѓерчиња со рачка, перничкиња со рачка и четки со рачка за полирање, миене и триење; крпи и марамчиња за чистење; крпи за бришење прашина; шепа за бришење прашина; џогери; метали; четки со лопатки; прашко; помагала за собирање на влакненца и влакна од домашни миленичиња и рефили за нив, листови и ролери засобирање на влакненца; ракавици за употреба во домаќинствата; одзатнувачи на тоалети; џогери со сунѓер; држачи за сунѓерчиња и други апарати за домаќинство и кујнски елементи; четки со средство за миене; сунѓерчиња за миене садови во форма на четки со средство за миене; кофи за домашна употреба

(111) **26610** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2016/889 (220) 16/09/2016

(181) 16/09/2026

(450) 31/10/2018

(732) **3M Company**

3M Center, 2501 Hudson Road, St.Paul, Minnesota 55144, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

SCOTCH-BRITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 апарати за домаќинство или кујнски прибор и садови; артикли што се употребуваат за чистење; сунѓерчиња, перничкиња и четки за полирање, миене и триење, сунѓерчиња со рачка, перничкиња со рачка и четки со рачка за полирање, миене и триење; крпи и марамчиња за чистење; крпи за бришење прашина; шепа за бришење прашина; џогери; метали; четки со лопатки; прашко; помагала за собирање на влакненца и влакна од домашни миленичиња и рефили за нив, листови и ролери засобирање на влакненца; ракавици за употреба во домаќинствата; одзатнувачи на тоалети; џогери со сунѓер; држачи за сунѓерчиња и други апарати за домаќинство и кујнски елементи; четки со средство за миене; сунѓерчиња за миене садови во форма на четки со средство за миене; кофи за домашна употреба

(111) **26718** (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2016/1112 (220) 22/11/2016

(181) 22/11/2026

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за консалтинг,**

производство, трговија и услуги ЊУ

ТЕХНОЛОГИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

ул. Нерешка бр. 29, Скопје, МК

(540)

BLAZING FRUITS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален систем за позиционирање [GPS] апарат; компјутерски софтвер, снимен; USB флеш дискови; електромагнетни вентили



[електромагнетни прекинувачи]; компјутерски програми за играње; акумулатори, електрични; акумулатори, електрични, за возила; кутии за акумулатори; садови за акумулатори; компјутерски оперативни програми, снимени; акустични [звучни] аларми; акустични спојки; акустични цевки; аларм (свона за аларм), електрични; цртани филмови (анимирани цртани филмови); апарати за галванизација; апарати за дишење за подводно пливање; апарати за мерење растојанија; монитори [компјутерски хардвер]; апарати за сателитска навигација; компјутерски програми за играње; аудиовизуелни апарати за настава; барометри; видео монитори за бебе; двогледи; електрични брави; компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; копчиња за свона; ваги; очила (синџирчиња за очила); високо фреквентни апарати; грамофони; фонографски плочи; џебни калкулатори; монитори [компјутерски програми]; мембрани [фотографија]; чад (детектори за чад); апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; чипови (ДНА чипови); автомати за дозирање; електрични адаптери; апарати за електролиза; епрувети; полначи за батерии; акустични [звучни] аларми; количество (мерни инструменти за количество); калориметри; навлаки за очила; компјутерски тастатури; леќи; одела за нуркање; педометри; кутии за акумулатори; магнети; магнетофони; математички инструменти; микроскопи; модеми; огледала [оптика]; оптички дискови; очила за сонце; очила за спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми [оптика]; радија; радиотелефонски прибори; реостати; свирчиња за кучиња; сигнални свона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; дигитални знаци; читачи на бар кодови

кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар); белезгии (накит); бисери (накит); вештачки дијаманти; ѓердани (накит); жици од благородни метали (накит); златни нишки (накит); завиткувач за накит; закопчувачи за накит; игли (накит); кутии за накит; накит; накит (кутии за накит); монистри за правење накит; накит насликан со специјална техника, клуазоне (накит); обетки; полускапоцени камења; приврзоци (ситни украси или синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња (накит); слонова коска (накит); сувенири од бакар; талисмани (накит); украси (накит); украси од сребро; украсни ситници (накит); уметнички дела од благородни метали; шпинел (скапоцени камења)
кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за коцкање; апарати за игри за коцкање; апарати за исфрлање тениски топки; безбол (ракавици за безбол); возила играчки; вреќи за удирање; дама(игри); даски за сурфање; дрезги (обувки за одење по снег); друштвени игри; свончиња за новогодишни елки; игри за градење; плишани играчки; појаси (планинарски појаси); потполнки (заштитни потполнки) (делови од спортскиот одела); ракавици (боксерски ракавици); ракавици за безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; скејтборд; слот машини [апарати за игри] слот машини и апарати за , игри; скии; скии (восок за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети за играње); штитници за нозе (спортска опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби; калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки мамец за риболов); мамки (миризливи мамки за лов или риболов); мечиња; појаси за пливање; мрежи за вадење на уловена риба за спортски риболовци; мрежи за спортови; параглајдери; пливачко одело; перничиња за билјардски маси; планинарски појаси;

сноуборд; хартиени капи за забава
 кл. 41 вариетеа; гимнастичка обука;
 дресирање животни; забава; забавни
 паркови; известување за рекреација; казино
 (коцкање) (обезбедување опрема во казино);
 изнајмување тениски игралишта;
 изнајмување спортска опрема со исклучок на
 возила; книги (објавување книги); коцкање
 (играње за пари); лотарии (организирање
 лотарии); ноќни клубови; обезбедување
 услуги за караоке; објавување книги; обука
 (практична обука) (демонстрирање);
 организирање избори на убавици; паркови
 (забавни паркови); стидија (филмски
 студија); продавање билети (забава);
 разонода (забава); телевизиски програми
 (продукција на радио и телевизиски
 програми); услуги на дискотеки; услуги на
 здравствени клубови; услуги на игри што се
 обезбедуваат он-лајн од една информатичка
 мрежа; услуги на кампови за летување
 (забава); услуги на клубови (забава и
 образование); услуги на компонирање
 музика; спроведување на фитнес часови;
 спроведување на организирани тури; услуги
 на оркестри; филмови на видео ленти
 (производство на филмови на видео ленти);
 услуги на личен тренер [фитнес тренинг]

(111) **26719** (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2016/1117 (220) 23/11/2016

(181) 23/11/2026

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за консалтинг,
 производство, трговија и услуги ЊУ
 ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
 ул. Нерешка бр. 29, Скопје, МК
 (540)**

PLENTY OF FRUIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален
 систем за позиционирање [GPS] апарат;
 компјутерски софтвер, снимен; USB флеш
 дискови; електромагнетни вентили
 [електромагнетни прекинувачи]; компјутерски
 програми за играње; акумулатори,
 електрични; акумулатори, електрични, за
 возила; кутии за акумулатори; садови за
 акумулатори; компјутерски оперативни
 програми, снимени; акустични [звучни]
 аларми; акустични спојки; акустични цевки;
 аларм (свона за аларм), електрични; цртани
 филмови (анимирани цртани филмови);
 апарати за галванизација; апарати за
 дишење за подводно пливање; апарати за
 мерење растојанија; монитори [компјутерски
 хардвер]; апарати за сателитска навигација;
 компјутерски програми за играње;
 аудиовизуелни апарати за настава;
 барометри; видео монитори за бебе;
 двогледи; електрични брави; компјутерски
 хардвер (инсталирање, одржување и
 поправање на компјутерски хардвер);
 компјутерски хардвер; копчиња за свона;
 ваги; очила (синџирчиња за очила); високо
 фреквентни апарати; грамофони;
 фонографски плочи; џебни калкулатори;
 монитори [компјутерски програми]; мембрани
 [фотографија]; чад (детектори за чад);
 апарати за снимање, пренос или
 репродукција на звук или слика; чипови
 (ДНА чипови); автомати за дозирање;
 електрични адаптери; апарати за
 електролиза; епрувети; полначи за батерии;
 акустични [звучни] аларми; количество
 (мерни инструменти за количество);
 калориметри; навлаки за очила; компјутерски
 тастатури; леќи; одела за нуркање;
 педометри; кутии за акумулатори; магнети;
 магнетофони; математички инструменти;
 микроскопи; модеми; огледала [оптика];
 оптички дискови; очила за сонце; очила за
 спорт; мрежи (заштитни мрежи), призми



[оптика]; радија; радиотелефонски прибори; реостати; свирчиња за кучиња; сигнални звона; слушалки; чепчиња за уши; телескопи; дигитални знаци; читачи на бар кодови кл. 14 амајлии; бакар (сувенири од бакар); белезгии (накит); бисери (накит); вештачки дијаманти; ѓердани (накит); жици од благородни метали (накит); златни нишки (накит); завиткувач за накит; закопчувачи за накит; игли (накит); кутии за накит; накит; накит (кутии за накит); монистри за правење накит; накит насликан со специјална техника, клуазоне (накит); обетки; полускапоцени камења; приврзочи (ситни украси или синџирчиња); прстени (накит); синџирчиња (накит); слонова коска (накит); сувенири од бакар; талисмани (накит); украси (накит); украси од сребро; украсни ситници (накит); уметнички дела од благородни метали; шпинел (скапоцени камења) кл. 28 апарати за боди-билдинг; апарати за коцкање; апарати за игри за коцкање; апарати за исфрлање тениски топки; безбол (ракавици за безбол); возила играчки; вреќи за удирање; дама(игри); даски за сурфање; дрезги (обувки за одење по снег); друштвени игри; звончиња за новогодишни елки; игри за градење; плишани играчки; појаси (планинарски појаси); потполнки (заштитни потполнки) (делови од спортскиот одела); ракавици (боксерски ракавици); ракавици за безбол; ракавици за голф; ракавици за игри; скејтборд; слот машини [апарати га игри] слот машини и апарати за , игри; скии; скии (восок за скии); скии за на вода; стрели за пикадо; тениски мрежи; тобогани (предмети за играње); штитници за нозе (спортска опрема); игри со табли; игри*; јадици за риби; калеидоскопи; коцки; креветчиња за кукли; кукли; куќички за кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки мамец за риболов); мамки (миризливи мамки за лов или риболов); мечиња; појаси за пливање; мрежи за

вадење на уловена риба за спортски риболовци; мрежи за спортови; параглајдери; пливачко одело; перничиња за билјардски маси; планинарски појаси; сноуборд; хартиени капи за забава кл. 41 вариетеа; гимнастичка обука; дресирање животни; забава; забавни паркови; известување за рекреација; казино (коцкање) (обезбедување опрема во казино); изнајмување тениски игралишта; изнајмување спортска опрема со исклучок на возила; книги (објавување книги); коцкање (играње за пари); лотарии (организирање лотарии); ноќни клубови; обезбедување услуги за караоке; објавување книги; обука (практична обука) (демонстрирање); организирање избори на убавици; паркови (забавни паркови); стидија (филмски студија); продавање билети (забава); разонода (забава); телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми); услуги на дискотеки; услуги на здравствени клубови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на кампови за летување (забава); услуги на клубови (забава и образование); услуги на компонирање музика; спроведување на фитнес часови; спроведување на организирани тури; услуги на оркестри; филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти); услуги на личен тренер [фитнес тренинг]

(111) **26669** (151) 17/10/2018
 (210) ТМ 2017/78 (220) 02/02/2017
 (181) 02/02/2027
 (450) 31/10/2018

(732) **ИСК Македонија**
ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје,
МК
 (540)



GLOBAL WOMEN LEADERS

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите: услуги за индустриски анализи и стражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, правни услуги

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на имот и лица

(111) **26670** (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2017/114 (220) 08/02/2017

(181) 08/02/2027

(450) 31/10/2018

(732) **ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ**

Бул Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, МК

(540)

HOME CONCEPT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; покривки за

кревети и маси

кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(111) **26713** (151) 25/10/2018

(210) ТМ 2017/252 (220) 03/03/2017

(181) 03/03/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Kandit d.o.o. Osijek**

Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, сива, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки

(111) **26715** (151) 25/10/2018

(210) ТМ 2017/384 (220) 31/03/2017

(181) 31/03/2027

(450) 31/10/2018



(732) **Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес**

ул. Благој Ѓорев бр. 166, Велес, МК
(540)



(591) бела, зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на големо и мало на: овошје и зеленчук, пијалоци, производи од тутун, месо и производи од месо, риби, леб, печива, колачи и слатки, пијалоци, храна, компјутери, периферни единици и софтвер, телекомуникациска опрема, аудио и видео опрема, текстил, метална стока, бои и стакло, килими, теписи, сидни и подни облоги, електрични апарати за домаќинство, мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинство, книги, весници и канцелариски прибор, музички и видео записи, спортска опрема, игри и играчки, облека, обувки и предмети од кожа, козметички и тоалетни препарати, цвеќе, садници, семе, Ѓубриво, домашни миленици и храна за нив, часовници и накит, автомобили и моторни возила од лесна категорија, делови и прибор за моторни возила, мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли

(111) **26682** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2017/555 (220) 26/05/2017
(181) 26/05/2027
(450) 31/10/2018

(732) **ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ**
ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-1/д.п.3, Скопје, МК
(740) Радица Ѓорѓиевска

ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-1/д.п.3,
Скопје
(540)

ДОМ.Не само СТАН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали
кл. 35 рекламирање, водење со работење
кл. 37 градежни конструкции, поправки

(111) **26646** (151) 10/10/2018
(210) ТМ 2017/602 (220) 09/06/2017
(181) 09/06/2027
(450) 31/10/2018

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

WHITESEAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење на заби, паста за заби и течност за заби и течност за плакнење усна шуплина
кл. 10 дентална направа, имено, апликатор во форма на пенкало кое веќе е наполнето со препарати за белење на заби
кл. 21 четки за заби

(111) **26638** (151) 10/10/2018
(210) ТМ 2017/603 (220) 10/06/2017
(181) 10/06/2027
(450) 31/10/2018

(732) **Палензовска Електролуks Силвана**
ул. "Александар Турунцев" бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 26684 (151) 09/10/2018

(210) ТМ 2017/647 (220) 23/06/2017

(181) 23/06/2027

(450) 31/10/2018

(732) **A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED**
No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK and No. 146, Dawson Street, Colombo 2, LK

(740) Друштво за застапување од областа

на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија и картон; печатени материјали

кл. 30 чај

(111) 26677 (151) 15/10/2018

(210) ТМ 2017/780 (220) 04/08/2017

(181) 04/08/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за угостителство, промет и услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. Црвена Вода бр. 11А-2, 1000, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 26658 (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2017/819 (220) 18/08/2017

(181) 18/08/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје**

бул.Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка-ламела А, Скопје, МК

(540)



(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи и електронски медиуми

(111) **26659** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2017/820 (220) 18/08/2017
(181) 18/08/2027
(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје**
бул.Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка-ламела А, Скопје, МК
(540)



(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи и електронски медиуми

(111) **26671** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2017/822 (220) 18/08/2017
(181) 18/08/2027
(450) 31/10/2018

(732) **ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа медицина Скопје**

ул. Архиепископ Доситеј бр. 15-а, Скопје, МК

(740) Рамадани Седат
ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје
(540)



(591) зелена, сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

(111) **26672** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2017/823 (220) 18/08/2017
(181) 18/08/2027
(450) 31/10/2018

(732) **АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ**
ул. Струмичка бр. 9/2 - 1, Скопје, МК
(740) Рамадани Седат
ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје
(540)



(591) црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 градежни конструкции;поправки;инсталациски услуги

(111) **26611** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2017/861 (220) 30/08/2017
(181) 30/08/2027
(450) 31/10/2018

(732) Друштво за нега и одржување на телото РИВАЈВ СПА И ВЕЛНЕС ЦЛИНИЦ ДООЕЛ Скопје

ул. Страшо Пинџур 7/1-6, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) сива, сина тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 терапевтски услуги

(111) **26714** (151) 16/10/2018

(210) ТМ 2017/914 (220) 22/09/2017

(181) 22/09/2027


(450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 тегла за пакување
кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе,

крем за кафе, пијалоци од кафе со млеко, замена за млеко

(111) **26649** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2017/945 (220) 04/10/2017

(181) 04/10/2027

(450) 31/10/2018

(732) Оливер Јосифовски

ул.Кавалска бр. 4а, 1000, Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

LUBOYNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 снимање на аудио и видео ленти, компакт дискови, DVD и други дигитални снимки, трансмисија или репродукција на звук или слика

кл. 16 списанија, весници, печатени материјали, печатени публикации, каталози, брошури

кл. 41 образовни услуги, забава, спортски и културни активности

(111) **26635** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2017/960 (220) 06/10/2017

(181) 06/10/2027

(450) 31/10/2018

(732) Ѓеоргиев Никола

ул. Иван Аговски бр. 7, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 41 спортски и културни активности;
забава

(111) **26705** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2017/968 (220) 10/10/2017
(181) 10/10/2027
(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за производство трговија
градежништво транспорт угостителство и
услуги ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с.
Скудриње, Маврово и Ростуше
Населено место и без уличен систем бр 1,
Скудриње, Маврово и Ростуше, МК
(540)**



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 шајки
кл. 8 жилети

(111) **26614** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2017/1089 (220) 13/11/2017
(181) 13/11/2027
(450) 31/10/2018

(732) **SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de
C.V.**

**Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col
Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)**

SOGNARE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 перници за кревети; перници за
душеци; душеци; перници
кл. 24 кебиња за кревет; чаршафи за

кревет; драперии за кревет; комфортери;
јоргани; покривки за душек; покривки за
перници; навлаки за перници; прекривки за
кревет

(111) **26710** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2017/1102 (220) 15/11/2017
(181) 15/11/2027
(450) 31/10/2018

(732) **Инфиго ИС ДОО**
ул. Матиас Корвина бр. 6, Самобор, HR
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери,
компјутерски програми и софтвер
кл. 35 водење на работење, управување со
работата, канцелариски работи
кл. 39 транспортни услуги, организирање
патување
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(111) **26717** (151) 25/10/2018
(210) ТМ 2017/1148 (220) 30/11/2017
(181) 30/11/2027
(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за производство, трговија
и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **26637** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2017/1149 (220) 30/11/2017

(181) 30/11/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за промет и услуги ИТЕЦОР СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје**
ул.Генерал Михалјо Апостолски бр. 45/1-3, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 компјутерско програмирање, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет страници, дигитализација на документи, електронско зачувување податоци, изнајмување компјутерски програми, изработка на хардверска инфраструктура, изработка на компјутерски програми, индустриски дизајн, инженерство, инсталирање компјутерски програми, истражување и развој за други, конверзија на компјутерски програми и податоци (освен физичка конверзија), конверзија на податоци од физички на електронски носачи, консултации за безбедност на податоци, консултации за безбедноста на интернет, креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на интернет (услуги на информатичка технологија), надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти, обновување на компјутерски бази на податоци, одржување компјутерски програми, осовременување на компјутерски програми, програмирање компјутерски системи, следење на компјутерски системи со далечински пристап, советодавни услуги од областа на компјутерската технологија, советување во врска со информатичка технологија, советување за компјутерски програми, советување на полето на компјутерски хардвер, софтвер како услуга (SaaS), умножување компјутерски програми, услуги на заштита на компјутери од вируси, чување резервни копии на податоци надвор од мрежата, архитектура, графички дизајн

(111) **26641** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2017/1165 (220) 04/12/2017



(181) 04/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **ViiV Healthcare Company
Corporation Service Company, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

JASUPA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати
и супстанции; вакцини

(111) **26642** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2017/1166 (220) 04/12/2017

(181) 04/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **ViiV Healthcare Company
Corporation Service Company, 251 Little
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

JULUCA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати
и супстанции; вакцини

(111) **26612** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2017/1236 (220) 20/12/2017

(181) 20/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **East Shineray Holdings Co., Ltd
No.8 Shineray Road, Hangu Town,
Jiulongpo District, Chongqing, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SRM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили; моторцикли; електрични
возила; гуми за тркала за возила; возила за
движење по копно, воздух, вода, или
железница; моторни скутери; беспилотни
возила [автономни автомобили]; приколки;
мотори за копнени возила; турбини за
копнени возила; мотори, електрични, за
копнени возила; спојки за копнени возила;
менувачи за копнени возила; автомобилски
каросерии; автомобилски шасии;
велосипеди; тапацир за возила; рикверц
аларми за возила; аларми против кражба за
возила; седишта за возила

(111) **26711** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2017/1237 (220) 20/12/2017

(181) 20/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Fitbit, Inc.**

**199 Fremont Street, 14th Floor San
Francisco, California 94105, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FITBIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на

податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски софтвер; компјутерски апликациски софтвер за мобилни уреди; електронски уреди; алатки за развој на компјутерски софтвер; паметни часовници (smartwatches); преносливи електронски уреди; лични електронски уреди кои се користат за следење на фитнес цели и статистика; уреди за носење за мерење параметри при физичка активност; педометри; висинометри; преносливи дигитални електронски уреди за снимање, организирање, пренесување, манипулирање, прегледување и примање на текст, податоци и дигитални датотеки; електронски уреди што се погодни за носење, имено, часовници, нараквици и рачни часовници кои се состојат од софтвер поврзан со податоците на личните дигитални помошници, паметни телефони и персонални компјутери преку интернет-страни и други компјутерски и електронски комуникациски мрежи; дигитални електронски уреди кои се погодни за носење, кои се состојат главно од софтвер за предупредувања, пораки, електронски пошти и потсетници, како и за снимање, организирање, пренесување, манипулирање, прегледување и примање на текст, податоци, аудио, слики и дигитални датотеки и екрански површини; кабли, имено кабли за полнење; компјутерски периферни уреди; компјутери; сензори за научна употреба што треба да ги носи човекот за собирање човечки биометриски податоци; софтвер за собирање на биометриски податоци; софтвер за предупредувања, пораки, електронски пошти и потсетници, како и за снимање, организирање, пренесување, манипулирање, прегледување и примање на текст, податоци,

аудио, слики и дигитални датотеки и екрански површини; компјутерски апликациски софтвер за паметни телефони, електронски уреди и мобилни уреди во областите на фитнес и вежбање кои вклучуваат услуги на лични обуки, тренинг, вежбање и фитнес испитувања; мобилен апликациски софтвер за креирање на лични програми за фитнес тренинг; компјутерски апликациски софтвер за паметни телефони, електронски уреди и мобилни уреди за поддршка на корпоративните велнес програми; софтвер за видео игри; мобилни телефони; ваги; лични ваги за мерење; монитори; екрански површини; компјутерски програми; уреди за системи на глобално позиционирање (ГПС); уред за репродукција на звук; МРЗ и други аудио плеери со дигитален формат; радија, радио предаватели и приемници; компјутерски софтвер за употреба во безконтактни трансакции со трговците на мало, трговци и продавачи преку мобилни уреди кои се користат за обработка на плаќања; слушалки; ушни перничича; слушалки (телефонски слушалки); безжични аудио уреди; микрофони; далечински управувач за контрола на мобилни уреди; аудио звучници; прибори за мобилни, преносливи, електронски и рачни уреди; додатоци за слушалки, имено, перничича за слушалки, влошки за слушалки и слушалки

(111) **26685** (151) 09/10/2018
(210) ТМ 2017/1238 (220) 20/12/2017
(181) 20/12/2027
(450) 31/10/2018

(732) **ЦЕРМАТ ДОО**

ул.„Новачки пат“ бб, , 7000, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед, десерти, мраз за освежување, замрзнати слатки

(111) **26686** (151) 09/10/2018

(210) ТМ 2017/1240 (220) 21/12/2017

(181) 21/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Mars, Incorporated a Delaware corporation**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000

Скопје

(540)



(591) нијанси на жолта, окер, кафена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни слатки; шеќерни слатки; чоколадо; бонбони; десерти; слатки; кафе; чај; какао; шеќер; цереалии (житарки) и подготовки од цереалии; ужинки на база на цереалии; стапчиња (bars) од цереалии и енергетски стапчиња (bars); бисквити; торта (колач); колачи (pastry); (pastries) пекарски производи; кекс колаче; бонбони; мусли; напитки на база на какао; јадливи вафли (обланди); јадлив мраз; сладолед; леден јогурт; мраз (природен или вештачки); прашоци за сладолед; смрзнати слатки; чоколаден мус; шербети; вкусови (flavourings) за напитки, различни од есенцијални масла;

вкусови (flavourings) за храна различни од есенцијални масла; овошја прекриени со чоколадо; апетисани (јаткасти овошја) прекриени со чоколадо; храна како ужинки на база на зрна; гранола; ужинки во стапче базирани на гранола; чоколадни премази; какао премази; чоколадни сосови; подготовки за стврднување (згуснување) шлагови; чоколаден сируп; сирупи за прелив; брашно

(111) **26720** (151) 24/10/2018

(210) ТМ 2017/1241 (220) 21/12/2017

(181) 21/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **ДОЛЧЕЗА ДОО Струмица**

ул. Гоце Делчев бр. 56/31, Струмица, МК

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат

Ул. "Даме Груев" 3/ 2-11, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 торти, слаткарски производи, слатки, овошни преливи (сосови), овошни желеа (слаткарски производи), бисквити, колач

(111) **26687** (151) 09/10/2018

(210) ТМ 2017/1244 (220) 22/12/2017

(181) 22/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Monster Energy Company, a Delaware corporation**

1 Monster Way, Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PREDATOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, вклучително газирани и енергетски пијалоци; сирупи, концентрати, пудри и додатоци за правење пијалоци, вклучително и газирани и енергетски пијалоци; пиво

(111) **26688** (151) 09/10/2018

(210) ТМ 2017/1249 (220) 22/12/2017

(181) 22/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за трговија и производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО Скопје**

ул. Милан Марковиќ бр. 59, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје (540)



(591) бела, црна, жолта, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) **26689** (151) 09/10/2018

(210) ТМ 2017/1255 (220) 25/12/2017

(181) 25/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000

Скопје

(540)

SAHARA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(111) **26600** (151) 15/10/2018

(210) ТМ 2017/1269 (220) 29/12/2017

(181) 29/12/2027

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД**

ул. 10 бр. 44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 паштети; паштети од црн дроб; пилешки паштети



кл. 35 услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: паштети; паштети од црн дроб; пилешки паштети

(111) **26615** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2018/22 (220) 11/01/2018

(181) 11/01/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за туризам ЕТЦ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје**

Васил Главинов бр. 3, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, портокалова, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 Атобуски превоз, Бродски превоз, Воздушен транспорт, Издајмување авиони, Издајмување автобуси, Издајмување автомобили, Издајмување автомобили за трки, Издајмување бродови, Издајмување возила, Издајмување камиони, Издајмување патнички автобуси, Информирање за превоз, Информирање за сообраќајот, Логистички услуги за транспорт, Организирање крстарења, Организирање патувања, Патнички транспорт, Поморски превоз, Посредување за превоз, Превезување патници, Превезување со брод за излет, Превезување со траект, Превоз со автомобили, Придружување патници, Разгледувања културни знаменитости и обиколки [туризам], Резервации за патувања, Резервации за превоз
кл. 41 Забави (планирање забави),

Издајмување спортски терени, Организирање и водење концерти, Организирање и водење конференции, Организирање и водење конгреси, Организирање и водење семинари, Организирање и водење работилници [обука], Организирање и водење симпозиуми, Организирање избори на убавици, Организирање спортски натпревари, Продавање билети [забава,], Услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање)

кл. 43 Издајмување за времено сместување, Обезбедување објекти за кампување, Резервирање за привремено сместување Резервирање пансиони, Резервирање хотели

(111) **26657** (151) 02/10/2018

(210) ТМ 2018/30 (220) 17/01/2018

(181) 17/01/2028

(450) 31/10/2018

(732) **AL-MAK FLOWER Inc.**

P.O. Box 3901 Syrakuse, New York 13220, US

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SYNERGY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти,

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали
за шиене

(111) **26632** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/57 (220) 29/01/2018
(181) 29/01/2028
(450) 31/10/2018

(732) **FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU
VOĆA D.O.O.BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 14-16, 11080, BEOGRAD
(ZEMUN), RS**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела и сите нијанси на: зелена,
портокалова и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) **26660** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/58 (220) 31/01/2018
(181) 31/01/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК**

(540)

Alkadez

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средства за дезинфекција

(111) **26661** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/86 (220) 08/02/2018
(181) 08/02/2028
(450) 31/10/2018

(732) **CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

CENTURY 21

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на бизнис;
управување со бизнис, канцелариски работи,
рекламни услуги, советување за водење
бизнис и организација; анализа на водење
бизнис; администрација и водење компании;
услуги на бизнис консалтинг, менаџмент и
планирање во областа на недвижности;
поддршка во водење комерцијален бизнис во
облик на франшиза; советодавни услуги за
водење бизнис кој се однесува на франшиза;
бизнис совет и поддршка во однос на услуги
за франшиза, имено, обезбедување бизнис
поддршка во воспоставување и/или
работење на брокерски бизниси за
недвижности; поддршка во воспоставување
и/или работење на брокерски бизниси за
недвижности; продажен менаџмент на
недвижности; рекламни услуги за
недвижности; маркетинг услуги за
недвижности, имено, он-лајн услуги
вклучувајќи тури низ станбени и деловни
недвижности; обезбедување недвижности за

потенцијални купувачи; поврзување на потрошувачи со професионалци за недвижности во областа на услуги за недвижности преку интернет; обезбедување бизнис планирање и маркетинг решенија за професионалци за недвижности; обезбедување потенцијални купувачи за индустријата за недвижности; обезбедување интерактивна веб страница за недвижности која ќе промовира домување и станбени објекти преку понудување на потенцијалните купувачи и закупци видео прошетка низ објектите, нивен опис, текст, цена, локација, мапа и други информации кои би биле од важност за потенцијален купувач или закупец во донесувањето одлука за купување или изнајмување; составување списоци на агенции за недвижности; организирање на прикажување и изложби на домување и недвижности за промоција или рекламни цели; аукција на недвижности

(111) **26662** (151) 17/10/2018
 (210) ТМ 2018/87 (220) 08/02/2018
 (181) 08/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) **CENTURY 21 REAL ESTATE LLC**
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на бизнис; управување со бизнис, канцелариски работи, рекламни услуги, советување за водење бизнис и организација; анализа на водење бизнис; администрација и водење компании; услуги на бизнис консалтинг, менаџмент и планирање во областа на недвижности; поддршка во водење комерцијален бизнис во облик на франшиза; советодавни услуги за водење бизнис кој се однесува на франшиза; бизнис совет и поддршка во однос на услуги за франшиза, имено, обезбедување бизнис поддршка во воспоставување и/или работење на брокерски бизниси за недвижности; поддршка во воспоставување и/или работење на брокерски бизниси за недвижности; продажен менаџмент на недвижности; рекламни услуги за недвижности; маркетинг услуги за недвижности, имено, он-лајн услуги вклучувајќи тури низ станбени и деловни недвижности; обезбедување недвижности за потенцијални купувачи; поврзување на потрошувачи со професионалци за недвижности во областа на услуги за недвижности преку интернет; обезбедување бизнис планирање и маркетинг решенија за професионалци за недвижности; обезбедување потенцијални купувачи за индустријата за недвижности; обезбедување интерактивна веб страница за недвижности која ќе промовира домување и станбени објекти преку понудување на потенцијалните купувачи и закупци видео прошетка низ објектите, нивен опис, текст, цена, локација, мапа и други информации кои би биле од важност за потенцијален купувач или закупец во донесувањето одлука за купување или изнајмување; составување списоци на агенции за недвижности; организирање на прикажување и изложби на домување и недвижности за промоција или рекламни цели; аукција на недвижности

кл. 36 осигурување;финансиски работи;монетарни работи;работи со недвижности;брокерски работи со недвижности;услуги околу франшиза, имено, обезбедување финансиски информации и совет во однос на воспоставување и/или работење на брокерски бизнис за недвижности;услуги околу недвижности, вклучувајќи организирање осигурување во врска со сопственост и финансирање недвижности за други;услуги на управување со недвижен имот;услуги на агенција за недвижности;лизинг на недвижности;проценка и определување вредност на недвижности;услуги на изнајмување на недвижности, имено, изнајмување на станбен простор;обезбедување информации во областа на недвижности преку поврзување на конкретна веб страница со други веб страници кои содржат информации за недвижности;услуги на инвестиции во недвижности во смисла на купување и продавање на недвижности за други;услуги на залог на депозит на недвижности;услуги околу недвижности, имено, менаџирање на изнајмување имот;обезбедување список на недвижности и информации за недвижности преку интернет;обезбедување информации во областа на недвижности преку интернет;услуги на агенција за недвижности за деловен и станбен простор;услуги околу недвижности, имено, обезбедување он-лајн прашања за помош на корисниците да ги определат најдобрите соседства и заедници соодветни на нивните индивидуални потреби и преференци;обезбедување на база на податоци со информации за список на станбени недвижности во различни соседства и заедници

(111) **26663** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/97 (220) 12/02/2018

(181) 12/02/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Лилјана Крстаноска Перовски**

с. Љубаништа, Охрид, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит

кл. 18 чанти

кл. 25 облека

кл. 42 дизајнирање облека

(111) **26664** (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2018/98 (220) 12/02/2018

(181) 12/02/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Лилјана Крстаноска Перовски**

с. Љубаништа, Охрид, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит

кл. 18 чанти

кл. 25 облека

кл. 42 дизајнирање облека

(111) **26681** (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/101 (220) 14/02/2018



(181) 14/02/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги ТИА МАЛИБУ Данче и др. ДОО Скопје**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 122, Скопје, МК

(740) Бибановска Данче
ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 40А
(540)

ЛЕОНА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници
кл. 35 објавување рекламни текстови
кл. 41 пишување текстови што не се рекламни текстови

(111) **26616** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2018/116 (220) 16/02/2018
(181) 16/02/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Љупчо Стојковски**
ул. Славчо Стојменски 196, Скопје, МК
(740) Елена Кипријановиќ
ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково
(540)

ВУЈОТО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 арматура за домаќинство, /неметална/, арматура за кревет/неметална/, бифе на тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/, канабиња /дивани/, канцелариски мебел, класиери/полици за класиери/, клупи /мебел/, книжарници /полици за книжарници/, комоди, кревети, кревети/тркала за кревети/ неметални, маси, маси за масажа, маси за пишување, маси за пишување/мебел/,

масичка за апарати за пишување, масичка за миене /покуќнина/, масичка за ставање јадење, метални каси, метални столови, мијалници /простирки за мијалници/, натписни плочи од дрво или пластика, ногарки за пилење дрва, огледала, ормани, ормани со прегради, плочи за маси, покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/, покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/, покуќнина /пласични детали за покуќнината/, покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина /тркалца за покуќнина/ неметални, полици, прозорци /окови на прозорци/ неметални, пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/, сталак за списанија, сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска маса /неметална., стилски мебел, столови, столови без наслонувач /табуретки/, столови за починување /покуќнина/, тоалетни масички, училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови, шкафови за храна /неметални/, мебел за кујни, мебел за детски соби

кл. 35 изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, огласување /рекламирање/, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, Промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат телевизија, рекламни агенции, рекламни огласи/ширење на рекламни огласи/, услуги при продажба на големо и мало со мебел, бела техника, музички системи, апарати за домаќинство, телевизори

кл. 41 видео ленти /изнајмување на видео ленти/, видео ленти /производство на филмови на видео ленти/, изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, кино-студио, кино сали /користење

кино сали/, киноапаратура /изнајмување киноапаратура и прибор/, конференции /организирање и водење конференции/, конгреси /организирање и водење конгреси/, магнотоскопи /изнајмување магнетоскопи/, монтажа на радио и телевизиски програми, приредби /изнајмување декор на приредби/, приредби /одржување на приредби/, разговори /организирање и водење на разговори/, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, студио за снимање /услуги на студио за снимање/, тонски снимки /изнајмување на тонски снимки/, филмови /изнајмување филмови/, продукција на телевизиска програма

(111) **26617** (151) 12/10/2018

(210) ТМ 2018/117 (220) 16/02/2018

(181) 16/02/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Љупчо Стојковски**

ул.Славчо Стојменски 196, Скопје, МК

(740) Елена Кипријановиќ

ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково

(540)



(591) жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 арматура за домаќинство, /неметална/, арматура за кревет/неметална/, бифе на тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/, канабиња /дивани/, канцелариски мебел, класиери/полици за класиери/, клупи /мебел/, книжарници /полици за книжарници/, комоди,

кревети, кревети/тркала за кревети/ неметални, маси, маси за масажа, маси за пишување, маси за пишување/мебел/, масичка за апарати за пишување, масичка за миенење /покуќнина/, масичка за ставање јадење, метални каси, метални столови, мијалници /простирки за мијалници/, натписни плочи од дрво или пластика, ногарки за пилење дрва, огледала, ормани, ормани со прегради, плочи за маси, покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/, покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/, покуќнина /пласични детали за покуќнината/, покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина /тркалца за покуќнина/ неметални, полици, прозорци /окови на прозорци/ неметални, пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/, сталак за списанија, сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска маса /неметална., стилски мебел, столови, столови без наслонувач /табуретки/, столови за починување /покуќнина/, тоалетни масички, училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови, шкафови за храна /неметални/, мебел за кујни, мебел за детски соби

кл. 35 изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, огласување /рекламирање/, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, Промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат телевизија, рекламни агенции, рекламни огласи /ширење на рекламни огласи/, услуги при продажба на големо и мало со мебел, бела техника, музички системи, апарати за домаќинство, телевизори

кл. 41 видео ленти /изнајмување на видео ленти/, видео ленти /производство на филмови на видео ленти/, изложби /организирање изложби/ во културни или



воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, кино-студио, кино сали /користење кино сали/, киноапаратура /изнајмување киноапаратура и прибор/, конференции /организирање и водење конференции/, конгреси /организирање и водење конгреси/, магнотоскопи /изнајмување магнетоскопи/, монтажа на радио и телевизиски програми, приредби /изнајмување декор на приредби/, приредби /одржување на приредби/, разговори /организирање и водење на разговори/, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, студио за снимање /услуги на студио за снимање/, тонски снимки /изнајмување на тонски снимки/, филмови /изнајмување филмови/, продукција на телевизиска програма

(111) **26618** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2018/123 (220) 20/02/2018
(181) 20/02/2028
(450) 31/10/2018

(300) 60849/2017 31/08/2018 СН
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

THE HIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни

делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун,
кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки,
кибрити

(111) **26619** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2018/128 (220) 21/02/2018
(181) 21/02/2028
(450) 31/10/2018

(300) 60850/2017 31/08/2017 СН
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

WELCOME TO THE HIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не
се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити

(111) **26620** (151) 12/10/2018
(210) ТМ 2018/136 (220) 22/02/2018
(181) 22/02/2028
(450) 31/10/2018

(732) **АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-
Генерално Претставништво Скопје
ул.БУДИМПЕШТАНСКА бр. 27Б, 1000,
Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и
ветринарни апарати и инструменти,
вештачки естремитети, очи и заби
ортопедски производи, хируршки материјали
за шиене

(111) **26692** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/137 (220) 22/02/2018
(181) 22/02/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Невена Георгиевска; Татјана
Чакулев; Татјана Атанасовска
Гроздановска and Јелисавета Пешева
бул. Партизански одреди 72А-41, Скопје,
МК; ул. Струма бр. 2/1-6, Скопје, МК; бул.
АВНОЈ бр. 64/2-1, Скопје, МК and ул.
Периша Савелиќ бр.9, 1-1, Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за лобирање, имено,
промовирање на интересите на еколошките и
јавните здравствени организации и компании
од областа на законодавството и прописите;
јавно застапување за промовирање на свеста
за еколошките проблеми, решенија за
еколошки проблеми и јавното здравство;
обезбедување информации за јавната
политика во однос на еколошките проблеми,
решенија за животната средина и прашања
од јавното здравство; обезбедување
информации за управувањето со шумите,
како што се однесува на еколошки проблеми
и еколошки решенија; сето горе наведено
преку електронски, оптички и безжични
комуникациски мрежи
кл. 41 образовни услуги, имено,
спроведување програми во областа на
заштитата на животната средина,
зачувување на природните ресурси и
животната средина; организирање,
подготвување и спроведување на настани во
врска со животната средина и нејзина
заштита

кл. 42 истражување во областа на заштита
на животната средина; истражување и
откривање, собирање, составување и
ширење на информации за животната
средина; откривање, собирање, составување
и ширење на информации во врска со и за
промовирање на зачувувањето на животната
средина и природните ресурси;
промовирање на заштита на животната
средина, зачувување на природните ресурси
и природниот свет, како и истражување и
уживање на планетата; обезбедување на
информации во врска со природата,

природни науки и заштита на животната средина, преку компјутерска мрежа правни услуги од областа на законите за животната средина

(111) **26621** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/139 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје
 ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



БИО леб без брашно од прортени пченични зрна

(591) зелена, златна, црвена, жолта и бела
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(111) **26622** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/140 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје
 ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



БИО леб од прортена пченица и хељдино брашно

(591) темно розева, златна, црвена, бела и жолта
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(111) **26623** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/141 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје
 ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



Пченичен бел леб тост класик

(591) темно црвена, светло портокалова, црвена, бела, жолта и црна
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 леб

(111) **26624** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/142 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет
 на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-
 извоз Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



Пченичен бел леб тост сендвич

(591) темна сина, златна, црвена и бела
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 леб

(111) **26625** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/143 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет
 на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-
 извоз Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



'Ржан леб 80% 'ржано брашно

(591) зелена, светло зелена, црвена, бела и
 жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(111) **26626** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/144 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет
 на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-
 извоз Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



Пченичен интегрален тост леб

(591) портокалова, црвена, бела, жолта,
 светло портокалова, кафена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(111) **26631** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/145 (220) 23/02/2018
 (181) 23/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет
 на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-
 извоз Скопје

ул. Алекса Дундик бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



Мешан пченкарен тост леб

(591) светло жолта, портокалова, црвена,
 бела и жолта
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(111) **26628** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/151 (220) 26/02/2018
 (181) 26/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство и промет
 на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-
 извоз Скопје

ул. Алекса Дундик бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



(591) темно сина, златна, бела, црвена и
 жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(111) **26709** (151) 22/10/2018
 (210) ТМ 2018/152 (220) 26/02/2018
 (181) 26/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) **Dastras Abdolhamid Ali**

**Al Buhairah, Dana Tower building, flat no.
 1108 Sharjah, AE**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
 Агенција за интелектуална сопственост, ул.
 Љубица Георгиева бр. 6-б,
 1000 Скопје,
 Република Македонија

(540)



(591) црна, сива, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
 производите од нив што не се опфатени со
 другите класи; кожа од животни, куфери и
 патни торби; актовки; ранци; кожени кутии
 или кутии обложени со кожа; кожени украси
 за мебел; рамки за женски чанти и женски
 чанти; кожени ремени; портмонеа;
 перкривачи за мебел од кожа; ученички

торби; спортски торби
 кл. 25 обувки, чевли, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал, обувки за гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, дрвени чевли (налани), сандали за капење, влечки за капење.
 кл. 35 услуги на продажба на големо и на продажба на мало на: Кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби; актовки; ранци; кожени кутии или кутии обложени со кожа; кожени украси за мебел; рамки за женски чанти и женски чанти; кожени ремени; портмонеа; перкривачи за мебел од кожа; ученички торби; спортски торби, обувки, чевли, чизми, спортски обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал, обувки за гимнастика, получизми (кратки чизми), сандали, дрвени чевли (налани), сандали за капење, влечки за капење

(111) **26630** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/160 (220) 27/02/2018
 (181) 27/02/2028
 (450) 31/10/2018

(732) **Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје**

ул. Адолф Циборовски 13-А, МК

(740) АЦТ!-ДОО СКОПЈЕ, ДРУШТВО ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ул. Адолф Циборовски 13-А, 1000, Скопје (540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, бизнис

испитување, бизнис истражување, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање), бизнис пребарување, бизнис проценки, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), јавно мислење (испитување на јавното мислење), консултации за раководење со персонал, раководење (советодавни услуги за бизнис раководење)
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, агенции за консултирање за интелектуална сопственост, правно истражување, услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост, услуги при водење судски процеси

(111) **26633** (151) 15/10/2018
 (210) ТМ 2018/161 (220) 01/03/2018
 (181) 01/03/2028
 (450) 31/10/2018

(732) **Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово**

с. Радово бр. 45, Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена, црна, сива, окер, светла и темна кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млеко

(111) **26634** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/162 (220) 01/03/2018
(181) 01/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово с. Радово бр. 45, Босилово, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела, жолта, зелена, црна, сива, окер, светла и темна кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 Млечен производ, јогурт
кл. 35 малопроджба и големопродажба на млечни производи, јогурт

(111) **26636** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/168 (220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Булевар Киро Глигоров бр. 13/згр.1 вл.1-Кат ПР/01, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Величковски Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје
(540)



(591) розева, бела, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **26716** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/170 (220) 02/03/2018
(181) 02/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **МАК-СОК Охрид ДООЕЛ - Трговско друштво за производство, трговија и услуги**
ул. 15-ти Корпус 66, МК
(540)



(591) сина, бела,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 Машини, машински алати, електрични алати;Мотори и електрични мотори, освен копнени возила;Машински компоненти за спојување и пренос, освен за копнени

возила; Земјоделски помагала, освен рачни
рачни алатки; Инкубатори за јајца; Автоматски
вендинг машини

кл. 8 Рачни алатки и рачен прибор; Прибор за
јадење; Оружје, освен огнено оружје; Алатки
за сечење

кл. 9 Научни, научни, геодетски,
фотографски, кинематографски, оптички,
тежинско мерење, мерење, сигнализирање,
проверка (надзор), спасување и помагачки
апарати и инструменти; Апарати и
инструменти за спроведување,
префрлување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола на
електричната енергија; Апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слики;
Магнетизни носители на податоци, дискови
за снимање; Компактни дискови, ДВД-а и
други дигитални медиуми за снимање;
Механизми за апарат со монети на монети;
Каси, регистарски машини, опрема за
обработка на податоци, компјутери;
Компјутерски софтвер; Апарат за гаснење
пожар

кл. 11 Апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, водоснабдување и
санитарни цели

кл. 16 Хартија и картон; Печатени
материјали; Книжниот материјал;
Фотографии; Канцелариски и канцелариски
реквизити, освен мебел; Лепила за
канцелариски материјал или за домаќинство;
Цртање материјали и материјали за
уметници; Материјали за пишување;
Материјали за настава и подучување;
Пластични листови, филмови и кеси за
амбалажа и пакување; Вид на печатач,
блокови за печатење

кл. 17 Необработена и полуобработена гума,
гума за цвакање, азбест, мика и замени за
сите овие материјали; Пластика и смоли во
екструдирана форма за употреба во

производството; Пакување, запирање и
изолациони материјали; Флексибилни цевки,
цевки и црева не од метал
кл. 18 Кожа и имитација на кожа; Животински
кожи и преобработена животинска кожа; Багаж
и торби за носење; Чадори и чадори за сонце;
Стапчиња за одење; Кави, ремени и
седларски работи; Јаки, каиши и облека за
животни

кл. 19 Градежни материјали [неметални];
Неметални цврсти цевки за градење;
Асфалт, смола и битумен; Неметални
преносливи згради; Споменици, градеж кој не
е од метал

кл. 20 Мебел, огледала, рамки за слики;
Контејнери кои не се од метал, за
складирање или транспорт; Необработена
или полуобработувана коска, рог, китова
коска или бисер; Школка; Meerschaum; Жолт
килибар

кл. 21 Прибор за домаќинство и кујнски
прибор и контејнери; Садови за готвење и
други садови, освен виљушки, ножеви и
лажички; Спојници и сунѓери; Четки, освен
четки за кибрит; Материјали за правење
четки; Предмети за чистење; Нерафинирано
или полуобработувано стакло, освен
градежно стакло; Стаклени производи,
порцелан и грнчарија

кл. 22 Јажиња и низа; Мрежи; Шатори и
церади; Тенди на текстилни или синтетички
материјали; Едра; Вреќи за транспорт и
складирање на материјали во најголемиот
дел; Облека, амортизирање и материјали за
полнење, освен хартија, картон, гума или
пластика; Суровини влакнести текстилни
материјали и нивни замени

кл. 24 Текстил и замени за текстил;
Постелнина за домаќинство; Завеси од
текстил или пластика

кл. 25 Облека, обувки, шалтер

кл. 26 Чипка и вез, ленти и плетенки;
Копчиња, куки и очи, нитни и игли; Вештачко

цвеќе; Декорации за коса; Лажна коса
кл. 27 Теписи, килими, душеци и трска,
линолеум и други материјали за покривање
на постоечките подови; Сидни завеси
[нетекстилни]

кл. 28 Игри, играчки и игралишта; Апарат за
видео игри; Гимнастички и спортски
производи; Украси за новогодишни елки
кл. 31 Сурови и непреработени земјоделски,
аквакултурни, хортикултурни и шумски
производи; Слатки и непреработени зрна и
семиња; Свежо овошје и зеленчук, свежи
билки; Природни растенија и цвеќиња;
Луковици, садници и семиња за садење;
Живи животни; Прехранбени производи и
пијалаци за животни; Слав
кл. 37 Градежна
конструкција; Поправка; Инсталација услуги

(111) **26639** (151) 15/10/2018

(210) ТМ 2018/171 (220) 02/03/2018

(181) 02/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Земјоделска задруга ЕДИНСТВО о.о**
извоз-увоз с. Челопек
П.Фаџ 130, Тетово, МК
(540)

МИЧ-Челопечко

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 40 колење на животни

(111) **26640** (151) 15/10/2018

(210) ТМ 2018/173 (220) 05/03/2018

(181) 05/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за производство на**
мелнички, пекарски слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
бул. „Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 алги [додатоци во исхраната];
тестенини за исхрана; пире од бадеми;
анасоново семе; анасон; слатки за
украсување божикни елки; чаеви,
немедицински; ароми на кафе [ароми];
ароматични подготовки за исхрана; мирудии;
леб без квасец; сол за конзервирање храна;
двопек; бисквити; колачиња од слад;
пеперминт бонбони; бонбони; вафли;
земички; какао; кафе; кафе (непржено кафе);
растителни подготовки како замени за кафе;
колач; цимет [мирудија]; капар [мирудија];
карамели [бонбони]; кари [мирудија];
подготовки од жита; гуми за жвакање што не
се за медицинска употреба; цикорија [замена
за кафе]; чај; чоколадо; марципан;
каранфилче [мирудија]; додатоци на јадења;
слаткарски производи; пченкарни снегулки;
пуканки; средства за стврдување биена
павлака; сладолед; палачинки; есенции за
исхрана, со исклучок на етерични есенции и
есенцијални масла; сол за готвење; состојки
за згуснување при готвење; куркума [азиско
тропско растение што се користи за мирудија
и бојосување]; природни засладувачи;
зачини; леб со ѓумбир; мирудија направена
од пименто; брашно за исхрана; брашно од
грав; пченкарно брашно; брашно од синап;
брашно од јачмен; брашно од соја; пченично
брашно; скроб за храна; квасец за тесто;

фондани [слаткарски производи]; чајни
колачиња; шеќер; ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла; прашок за
колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија];
средства за спојување смеси за сладоледи;
мраз, природен и вештачки; мраз за
освежување; гликоза за исхрана; глутен за
исхрана; излупено жито за исхрана; оцет;
кечап [сос]; пијалаци од какао со млеко;
пијалаци од кафе со млеко; чоколадни
пијалаци со млеко; маја [квасец]; квасец;
врзивни средства за колбаси; бадемови
слатки [тестенини]; макарони; пченка,
мелена; пченка, печена; леб; малтоза;
меласа за исхрана; златен сируп [сируп од
меласа]; нане за слаткарски производи; мед;
лупен јачмен; сенф; мушкатов орех; резанки
од тесто; пити; јачмен (дробен јачмен);
сендвичи; пастили [слаткарски производи];
слатки; бисквити петит-бер; мали кифли
[печива]; пипер [мирудии]; пици; бибер;
брашно од компири за исхрана; пудинзи;
празлини; равиоли; ликорис [слаткарски
производи]; ориз; шфран [мирудии]; саго
[нишесте од сагова палма]; сосови [додатоци
на храна]; сол од целер; гриз; сорбет [ладен
овошен десерт]; шпагети; тапиока; брашно од
тапиока за исхрана; торти; ванила [арома];
ванила [замена за ванила]; вермичели [вид
тенки, долги тестенини]; пити со месо;
панцероти; средства за смекнување месо, за
употреба во домаќинствата; десерт со мраз,
овошен сок и шеќер; прашоци за сладоледи;
слатки од бадем; слаткарски производи од
кикиритки; ароми, со исклучок на есенцијални
масла; ароми за пијалаци, со исклучок на
есенцијални масла; овес (дробен овес);
лупен овес; храна од овес; овесни снегулки;
овесно брашно; стапчиња од ликорис
[слаткарски производи]; пивски оцет;
пијалаци што се на основа на кафе; пијалаци
што се на основа на какао; пијалаци што се
на основа на чоколадо; замена за кафе;

кристализиран шеќер за исхрана; чипс
[производи од житарици]; шоу-шоу
[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна
Африка]; екстракти од слад за исхрана; слад
за човечка исхрана; прополис за исхрана на
луѓето; релиш сосови [додатоци за исхрана];
матичен млеч за човечка исхрана што не е за
медицинска употреба; морска вода за
готвење; суши [јапонско јадење]; доматен
сос; мајонез; крекери; крем пудинг; овошни
желеа [слаткарски производи]; мусли; колач
од ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид
сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути
индиски мирудии и шеќер]; пролетни ролати;
такос [мексиканско јадење]; тортиљи; леден
чај; пијалаци што се на основа на чај;
преливи за салати; лебни трошки [презла];
табуле [вид ориентално јадење од пченица];
алва; пити со јајца, сирење и сланина; сафт
од печено месо; соја (тесто од соја)
[производи за исхрана]; мали парчиња храна
од жита; мали парчиња храна од ориз; варена
пченка; бакардан; прашок за печење; сода
бикарбона [бикарбонат на сода за готвење];
ароматични градинарски тревки,
конзервирани; готови оброци од кнедли;
глазура за торти; чоколаден мус; десерт во
форма на мус [слатки]; овошни преливи
[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал;
песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе за
јадење [зачин]; пченични никулци за јадење;
високопротеински плочки од житарки; тартар-
крем за готвење; глутенски додатоци за
кулинарска употреба; сос за тестенини;
плочки од житарки; палминов шеќер; тесто;
цветови или лисја како замена за чај; тесто за
слатки печива; вареники [полнети кнедли];
пелмени [кнедли полнети со месо];
чоколадни украси за торта; украсни бонбони
за торта; јаткасто овошје со чоколаден
прелив; сутлијаш; јаткасто овошје во прав;
лук во прав [зачин]; намази на база на
чоколада; чоколадни намази што содржат



јаткасти плодови; кнедли на база на брашно;
агаве сируп [природни засладувачи];
стаклести глазури [стаклести преливи];
замрзнати-сушени јадења чија главна
состојка е ориз; замрзнати-сушени јадења
чија главна состојка е тестенина; пијалаци на
база на камилица; дулсе ди лече; бибимбап
[мешавина од ориз со зеленчук и говедско
месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант
ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како зачин;
сусамово семе [зачин]; пикалили [вид јадење
од закиселен зеленчук]

(111) **26643** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/178 (220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Индустриска бр. 2 - Источна
индустриска зона, 1040 Маџари, МК
(540)

WHY NOT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи

(111) **26645** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/179 (220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Индустриска бр. 2 - Источна
индустриска зона, 1040 Маџари, МК
(540)

WOW

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи

(111) **26647** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/181 (220) 05/03/2018
(181) 05/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **БУБА-Б4 ДООЕЛ Штип**
ул. Солидарност бр. 76, Штип, МК
(540)



(591) сива и розева
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 пластика во обликувана форма за
користење во производство
кл. 19 градежни материјали (неметални)
кл. 20 производи од пластика

(111) **26693** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/182 (220) 06/03/2018
(181) 06/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Deciem Beauty Group Inc**
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A
1RA, CA

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

AVESTAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички препарати за нега на тело;
продукти за нега на тело и кожа, имено,
навлажнувачи за лице, навлажнувачи за
тело, третмани против стареење на лице;
продукти против стареење на тело, имено,
креми против стареење за тело, лосиони,
гелови, масла, средства за чистење на
кожата, сапун за тело, пилинзи,

навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки; третмани за врат за локална употреба, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки на врат; не-медицински третмани за стрии, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки за третирање на стрии на кожа; не медицински третмани за целулит, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожа, навлажнувачи, кондиционери за кожа за намалување на целулит; третмани за избелување и/или осветлување на кожата, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, навлажнувачи, кондиционери за кожа за избелување и осветлување на кожа; продукти за нега на коса, имено, спрејови за коса, лосиони за нега на коса, регенератори за коса и гел за коса; козметика; препарати за чистење, избелувачи и други супстанции за употреба за алишта, имено, избелувач за алишта, детергенти за алишта и восок за алишта; препарати за чистење, полирање, триење и абразивни препарати; сапуни, имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за тело, сапун за капење и сапун за раце; есенцијални масла, лосиони за коса; средства за чистење на забите, креми за лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи за тело, колонска вода; парфимирана вода; парфеми; дезодоранс за лична употреба кл. 35 услуги за продавници за малопроджба од полето на козметиката, продукти за лична нега, продукти за нега на

кожа, лице и тело и продукти за убавина; услуги за онлајн малопроджба од полето на козметиката, продукти за лична нега, продукти за нега на кожа, лице и тело и продукти за убавина

(111) **26648** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/183 (220) 07/03/2018
(181) 07/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Бањалучка бр. 17Б, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,



китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **26690** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/198 (220) 09/03/2018
(181) 09/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Deciem Beauty Group Inc**
517 Richmond St. E. Toronto, Ontario M5A 1R4, CA

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

DECIEM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички препарати за нега на тело; продукти за нега на тело и кожа, имено, навлажнувачи за лице, навлажнувачи за тело, третмани против стареење на лице; продукти против стареење на тело, имено, креми против стареење за тело, лосиони, гелови, масла, средства за чистење на кожата, сапун за тело, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки; третмани за врат за локална употреба, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки; третмани за стрии, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, пилинзи, навлажнувачи, кондиционери за кожа, емолиенти за кожа и препарати за нега на кожа за отстранување на брчки за третирање

на стрии на кожа; не-медицински третмани за целулит, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожа, навлажнувачи, кондиционери за кожа за намалување на целулит; третмани за избелување и/или осветлување на кожата, имено, лосиони, креми, гелови, масла, средства за чистење на кожата, навлажнувачи, кондиционери за кожа за избелување и осветлување на кожа; продукти за нега на коса, имено, спрејови за коса, лосиони за нега на коса, регенератори за коса и гел за коса; козметика; препарати за чистење, избелувачи и други супстанции за употреба за алишта, имено, избелувач за алишта, детергенти за алишта и восок за алишта; препарати за чистење, полирање, триење и абразивни препарати; сапуни, имено, антиперспирантни сапуни, сапуни за тело, сапун за капење и сапун за раце; есенцијални масла, лосиони за коса; средства за чистење на забите, креми за лице и тело, купки, шампони, навлажнувачи за тело, колонска вода; парфимирана вода; парфеми; дезедоранс за лична употреба кл. 35 услуги за продавници за малопродажба од полето на козметиката, продукти за лична нега, продукти за нега на кожа, лице и тело и продукти за убавина; услуги за онлајн малопродажба од полето на козметиката, продукти за лична нега, продукти за нега на кожа, лице и тело и продукти за убавина

(111) **26650** (151) 15/10/2018
(210) ТМ 2018/200 (220) 09/03/2018
(181) 09/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **B.S.A.**
33 Avenue du Maine - Tour Maine
Montparnasse, 75015, Paris, FR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно жолта, бела, црвена, сива, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, путер, сирење, павлака (млечен производ); мешавини и подготвени јадења што ги содржат претходно споемнатите производи

(111) **26652** (151) 15/10/2018

(210) ТМ 2018/202 (220) 09/03/2018

(181) 09/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **SHEBARA FOODS**
1000 N. West Street Suite 1276, Wilmington, Delaware 19801, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)


PURE

(591) златно жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; тутунски преработки, особено цигари; производи за пушачите; кибрити

(111) **26673** (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2018/207 (220) 13/03/2018

(181) 13/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија Д-Р ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија**
ул. 11-ти Октомври бр. 26, , 1480,
Гевгелија, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 гума за забарство, забен кит, забен лак, забен цемент, забни амалгами, злато (забни амалгами од злато), материјал за пополнување заби, материјали за забни отпечатоци, медицински забни пасти, порцелан за забни протези, тинктури за медицинска употреба
кл. 40 забен техничар (услуги на забен техничар)

кл. 44 забарство, здравствена заштита, медицински клиники, ортодонтски услуги, терапевтски услуги, услуги на советување за здравјето, естетска и реконструктивна стоматологија со имплантологија

(111) **26694** (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/208 (220) 13/03/2018

(181) 13/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Бојан Јовановски**
ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на

соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешопинг],

пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење

работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **26674** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/210 (220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



SBB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка

на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава,

спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образоваони цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување,

публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **26675** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/211 (220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

1 TV CONCEPT ROOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај



уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас,

податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешоупинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти

(организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници

[забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **26676** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/212 (220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

HAPPY BUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за



комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на

телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за

театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на

конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26678** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/213 (220) 13/03/2018
(181) 13/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

VIP HAPPY BUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно



мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на

телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешоупинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на

видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето со нив;

индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **26706** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/215 (220) 14/03/2018
(181) 14/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **КИППЕР МАРКЕТ**

Браќа Миладинови 178, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 брашно и производи од жито, производи од тесто, тестенини, тестенини за исхрана, шпагети, макарони, вермичели [вид тенки, долги тестенини], равиоли, резанки од тесто, фиде [тестенини]

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз со: брашно и производи од жито, производи од тесто, тестенини, тестенини за исхрана, шпагети, макарони, вермичели [вид тенки, долги тестенини], равиоли, резанки од тесто, фиде [тестенини]

(111) **26707** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/216 (220) 14/03/2018
(181) 14/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **КИППЕР МАРКЕТ**

Браќа Миладинови 178, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Marmetta
marmelada

(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 желеа, џемови, мармелади

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; услуги при продажба на големо
и мало и увоз-извоз со: желеа, џемови,
мармелади

(111) 26666 (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2018/223 (220) 15/03/2018

(181) 15/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МОДЕУР ШУС ДОО експорт-
импорт Куманово

ул. ЈНА бр. 30, 1300, Куманово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,

1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки

(111) 26679 (151) 17/10/2018

(210) ТМ 2018/231 (220) 19/03/2018

(181) 19/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) Друштво за угостителство, промет и
услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје
ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; хамбургери; конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук; грицки;
сланина; сирење; помфрит; чипс од компири;
луспи од компири; филети од риба; храна
подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни
пијалаци; туршија; кисели краставички;
кромид; готова храна и состојки за оброци;
супи; јајца; милк шејк десерти базирани на
млеко

кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер
сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со
риба; леб; производи полнети со леб; полнети
земички и сендвичи; бургери вклучени во
класата 30; сендвичи во форма на ролна
(wraps); мигруди; сенф; кечап; мајонез, сосови
за салати; пекарски десерти; бисквити кои
содржат состојки со вкус на
чоколада; мусеви; сорбет; десерти; бисквити
кои содржат состојки со вкус на
чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани
на млечни производи; десерт штангли; десерт
пудинзи; суфле десерти; засладени желатин
десерти со вкус; сладолед и производи од
сладолед; разладени и смрзнати слатки и
десерти; подготвени десерти; вкусови во
облик на концентрирани сосови
кл. 43 услуги за храна и пијалаци;
привремено сместување; услуги во

кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци "за носење" (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани "за носење" (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) **26680** (151) 17/10/2018
(210) ТМ 2018/232 (220) 19/03/2018
(181) 19/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје**
ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на

млеко
кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мирудии; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудинзи; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови
кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка на храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци "за носење" (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани "за носење" (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(111) **26698** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/239 (220) 20/03/2018
(181) 20/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



TRAILMAX MIXTOUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми за мотоцикли

(111) **26655** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2018/247 (220) 20/03/2018

(181) 20/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Cipronation

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(111) **26654** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2018/250 (220) 21/03/2018

(181) 21/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Pedifen Adult

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(111) **26644** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2018/258 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)**

flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box 353, Dubai, AE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, светло сина, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на воздушен транспорт, услуги за закуп на авиони; услуги за патување; курирски услуги; услуги за организирање на товар; услуги за складирање товар; услуги за карго транспорт; испорака на стоки по воздушен пат; придружба на патници; услуги за товарно застапување и шпедиција; земски услуги за аеродромско управување; пакување и складирање на стоки; резервации и агенции за резервации на патување; агенциски услуги за патување; резервации на лет; организирање на летови; организирање на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за туристички информации; обезбедување помош во check-in (чекирање) на летови и туристички аранжмани; информации и советодавни услуги кои се однесуваат на сите гореспоменати услуги како услуги од класа 39

(111) **26656** (151) 10/10/2018

(210) ТМ 2018/259 (220) 27/03/2018

(181) 27/03/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)**
flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box 353, Dubai, AE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

FLYDUBAI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на воздушен транспорт, услуги за закуп на авиони; услуги за патување; курирски услуги; услуги за организирање на товар; услуги за складирање товар; услуги за карго транспорт; испорака на стоки по воздушен пат; придружба на патници; услуги за товарно застапување и шпедиција; земски услуги за аеродромско управување; пакување и складирање на стоки; резервации и агенции за резервации на патување; агенциски услуги за патување; резервации на лет; организирање на летови; организирање на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за туристички информации; обезбедување помош во check-in (чекирање) на летови и туристички аранжмани; информации и советодавни услуги кои се однесуваат на сите гореспоменати услуги како услуги од класа 39

(111) **26712** (151) 25/10/2018
(210) ТМ 2018/279 (220) 28/03/2018
(181) 28/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Трпеноски Наумче**
ул. „Народен фронт“ 23/6-11, 1000, Скопје,
МК
(540)



(591) црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; оптички услуги, медицински клиници, здравствена грижа, болница, медицинска помош, фармацевтски совети

(111) **26653** (151) 10/10/2018
(210) ТМ 2018/282 (220) 29/03/2018
(181) 29/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Fresh & Co. d.o.o.**
Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica, RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JOY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **26651** (151) 10/10/2018
(210) ТМ 2018/285 (220) 30/03/2018
(181) 30/03/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation**



**345 Park Avenue, New York, New York
10154, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

VEPESID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **26702** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/340 (220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



ГОРСКО СВЕТЛО ПИВО

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива,
кремова боја, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **26701** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/342 (220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремова боја
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **26700** (151) 22/10/2018
(210) ТМ 2018/344 (220) 13/04/2018
(181) 13/04/2028
(450) 31/10/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремova боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) 26704 (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/346 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 31/10/2018

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
кафена, сива, кремova боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) 26703 (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/348 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 31/10/2018

(732) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



ГОРСКО 2L

(591) црвена, златна, зелена, бела, црна,
светло кафена, темно кафена, сива,
кремова боја

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) 26708 (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/350 (220) 13/04/2018

(181) 13/04/2028

(450) 31/10/2018

(300) 87/699,219 28/11/2017 US

(732) Chobani LLC

147 State Highway 320 Norwich, New York
13815, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Chobani

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, имено, грчки јогурт и јогурт; пијалаци на база на млеко; пијалаци на база на јогурт; преработени јаткасти овошја, имено, ф'стаки и лешници; маслиново масло за храна
кл. 30 мед; пијалаци што се на основа на кафе

кл. 32 флаширана вода; безалкохолни пијалаци кои содржат овошни сокови и/или сокови од зеленчук

кл. 35 промотивно спонзорство на спортски настани, фестивали, конгреси и настани во заедницата; развој на деловни потфати, вмрежување и формирање консултантски услуги; услуги за инкубација, имено, обезбедување работен простор кој содржи деловна опрема за претприемачи и бизниси; помош за бизнис, бизнис советување, бизнис консалтинг и услуги за планирање на бизнис во областите на одржливи бизнис практики, тим билдинг и скалирање, брендирање и маркетинг, вреднување на производи, производство на производи, развој на производи, услуги за дизајн на производи и амбалажи, стратегија за продажба и малопродажба, бизнис иновации, квалитет и безбедност на храната, и означување на исхраната и храната; бизнис советување; советување за рекламирање и маркетинг; он-лајн малопродажни

продавници со услуги за храна и опрема за јогурт бар; обезбедување на веб-сајт кој содржи информации за потрошувачи за производи во областа на опрема за храна и храна на база на јогурт
кл. 36 добротворни услуги, имено, доделување на средства на организации во заедницата, здравствени установи и организации, непрофитни организации, училишта, детски организации за застапување и еколошки организации; финансиско спонзорство на спортски настани, фестивали, конгреси и настани во

заедницата

кл. 41 он-лајн списанија, имено, блогови со информации, мислења, коментари и медиуми во областа на готвењето, рецептите, здравјето, исхраната и добросостојбата; обезбедување онлајн билтени во областа на готвење, рецепти, здравје, исхрана и добросостојба преку е-пошта; обезбедување на веб-сајт со непреземање видеа во областа на готвење и рецепти

кл. 43 обезбедување на веб-сајт со информации во областа на готвење и рецепти; ресторански услуги; услуги на бифеа; услуги на јогурт бар

кл. 44 обезбедување на веб-сајт со информации во областа на здравјето, добросостојбата и исхраната; обезбедување на веб-сајт кој содржи информации за здравјето и исхраната во областа на храна базирана на јогурт

(111) **26699** (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/361 (220) 17/04/2018

(181) 17/04/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кремова боја, светло кафена, темно кафена, црвена, зелена, сива, бела, црна, златна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **26695** (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/362 (220) 17/04/2018

(181) 17/04/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



СКОПСКО Нефилтрирано

(591) кремова боја, светло кафена, темно кафена, црвена, зелена, сива, бела, црна, златна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **26696** (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/364 (220) 17/04/2018

(181) 17/04/2028

(450) 31/10/2018

(732) **Igor Radić**

ул. Gročanska br. 035/4, Vračar, 11000,

Beograd, RS

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сувомеснати производи од свинско и јунешко месо

(111) **26697** (151) 22/10/2018

(210) ТМ 2018/377 (220) 19/04/2018

(181) 19/04/2028

(450) 31/10/2018

(732) **ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно сина, црвена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број

(510)	(111)
1	26691
2	26691
3	26646
3	26690
3	26693
5	26604
5	26620
5	26641
5	26642
5	26651
5	26654
5	26655
5	26657
5	26660
5	26673
6	26705
7	26716
8	26705
8	26716
9	26649
9	26710
9	26711
9	26716
9	26718
9	26719
10	26620
10	26646
10	26657
10	26670
11	26670
11	26716
12	26612
12	26689

12	26698
14	26663
14	26664
14	26718
14	26719
16	26602
16	26603
16	26648
16	26649
16	26658
16	26659
16	26681
16	26684
16	26716
16	26717
17	26647
17	26691
17	26716
18	26663
18	26664
18	26709
18	26716
19	26647
19	26670
19	26682
19	26691
19	26716
20	26614
20	26616
20	26617
20	26636
20	26647
20	26648
20	26716

21	26610
21	26613
21	26646
21	26714
21	26716
22	26609
22	26716
24	26614
24	26636
24	26638
24	26670
24	26716
25	26602
25	26603
25	26636
25	26638
25	26648
25	26663
25	26664
25	26666
25	26709
25	26716
26	26716
27	26670
27	26716
28	26609
28	26675
28	26716
28	26718
28	26719
29	26600
29	26604
29	26633
29	26634

29	26650
29	26667
29	26679
29	26680
29	26688
29	26696
29	26697
29	26706
29	26707
29	26708
30	26601
30	26604
30	26621
30	26622
30	26623
30	26624
30	26625
30	26626
30	26628
30	26631
30	26640
30	26643
30	26645
30	26667
30	26677
30	26679
30	26680
30	26684
30	26685
30	26686
30	26708
30	26713
30	26714
30	26720

31	26604
31	26695
31	26699
31	26700
31	26701
31	26702
31	26703
31	26704
31	26716
32	26604
32	26627
32	26629
32	26632
32	26653
32	26667
32	26677
32	26687
32	26695
32	26699
32	26700
32	26701
32	26702
32	26703
32	26704
32	26708
34	26618
34	26619
34	26652
35	26600
35	26602
35	26603
35	26604
35	26616
35	26617
35	26627
35	26629

35	26630
35	26633
35	26634
35	26638
35	26661
35	26662
35	26665
35	26670
35	26674
35	26675
35	26676
35	26678
35	26681
35	26682
35	26690
35	26692
35	26693
35	26694
35	26706
35	26707
35	26708
35	26709
35	26710
35	26715
35	26717
36	26602
36	26603
36	26662
36	26670
36	26708
36	26717
37	26670
37	26672
37	26682
37	26716
38	26670

38	26674
38	26675
38	26676
38	26678
38	26694
39	26604
39	26615
39	26638
39	26644
39	26656
39	26710
40	26639
40	26673
41	26609
41	26615
41	26616
41	26617
41	26635
41	26649
41	26668
41	26669
41	26670
41	26674
41	26675
41	26676
41	26678
41	26681
41	26683
41	26692
41	26694
41	26708
41	26717
41	26718
41	26719
42	26630
42	26637

42	26663
42	26664
42	26668
42	26669
42	26670
42	26676
42	26678
42	26683
42	26692
42	26710
43	26615
43	26627
43	26629
43	26638
43	26677
43	26679
43	26680
43	26708
44	26611
44	26671
44	26673
44	26708
44	26712
45	26602
45	26603
45	26605
45	26606
45	26607
45	26608
45	26630
45	26668
45	26669
45	26670
45	26683



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
3M Company	26613	MK/T/ 2016/888
3M Company	26610	MK/T/ 2016/889
A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED	26684	MK/T/ 2017/647
AL-MAK FLOWER Inc.	26657	MK/T/ 2018/30
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26655	MK/T/ 2018/247
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26654	MK/T/ 2018/250
ATLAS Spolka z o.o.	26691	MK/T/ 2009/893
B.S.A.	26650	MK/T/ 2018/200
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation	26651	MK/T/ 2018/285
CENTURY 21 REAL ESTATE LLC	26661	MK/T/ 2018/86
CENTURY 21 REAL ESTATE LLC	26662	MK/T/ 2018/87
Chobani LLC	26708	MK/T/ 2018/350
Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation	26646	MK/T/ 2017/602
Dastras Abdolhamid Ali	26709	MK/T/ 2018/152
Deciem Beauty Group Inc	26693	MK/T/ 2018/182
Deciem Beauty Group Inc	26690	MK/T/ 2018/198
Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)	26644	MK/T/ 2018/258
Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)	26656	MK/T/ 2018/259
East Shineray Holdings Co., Ltd	26612	MK/T/ 2017/1236
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	26689	MK/T/ 2017/1255
Fitbit, Inc.	26711	MK/T/ 2017/1237
FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU VOĆA D.O.O.BEOGRAD	26632	MK/T/ 2018/57
Fresh & Co. d.o.o.	26653	MK/T/ 2018/282
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	26698	MK/T/ 2018/239
Igor Radić	26696	MK/T/ 2018/364
Kandit d.o.o. Osijek	26713	MK/T/ 2017/252
Mars, Incorporated a Delaware corporation	26686	MK/T/ 2017/1240
Monster Energy Company, a Delaware corporation	26687	MK/T/ 2017/1244
OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware Corporation	26665	MK/T/ 2015/1317
Philip Morris Products S.A.	26618	MK/T/ 2018/123
Philip Morris Products S.A.	26619	MK/T/ 2018/128
SHEBARA FOODS	26652	MK/T/ 2018/202
SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.	26614	MK/T/ 2017/1089
Société des Produits Nestlé S.A.	26667	MK/T/ 2016/651
ViiV Healthcare Company	26641	MK/T/ 2017/1165
ViiV Healthcare Company	26642	MK/T/ 2017/1166
АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ	26672	MK/T/ 2017/823
АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-Генерално Претставништво Скопје	26620	MK/T/ 2018/136

Бојан Јовановски	26694	МК/Т/ 2018/208
Бојан Јовановски	26674	МК/Т/ 2018/210
Бојан Јовановски	26675	МК/Т/ 2018/211
Бојан Јовановски	26676	МК/Т/ 2018/212
Бојан Јовановски	26678	МК/Т/ 2018/213
БУБА-Б4 ДООЕЛ Штип	26647	МК/Т/ 2018/181
Виолета Дангова	26605	МК/Т/ 2016/232
Виолета Дангова	26606	МК/Т/ 2016/233
Виолета Дангова	26607	МК/Т/ 2016/234
Виолета Дангова	26608	МК/Т/ 2016/235
ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт	26604	МК/Т/ 2016/173
Ѓеоргиев Никола	26635	МК/Т/ 2017/960
ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ	26682	МК/Т/ 2017/555
ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ	26648	МК/Т/ 2018/183
ДОЛЧЕЗА ДОО Струмица	26720	МК/Т/ 2017/1241
Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОГИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	26718	МК/Т/ 2016/1112
Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОГИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	26719	МК/Т/ 2016/1117
Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје	26630	МК/Т/ 2018/160
Друштво за нега и одржување на телото РИВАЈВ СПА И ВЕЛНЕС ЦЛИНИЦ ДООЕЛ Скопје	26611	МК/Т/ 2017/861
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26621	МК/Т/ 2018/139
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26622	МК/Т/ 2018/140
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26623	МК/Т/ 2018/141
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26624	МК/Т/ 2018/142
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26625	МК/Т/ 2018/143
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26626	МК/Т/ 2018/144
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26631	МК/Т/ 2018/145
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	26628	МК/Т/ 2018/151
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26633	МК/Т/ 2018/161
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с.Радово Босилово	26634	МК/Т/ 2018/162
Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	26640	МК/Т/ 2018/173
Друштво за производство трговија градежништво транспорт угостителство и услуги ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с. Скудриње, Маврово и Ростуше	26705	МК/Т/ 2017/968



Друштво за производство, трговија и услуги „ЖИТО“ извоз-увоз ДООЕЛ Велес	26715	МК/Т/ 2017/384
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	26714	МК/Т/ 2017/914
Друштво за производство, трговија и услуги МОДЕУР ШУС ДОО экспорт-импорт Куманово	26666	МК/Т/ 2018/223
Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје	26717	МК/Т/ 2017/1148
Друштво за промет и услуги ИТЕЦОР СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје	26637	МК/Т/ 2017/1149
Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	26636	МК/Т/ 2018/168
Друштво за трговија и производство МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО Скопје	26688	МК/Т/ 2017/1249
Друштво за трговија и услуги ТИА МАЛИБУ Данче и др. ДОО Скопје	26681	МК/Т/ 2018/101
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	26600	МК/Т/ 2017/1269
Друштво за туризам ЕТЦ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје	26615	МК/Т/ 2018/22
Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје	26679	МК/Т/ 2018/231
Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје	26680	МК/Т/ 2018/232
Друштво за угостителство, промет и услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје	26677	МК/Т/ 2017/780
Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	26658	МК/Т/ 2017/819
Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	26659	МК/Т/ 2017/820
Едриличарски клуб ПАМПУР Скопје	26609	МК/Т/ 2016/848
Земјоделска задруга ЕДИНСТВО о.о извоз-увоз с. Челопек	26639	МК/Т/ 2018/171
Зоран Милошоски	26627	МК/Т/ 2011/1080
Инфиго ИС ДОО	26710	МК/Т/ 2017/1102
ИСК Македонија	26669	МК/Т/ 2017/78
ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска комора	26668	МК/Т/ 2015/1282
КАРМЕЛА - 2000 ООД	26601	МК/Т/ 2013/872
КИППЕР МАРКЕТ	26706	МК/Т/ 2018/215
КИППЕР МАРКЕТ	26707	МК/Т/ 2018/216
Лилјана Крстаноска Перовски	26663	МК/Т/ 2018/97
Лилјана Крстаноска Перовски	26664	МК/Т/ 2018/98
Љупчо Стојковски	26616	МК/Т/ 2018/116
Љупчо Стојковски	26617	МК/Т/ 2018/117
МАК-СОК Охрид ДООЕЛ - Трговско друштво за производство, трговија и услуги	26716	МК/Т/ 2018/170
Милка М.Трпеска	26629	МК/Т/ 2011/1105
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје	26643	МК/Т/ 2018/178
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје	26645	МК/Т/ 2018/179
Невена Георгиевска; Татјана Чакулев; Татјана Атанасовска Гроздановска and Јелисавета Пешева	26692	МК/Т/ 2018/137
Нотарска Комора на Република Македонија	26602	МК/Т/ 2015/560

Нотарска Комора на Република Македонија	26603	МК/Т/ 2015/561
Оливер Јосифовски	26649	МК/Т/ 2017/945
Палензовска Електролукс Силвана	26638	МК/Т/ 2017/603
ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа медицина Скопје	26671	МК/Т/ 2017/822
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	26697	МК/Т/ 2018/377
Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија Д-Р ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија	26673	МК/Т/ 2018/207
Сојуз на стопански комори на Македонија	26683	МК/Т/ 2015/1281
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26702	МК/Т/ 2018/340
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26701	МК/Т/ 2018/342
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26700	МК/Т/ 2018/344
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26704	МК/Т/ 2018/346
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	26703	МК/Т/ 2018/348
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	26699	МК/Т/ 2018/361
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	26695	МК/Т/ 2018/362
Трпеноски Наумче	26712	МК/Т/ 2018/279
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	26660	МК/Т/ 2018/58
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	26670	МК/Т/ 2017/114
ЦЕРМАТ ДОО	26685	МК/Т/ 2017/1238

ПРОМЕНИ

(111) 2414

(732) Whirlpool UK Appliances Limited
Morley Way, Peterborough, PE 9JB, GB

(111) 6847

(732) PALOMA d.d.
Sladki vrh 1, 2214 SLADKI VRH, SI

(111) 6847

(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA
PAPIRJA d.d. SLADKI VRH
Sladki vrh 1, 2214, SLADKI VRH, SI

(111) 6847

(732) PALOMA-SLADKOGORSKATOVARNA
PAPIRJA d.o.o.
Sladski Vrh 1, 2214, SLADKI VRH, SI

(111) 7458

(732) CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA
(also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.)
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi,
Tokyo, JP

(111) 7316

(732) A/S ANTHON BERG
Toms Alle DK-2750 Ballerup, DK

(111) 9052



(732) Sony Interactive Entertainment Inc
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 9052

(732) KABUSHIKI KAISHA SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT (Sony
Computer Entertainment)
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo,
JP

(111) 9923

(732) Hanwha Techwin Co., Ltd.
1204, Chanwon-daero, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KR

(111) 13904

(732) Alliance Tire Co. (1992) USA Ltd
201 Edgewater Drive, Wakefield,
Massachusetts 01880, US

(111) 13904

(732) Alliance Tire Americas, Inc
201 Edgewater Drive, Wakefield,
Massachusetts 01880, US

(111) 14149

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 14147

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 14146

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 14148

(732) Spirits International B.V.

44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 14150

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 14151

(732) Spirits International B.V.
44 rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxemobourg, LU

(111) 13973

(732) SPAR International B.V
Rokin 101, 1012, KM AMSTERDAM, KM

(111) 13804

(732) Приватна здравствена установа-
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 14185

(732) Приватна здравствена установа-
Галенска лабораторија ФИТОФАРМ
Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 15481

(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d.
Ljubljana
Slovenska cesta 54A, 1000, Ljubljana, SI

(111) 15482

(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d.
Ljubljana
Slovenska cesta 54A, 1000, Ljubljana, SI

(111) 16045

(732) Друштво за приредување игри на
среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје
бул. 8-ми Септември бр. 16, 1000, Скопје,
МК

(111) 19288
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Перо Наков бр.21, 1000, Скопје, МК

ПРЕНОС

(111) 3978
(732) Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US

(111) 5248
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 2079
(732) Noxell Corporation
11050 York Road, Hunt Valley, Maryland
21030-2098, US

(111) 3220
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 3220
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 6889
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6702

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6490
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6792
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 7308
(732) Braun GmbH
Frankfurter str. 145, 61476 Kronberg im
Taunus, DE

(111) 7970
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 7791
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited



**980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

(111) 8010
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 8010
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 7907
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 7907
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 8076
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 8077
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 8212
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 8212
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 9123
(732) British American Tobacco Western
Europe Commercial Trading Limited

**Globe House, 1 Water Street, London, WC2R
3LA, GB**

(111) 9656
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 11193
(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 11713
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 13223
(732) Novartis AG
4002 Basel, CH

(111) 13223
(732) Leo Osprey Limited
Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(111) 13223
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 13197
(732) Leo Osprey Limited
Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(111) 13197
(732) Novartis Pharma AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 13197
(732) Novartis AG

4002 Basel, CH

(111) 13224

(732) Leo Osprey Limited

Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(111) 13224

(732) Novartis AG

4002 Basel, CH

(111) 13224

(732) Novartis Pharma AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 13196

(732) Novartis AG

4002 Basel, CH

(111) 13196

(732) Leo Osprey Limited

Frimley Business Park, Frimley, Camberlay,
Surrey, GU16 7SR, GB

(111) 13196

(732) Novartis Pharma AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 13500

(732) Novartis AG

4002 Basel, CH

(111) 13500

(732) Novartis Pharma AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(111) 13904

(732) Alliance Tire Co. (1992) USA Ltd

4 Second Ave., Ste. 106, Denville, NJ 07834,
US

(111) 13697

(732) COTT BEVERAGES LLC

**1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901,
US**

(111) 13804

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 14185

(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(111) 14801

(732) Дејан Мијалов

ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 15934

(732) Дејан Мијалов

ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 15935

(732) Дејан Мијалов

ул. Широк дол бр. 8, Штип, МК

(111) 17010

(732) ALPHA BANK A.E.

40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 17220

(732) ALPHA BANK A.E.

40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 17238

(732) ALPHA BANK A.E.

40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 17219

(732) ALPHA BANK A.E.

40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) 17222

(732) ALPHA BANK A.E.



40 Stadiou Str. Athens, GR	(111) 19868
(111) 17218	(732) Glaxo Group Limited
(732) ALPHA BANK A.E.	980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
40 Stadiou Str. Athens, GR	TW8 9GS, GB
(111) 17901	(111) 19868
(732) ALPHA BANK A.E.	(732) Novartis Pharma AG
40 Stadiou Str. Athens, GR	Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(111) 19650	(111) 19868
(732) ALPHA BANK A.E.	(732) Novartis AG
40 Stadiou Str. Athens, GR	4002 Basel, CH
(111) 19773	(111) 19953
(732) ALPHA BANK A.E.	(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR	40 Stadiou Str. Athens, GR
(111) 20161	(111) 19954
(732) ALPHA BANK A.E.	(732) ALPHA BANK A.E.
40 Stadiou Str. Athens, GR	40 Stadiou Str. Athens, GR
(111) 20925	(111) 20136
(732) ALPHA BANK A.E.	(732) Novartis Pharma AG
40 Stadiou Str. Athens, GR	Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
(111) 19853	(111) 20136
(732) ALPHA BANK A.E.	(732) Glaxo Group Limited,
40 Stadiou Str. Athens, GR	980 Great West Road, Brentford, Middlesex
	TW8 9GS, GB
(111) 19867	(111) 20136
(732) Novartis Pharma AG	(732) Novartis AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH	4002 Basel,, CH
(111) 19867	(111) 21328
(732) Glaxo Group Limited	(732) Novartis AG
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,	4002 Basel, CH
TW8 9GS, GB	
(111) 19867	(111) 21328
(732) Novartis AG	(732) Novartis Pharma AG
4002 Basel, CH	Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH
	(111) 21328

(732) **Glaxo Group Limited**

**980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

(111) **20086**

(732) **Друштво за производство, трговија и
услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово**
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК

(111) **21396**

(732) **GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited**
**980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB**

(111) **21407**

(732) **Novartis Consumer Health S.A**
Route de l'Etraz, 1197, Prangins, CH

(111) **21028**

(732) **Друштво за трговија услуги и
производство ЛОКОДО ХИТ ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје
**ул. 11 Октомври бб локал 326, 1000,
Скопје, МК**

(111) **21804**

(732) **Друштво за издаваштво и маркетинг**
„СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ доо Скопје
**ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 3-1-238, Скопје,
МК**

(111) **23313**

(732) **ALPHA BANK A.E.**
40 Stadiou Str. Athens, GR

(111) **22909**

(732) **Novartis Consumer Health S.A**
Route de l'Etraz, 1197, Prangins, CH

НИШТОВНОСТ

(111) **МК/Т/ 2005/921**

СПОЈУВАЊА

(111) **3059**

(732) **THE GILLETTE COMPANY LLC**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) **8169**

(732) **DELTA SA INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD
PRODUCTS (скратен назив - DELTA
FOODS SA)**

**Agios Stefanos, Attica, 23rd km. National
Road Athens - Lamia, GR**

(111) **12329**

(732) **DELTA SA INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD
PRODUCTS (скратен назив - DELTA
FOODS SA)**

**Agios Stefanos, Attica, 23rd km. National
Road Athens - Lamia, GR**



ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **20063** МК/Т/ 2011/671
(111) **20062** МК/Т/ 2011/672
(111) **20065** МК/Т/ 2011/673
(111) **19752** МК/Т/ 2011/674
(111) **20061** МК/Т/ 2011/676
(111) **20066** МК/Т/ 2011/677
(111) **20067** МК/Т/ 2011/678
(111) **20064** МК/Т/ 2011/679
(111) **20060** МК/Т/ 2011/680

ОБНОВУВАЊА

(111) 1992	(186) 31/01/2027
(111) 1892	(186) 05/05/2027
(111) 4355	(186) 08/07/2026
(111) 1855	(186) 26/01/2027
(111) 3059	(186) 17/09/2027
(111) 3060	(186) 25/05/2027
(111) 4577	(186) 04/10/2026
(111) 4581	(186) 30/09/2027
(111) 6847	(186) 09/01/2026
(111) 6926	(186) 02/04/2026
(111) 6925	(186) 19/04/2026
(111) 6924	(186) 19/04/2026
(111) 8169	(186) 03/07/2026
(111) 7582	(186) 16/08/2026
(111) 7165	(186) 29/08/2026
(111) 7281	(186) 02/09/2026
(111) 7280	(186) 02/09/2026
(111) 7187	(186) 15/10/2026
(111) 7178	(186) 16/10/2026
(111) 6461	(186) 18/10/2026

(111) 7464	(186) 12/11/2026
(111) 7458	(186) 21/11/2026
(111) 7316	(186) 23/12/2026
(111) 8679	(186) 28/01/2027
(111) 8681	(186) 28/01/2027
(111) 7791	(186) 13/03/2027
(111) 7663	(186) 25/07/2027
(111) 7879	(186) 04/11/2027
(111) 8010	(186) 07/11/2027
(111) 7907	(186) 26/11/2027
(111) 8116	(186) 18/06/2028
(111) 9123	(186) 25/09/2028
(111) 10126	(186) 11/05/2020
(111) 12633	(186) 09/06/2025
(111) 13904	(186) 20/02/2026
(111) 13648	(186) 27/03/2026
(111) 13649	(186) 27/03/2026
(111) 13689	(186) 27/03/2026
(111) 13688	(186) 22/06/2026
(111) 14149	(186) 29/06/2026
(111) 14147	(186) 29/06/2026
(111) 14146	(186) 29/06/2026
(111) 14148	(186) 29/06/2026
(111) 14150	(186) 29/06/2016
(111) 14151	(186) 29/06/2026
(111) 16379	(186) 16/08/2026
(111) 14835	(186) 01/09/2026
(111) 13973	(186) 01/09/2026
(111) 14059	(186) 02/10/2026
(111) 14060	(186) 02/10/2026
(111) 16825	(186) 03/10/2026
(111) 13011	(186) 09/11/2026
(111) 14386	(186) 09/11/2026
(111) 14315	(186) 17/11/2026
(111) 14653	(186) 24/11/2026
(111) 14398	(186) 19/02/2027



(111) 16151	(186) 13/03/2027
(111) 14586	(186) 29/03/2027
(111) 14587	(186) 29/03/2027
(111) 14588	(186) 29/03/2027
(111) 15440	(186) 17/10/2027
(111) 15920	(186) 17/10/2027
(111) 15481	(186) 01/11/2027
(111) 15482	(186) 01/11/2027
(111) 15416	(186) 06/12/2027
(111) 22600	(186) 13/12/2027
(111) 15096	(186) 17/12/2027
(111) 15415	(186) 19/12/2027
(111) 15723	(186) 13/03/2028
(111) 16045	(186) 22/08/2028
(111) 15966	(186) 25/08/2028
(111) 16325	(186) 15/10/2028
(111) 16402	(186) 17/10/2028
(111) 16342	(186) 27/10/2028



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2017/23**

(45) 31/10/2018


(22) 13/12/2017


(28) 7 (седум) дизајни, тродимензионални

(72) Јован Јованоски

(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**

(51) 23-03

(54) **"Делови на бојлер"**



(21) ID **2017/24**

(45) 31/10/2018





(22) 13/12/2017







(28) 11 (единаесет) дизајни, тродимензионални


(72) Јован Јованоски

(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**

(51) 23-03

(54) **"Делови на бојлер"**



(21) ID **2017/34**

(45) 31/10/2018

(22) 25/12/2017

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Јован Јованоски




(73) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО****15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, МК**




(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски

Бул. "Македонски просветители" 8, Охрид

(51) 23-03

(54) **"Бојлер"**





(21) ID **2018/19**

(45) 31/10/2018

(22) 06/07/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**


Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК

(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**



(21) ID **2018/20**

(45) 31/10/2018

(22) 06/07/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје****Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК**

(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**

(21) ID **2018/21**

(45) 31/10/2018

(22) 06/07/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)

(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**


Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК

(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**



(21) ID **2018/22**

(45) 31/10/2018

(22) 06/07/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30)


(72) Авторот не сака да биде наведен во пријавата

(73) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје****Качанички пат, бр. 158, 1000 Скопје, МК**

(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шише"**

(21) ID **2018/23**

(45) 31/10/2018

(22) 23/07/2018

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални

(30) DM/101371 22/02/2018 --

(72) Marianna NITSCH


(73) **CHANEL**
135 avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 03-01


(54) "Чанти и паричници"










(21) ID **2018/24**

(45) 31/10/2018

(22) 26/07/2018


(28) 14 (четиринаесет) дизајни, дводимензионални



(72) Бајрам Демири

(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам **ДЕМИР ИМПЕКС-С**
ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, МК

(51) 06-06

(54) "Дизајн за врати"





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
23-03	МК/И/ 2017/23
23-03	МК/И/ 2017/24
23-03	МК/И/ 2017/34
09-01	МК/И/ 2018/19
09-01	МК/И/ 2018/20
09-01	МК/И/ 2018/21
09-01	МК/И/ 2018/22
03-01	МК/И/ 2018/23
06-06	МК/И/ 2018/24

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	МК/И/ 2017/23
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	МК/И/ 2017/24
Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО	МК/И/ 2017/34
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/И/ 2018/19
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/И/ 2018/20
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/И/ 2018/21
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/И/ 2018/22
CHANEL	МК/И/ 2018/23
Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С	МК/И/ 2018/24



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **842** (45) 31/10/2018
(21) ID 2018/14 (22) 18/04/2018
(18) 18/04/2023
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Аднан Бериша (ул. "Места" бр.15, 1000 Скопје)
(73) **Аднан Бериша**
ул. "Места" бр. 15, 1000 Скопје, МК
(51) 06-04
(54) **"Полица - маса"**



1.1



2.1.



3.1.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
06-04	842

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Аднан Бериша	842	МК/II/ 2018/14

ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

224. Друштво за интелектуални услуги ЕРНСТ И ЈАНГ-УСЛУГИ ДООЕЛ Скопје

ул. 8-ми Септември бр. 18-3/4

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 389 23113310

факс. 389 23113438

е-маил. aleksandar.ickovski@mk.ey.com